



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

---



**ПРЕДЛОГ Е Л А Б О Р А Т**  
**ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА**  
**ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ**  
**Втор циклус на студии**  
**Едногодишни студии**

**ИНСТИТУЦИЈА ПРЕДЛАГАЧ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА**  
**ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ**

**Скопје, 2021 ГОДИНА**

**СОДРЖИНА НА ЕЛАБОРАТОТ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |
| 2.1 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ ..                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| 2.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 7  |
| 3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| 4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 1. Карта на високообразовната установа .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна акредитација                                                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 |
| Студиската програма на втор циклус студии – Економски развој и меѓународни финансии е предмет на повторна акредитација според Законот за високото образование.....                                                                                                                                                                       | 14 |
| 4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото кадровско профилирање .....                                                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 5. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни/двегодишни студии со 60/120 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации .....                                          | 15 |
| 5.1. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Факултет/Институт „Економски Факултет – Скопје“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации ..... | 15 |
| 5.2. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии на Факултетот „Економски Факултет – Скопје“ согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации .....                                                    | 17 |
| 6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите. ....                                                                                                                                  | 18 |
| 7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4.....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| 8. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма Економски развој и меѓународни финансии, организирана на факултетот/институтот „Економски Факултет – Скопје“                                                                                                                                                    | 22 |
| 9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии, факултетот/институтот „Економски Факултет – Скопје“ .....                                                                                                                                                                   | 23 |
| 10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма во периодот од последната акредитација .....                                                                                                                                                                                                            | 23 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24         |
| 12. Информација за веб-страница .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24         |
| 13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 24         |
| 14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите донесено од Агенцијата за евалуација на високото образование во Република Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, септември 2002)..... | 25         |
| 15. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и квалификацијата на наставно-научниот кадар. ....                                                                                                                                              | 25         |
| 16. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и специфичните дескриптори .....                                                                                                                                                                                                                                    | 26         |
| 17. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 32         |
| 18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции.....                                                                                                                                                                             | 33         |
| <b>ДОКУМЕНТИ .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34</b>  |
| 1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ Научниот совет .                                                                                                                                                                                                                                                         | 35         |
| 2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36         |
| 3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37         |
| 4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма.....                                                                                                                                                                                                                     | 38         |
| 5. Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација на студиска програма во друга високообразовна установа.....                                                                                                                                                                                                        | 47         |
| 6. Согласност на Наставно-научниот совет, Научниот совет за учество на наставникот во реализација на студиска програма на друга единица на Универзитетот.....                                                                                                                                                                                       | 48         |
| <b>Прилог бр. 3.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49</b>  |
| <b>Прилог бр. 4.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>73</b>  |
| <b>Прилог бр. 5.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>110</b> |
| <b>Прилог бр. 6.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>113</b> |
| <b>Прилог бр. 7.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>115</b> |
| <b>Прилог бр. 8.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>116</b> |
| <b>Прилог бр. 9.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>117</b> |
| <b>Прилог бр. 10.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>118</b> |

Табела за структура на елаборатот

| Реден број | Наслов/поднаслов                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Проверка |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.         | ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 2.1.       | ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 2.2.       | ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 3.         | СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 4.         | ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 5.         | ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 6.         | ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1.         | Карта на високообразовната установа                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 2.         | Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна акредитација                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 3.         | Цел и оправданост за воведување на студиската програма                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 4.         | Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото кадровско профилирање                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 5.         | Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60/180 ектс, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Економски факултет - Скопје при Универзитетот „св. Кирил и методиј“ во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации      |          |
| 5.1.       | Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60/120 ектс, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Економски факултет - Скопје при Универзитетот „св. Кирил и методиј“ во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации      |          |
| 5.2.       | Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60/120 ектс, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Економски факултет - Скопје при универзитетот „св. Кирил и методиј“ во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации |          |
| 6.         | Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите                                                                                                                     |          |
| 7.         | Список на наставен кадар со податоци наведени во прилог бр.4                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 8.         | Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии, организирана на Економски факултет – Скопје                                                                                                                                                         |          |
| 9.         | Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии, на Економски факултет – Скопје                                                                                                                                                                           |          |
| 10.        | Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма во периодот од последнат акредитација                                                                                                                                                                                                 |          |
| 11.        | Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 12.        | Информација за веб-страница                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 13.        | Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                                                                   |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14.           | Резултати од изведената самоевалуација во согласност со упатството за единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите, донесено од агенцијата за евалуација на високото образование во Република Македонија и од интеруниверзитетската конференција на Република Македонија (Скопје-Битола, септември 2002) |  |
| 15.           | Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и квалификацијата на наставно-научниот кадар                                                                                                                                                 |  |
| 16.           | Соодветност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и специфичните дескриптори                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 17.           | Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 18.           | Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции                                                                                                                                                                             |  |
|               | Документи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.            | Одлука за усвојување на студиската програма од наставно-научниот совет/научниот совет                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.            | Одлука за усвојување на студиската програма од универзитетскиот сенат                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3.            | Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.            | Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 5.            | Согласност на универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација на студиска програма во друга високообразовна установа                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6.            | Согласност на наставно-научниот/научниот совет за учество на наставникот во реализација на студиска програма на друга единица на универзитетот                                                                                                                                                                                             |  |
|               | Прилози                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Прилог бр. 3  | Содржина на предметните програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Прилог бр. 4  | Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови                                                                                                                                                                                                |  |
| Прилог бр. 5  | Податоци за наставниците што можат да бидат ментори на магистерски труд на втор циклус на студии на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии                                                                                                                                                                            |  |
| Прилог бр. 6  | Додаток на диплома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Прилог бр. 7  | Статут на високообразовната установа (на уким и на единицата) – линк до веб страниците<br>Извештај од последна самоевалуација (на уким и на единицата) – линк до веб страниците                                                                                                                                                            |  |
| Прилог бр. 8  | Копија од решението за акредитација на високообразовната установа издадено од одборот за акредитација и евалуација на високото образование на република македонија                                                                                                                                                                         |  |
| Прилог бр. 9  | Договори за закуп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Прилог бр. 10 | Копија од решението за исполнување на условите за почеток со работа на студиската програма, издадено од министерството за образование и наука на република северна македонија                                                                                                                                                              |  |



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Прва акредитација     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Повторна акредитација |

## 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО

Назив на високообразовната установа

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Република Македонија<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,<br>Економски факултет – Скопје |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Адреса / Седиште

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Општина Центар, Скопје, Р. Македонија<br>Адреса:<br>Бул. „Гоце Делчев“ бр.9В, 1000 Скопје, Р.Македонија<br>Пошт.фах. 550 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ЕМС                                                       | Матичен број               |
| 4066499                                                   | 6462570                    |
| Телефон                                                   | Факс                       |
| Централа: +389 (0)2 3286-800<br>Декан: +389 (0)2 3286-812 | (02) 3118-701              |
| Електронска пошта                                         | Веб-страница на установата |
| contact@eccf.ukim.edu.mk                                  | https://eccf.ukim.edu.mk/  |

### 2.1 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Назив на основачот                | Собрание на Народна Република Македонија                  |
| Назив на актот за основање        | Закон на Универзитетот во Скопје                          |
| Број и датум на актот за основање | Бр. 4/1949 Службен весник на Народна Република Македонија |

|                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Промени во основачките права (називи на првиот основач и на правните следбеници на оснивачот)                                                            | / |
| Број и датум на Решението за исполнување на условите за почеток со работа и дејноста издадено од Министерството за образование и наука на РСМ            | / |
| Број и датум на Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РСМ. | / |
| Број и датум на Решението за упис на високообразовната установа во Централниот регистар                                                                  | / |

### 2.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Назив на основачот         | Влада на Народна Република Македонија |
| Назив на актот за основање | Уредба за основање                    |

|                                                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Број и датум на актот за основање                                                                                                                        | бр.4347-225 од 14.11.1950 година |
| Промени во основачките права (називи на првиот основач и на правните следбеници на оснивачот)                                                            | /                                |
| Број и датум на Решението за исполнетоста на условите за почеток со работа и дејноста издадено од Министерството за образование и наука на РСМ           | /                                |
| Број и датум на Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РСМ. | /                                |
| Број и датум на Решението за упис на високообразовната установа во Централниот регистар                                                                  | /                                |

**3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА**

|   |         |  |          |  |          |
|---|---------|--|----------|--|----------|
| X | Државна |  | Приватна |  | Мешовита |
|---|---------|--|----------|--|----------|

**4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| а) Научно подрачје – прво ниво | 5. Општествени науки |
|--------------------------------|----------------------|

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| б) Научна поле - второ ниво | 502 Демографија                                  |
|                             | 503 Економски науки                              |
|                             | 506 Организациони науки и управување (менаџмент) |
|                             | 513 Статистика                                   |

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| в) Научна област | 1.05 географија                                   |
|                  | 1.09 математика                                   |
|                  | 1.10 информатика                                  |
|                  | 2.11 индустриско инженерство и менаџмент          |
|                  | 2.12 компјутерска техника и информатика           |
|                  | 2.13 контрола на квалитет                         |
|                  | 2.20 сообраќај и транспорт                        |
|                  | 2.25 животна средина                              |
|                  | 4.01 наука за земјиштето и хидрологија            |
|                  | 5.02 демографија                                  |
|                  | 5.03 економски науки                              |
|                  | 5.05 образование                                  |
|                  | 5.06 организациони науки и управување (менаџмент) |
|                  | 5.07 политички науки                              |
|                  | 5.08 правни науки                                 |
|                  | 5.09 јавна управа и администрација                |
|                  | 5.10 психологија                                  |
|                  | 5.11 социологија                                  |
|                  | 5.12 социјална работа и социјална политика        |
|                  | 5.13 статистика                                   |
|                  | 5.14 туризам и угостителство                      |
|                  | 6.03 библиотекарство и документација              |
|                  | 6.05 филозофија                                   |



## 5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА

Име и презиме, функција (ректор, декан, директор)

Проф. д-р Предраг Трпески

Датум и акт на именување

02-752/20 од 05.07.2019 година, одлука за потврдување на избор на декан донесена од страна на Универзитетскиот сенат

Е-пошта

Контакт телефон

+389 (0)2 3286-858

predrag.trpeski@eccf.ukim.edu.mk

Лице за контакт

Име и презиме

Владимир Филиповски

Телефон

+389 (0)2 3286-877

Е-пошта

vladfil@eccf.ukim.edu.mk

Овластено лице

Датум: \_\_\_\_\_

М.П

\_\_\_\_\_

## 6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ

1. Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018);
2. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); Класификација на научните подрачја, полиња и области според Меѓународната франкфуртска класификација;
3. Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и за други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12);
4. Правилник за задолжителните компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми од прв, втор и трет циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, бр. 25/11);
5. Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр. 67/13);
6. Уредбата за Националната рамка на високообразовните квалификации (Службен весник на Република Македонија бр. 154/2010);
7. Правилник за содржината и формата на дипломата, на упатството за изготвување додаток на дипломата и на другите јавни исправи (Службен весник на Република Македонија бр. 84/09);
8. Закон за воената академија (Службен весник на Република Македонија бр.83/2009);
9. Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба со јавноста (Службен весник на Република Македонија бр. 148/13);
10. Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр. 71/09 и 120/10);
11. Правилник за условите што треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување клиничка настава (Службен весник на Република Македонија бр. 71/09 и 120/10);
12. Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина (Службен весник на Република Македонија бр. 16/13);
13. Закон за признавање на професионалните квалификации (Службен весник на Република Македонија бр. 171/10);
14. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 65/13);
15. Закон за научно-истражувачката дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 46/08, 103/08, 24/11 и 80/12);
16. Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15);
17. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник бр. 425 од 28.6.2019);
18. Решение за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија и
19. Други акти.

## Список на задолжителни компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми

## 1. Карта на високообразовната установа

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назив на високообразовната установа                                                                  | <b>Република Македонија<br/>Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,<br/>Економски факултет – Скопје</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Седиште                                                                                              | Општина Центар, Скопје, Р. Македонија<br>Адреса:<br>Бул. „Гоце Делчев“ бр.9В, 1000 Скопје, Р.Македонија<br>Пошт.фах. 550<br>Телефони:<br>Централа: +389 (0)2 3286-800<br>Декан: +389 (0)2 3286-812<br>Факс: +389 (0)2 3118-701<br>електронско сандаче: <a href="mailto:contact@eccf.ukim.edu.mk">contact@eccf.ukim.edu.mk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| БЕВ-страница                                                                                         | <a href="https://eccf.ukim.edu.mk/">https://eccf.ukim.edu.mk/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вид на високообразовната установа (државна, приватна, мешовита)                                      | Јавна високообразовна институција, единица во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Податоци за последната акредитација                                                                  | - Прв циклус студии – 2017<br>- Втор циклус студии – 2017<br>- Трет циклус студии – 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Студиски и научно-истражувачки подрачја за кои е добиена акредитација                                | Област:<br>5 Општествени науки<br><br>Подрачја:<br>502 Демографија<br>503 Економски науки<br>506 Организациони науки и управување (менаџмент)<br>513 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Податоци за меѓународната соработка на планот на наставата, истражувањето и мобилноста на студентите | Економскиот факултет-Скопје има склучено 44 меѓународни договори за соработка со Универзитети и факултети од светот во коишто е вклучена и мобилност на студентите.<br>Студентите аплицираат и остваруваат мобилност во рамки на Европските програми за мобилност (BASILEUS, JOIN EU SEE, CEEPUS) на Универзитети кои се членки во Конзорциум мрежата на овие програми за мобилност.<br>Факултетот преку Универзитетот има склучено и Еразмус билатерални договори за мобилност на студенти и наставен кадар во рамки на програмата за доживотно учење.                                                            |
| Податоци за просторот наменет за изведување на наставната и истражувачката дејност                   | - Вкупна површина на објектот: 14 840 м <sup>2</sup><br>- Површина по запишан студент = 3,53 квадрати<br>- 4 амфитеатри со вкупна површина од 810м <sup>2</sup><br>- 7 предавални со вкупна површина од 650 м <sup>2</sup><br>- 6 лаборатории со вкупна површина од 444 м <sup>2</sup><br>- 52 кабинети за наставниот кадар со површина од 1.112 м <sup>2</sup><br>- Студентски прашања: 290 м <sup>2</sup><br>- Читална: 863 м <sup>2</sup><br>- Библиотеки: 131 м <sup>2</sup><br>- Депо за библиотека: 520 м <sup>2</sup><br>- Интернет центар: 80 м <sup>2</sup><br>- Простории на центрите: 95 м <sup>2</sup> |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сала за состаноци: 130 м2</li> <li>- Деканат: 330 м2</li> <li>- Студентски парламент и АИЕСЕК 50 м2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Податоци за опремата за изведување на наставната и истражувачката дејност | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Столчиња во амфитеатри и предавални: 1605</li> <li>- Маса и катедри во амфитеатри и предавални: 425</li> <li>- Електронски интерактивни табли: 4</li> <li>- Десктоп компјутерски системи: 381</li> <li>- Лаптоп преносни компјутерски системи: 71</li> <li>- Ласерски црно бели и колор печатачи: 106</li> <li>- ЛЦД проектори: 32</li> <li>- Графоскопи: 16</li> <li>- Скенери: 18</li> <li>- Фоно-аудиториски апарати: 35</li> <li>- Фотокопири: 5</li> <li>- Факс телефонски апарати: 2</li> <li>- Физички серверски системи: 8</li> <li>- Wi-Fi интернет со слободен пристап</li> <li>- Развиена и сегментирана мрежна инфраструктура</li> </ul> |
| Вкупен број на студенти за кои е добиена акредитација                     | <p>900 редовни студенти</p> <p>20 вонредни студенти</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Број на студенти (прв пат запишани)                                       | <p>Во учебната 2020/2011 година на факултетот се запишале:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 453 студенти на прв циклус студии</li> <li>- 56 студенти на втор циклус студии (земен е во предвид само уписниот рок кој се однесува на зимски семестар)</li> <li>- 7 студенти на трет циклус студии</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Планиран број на студенти што ќе се запишат на студиската програма        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Број на лица со наставно-научни, со научни и со наставни звања            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Редовни професори: 21</li> <li>- Вонредни професори: 25</li> <li>- Доценти: /</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Број на лица со соработнички звања                                        | - Асистенти: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сооднос наставник/студенти                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прв циклус студии: 53,5 (2459 активни студенти / 46 професори)</li> <li>- Втор циклус студии: 2,6 (121 активни студенти / 46 професори)</li> <li>- Трет циклус студии : 1,2 (55 активни студенти / 46 професори)</li> </ul> <p>Напомена: реалниот број на студенти на еден наставник зависи од изборот на студенти.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Внатрешни механизми за обезбедување и контрола на квалитетот на студиите  | Секоја учебна година, Економскиот факултет спроведува процес на самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација на ниво на целиот факултет. Како дел од процесот на самоевалуација, секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот процес. Квалитетот на студиите се контролира и согласно важечките законски и подзаконски акти како и со актите на Универзитетот и Факултетот.                                                                                                                                                                                                         |
| Период за спроведување на внатрешната евалуација                          | Со цел да се обезбедат услови за постојано подобрување на квалитетот на наставата (воспитно-образовен процес), самоевалуацијата се спроведува на секои три години.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Податоци за последната спроведена надворешна евалуација                   | Последната надворешна евалуација на Универзитетот, каде што припаѓаат обете единици, е спроведена од 16 до 20 октомври 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | година од страна на експертски тим номиниран од Европската асоцијација на универзитети, во Брисел.<br>Извештајот од спроведената евалуација е достапен на веб-страницата <a href="http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&amp;glavno=1">http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&amp;glavno=1</a> |
| Други податоци што високообразовната установа сака да ги наведе како аргумент за својата успешност | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна акредитација

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Назив на студиската програма                                                                                         | Економски развој и меѓународни финансии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Назив на единица на Универзитетот                                                                                    | Економски факултет – Скопје, Единица во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Научно подрачје (Фраскатијева класификација)                                                                         | 5. Општествени науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Научно поле и научна, стручна или уметничка област (Фраскатијева класификација)                                      | 503 Економски науки<br>50305 Економски развој                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Вид на студии                                                                                                        | - Студиската програма на втор циклус студии – Економски развој и меѓународни финансии - е од академски вид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Оптовареност на студиската програма изразена во ЕКТС-кредити                                                         | По завршување на студиите од втор циклус, односно со стекнување на 60 кредити на вториот циклус студии или вкупно најмалку 240 кредити на првиот циклус студии, а согласно со член 245 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” и член 48 од Правилникот за прв и втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, студентите се здобиваат со академско звање Магистер по економски науки од областа на Економски развој и меѓународни финансии |
| 7  | Степен или ниво на квалификација што се стекнува со завршување на студиите според Националната рамка на квалификации | VII a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | Академски или стручен назив(профил) со кој се стекнува студентот по завршувањето на студиската програма              | По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со звањето:<br><b>магистер по економски науки од областа на економскиот развој и меѓународните финансии.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Академски или стручен назив на англиски јазик што студентот го добива по завршувањето на студиската програма         | Master of Science in Economic Development and International Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Времетраење на студиите (во студиски години)                                                                         | Студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии е во траење од 1 студиска година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Учебна година во којашто ќе започне реализацијата на студиската програма                                             | 2021/2022 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Број на студенти што се планира да се запишат на студиската програма                                                 | 30 студенти во една студиска години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                            |                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Јазик на кој ќе се изведува наставата                                                                      | Македонски јазик                                                                             |
| 14 | Дали студиската програма се поднесува за акредитација или за повторна акредитација                         | Повторна акредитација                                                                        |
| 15 | Начин на финансирање на предложената студиска програма                                                     | Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите                              |
| 16 | Услови за запишување на студиската програма (посебно за редовните, за вонредните и за странските студенти) | Завршен прв циклус студии во времетраење од 8 семестри или најмалку 240 кредити.             |
| 17 | Информација за продолжување на образованието                                                               | Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право на запишување трет циклус на студии |

### 3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма

Студиската програма на втор циклус студии – **Економски развој и меѓународни финансии** е предмет на повторна акредитација според Законот за високото образование.

Цели на студиската програма:

- Студентите да се здобијат со знаења за теориите, моделите и политиките на економскиот раст и развој и за меѓународното финансирање на развојот.
- Студентите да се здобијат со способности и вештини за продлабочена анализа и евалуација на различните развојни стратегии, макроекономски и микроекономски политики и механизмите и инструментите на меѓународното финансирање на развојот.

Република Северна Македонија, како земја во развој, настојува да изгради стратегија за оставрување повисоки стапки на економски раст и забран економски и општествен развој. За таа цел, од клучно значење е изборот на соодветни развојни макроекономски политики (фискална, монетарна), како и микроекономски политики, насочени кон поделни сектори во економијата. Исто така, за македонската економија е важно обезбедувањето на дополнително странско штедење, т.е. финансиски капитал, со кој ќе се финансираат развојните проекти во јавниот и во приватниот сектор, па оттаму произлегува и значењето на познавањето на функционирањето на меѓународните финансиски пазари општо, како и на меѓународните финансиски институции (Светска банка, Меѓународен монетарен фонд и сл.) посебно. Тоа создава потреба од студиска програма за втор циклус студии од областа на економскиот развој и меѓународните финансии, која ќе понуди соодветни знаења, способности и вештини од овие области во рамките на економските науки. Ваквите знаења, способности и вештини се неопходни за сите оние кои се ангажирани во институциите од јавниот сектор во кои се дизајнираат и реализираат макроекономските и микроекономските политики, односно структурните реформи насочени кон создавање услови за забрзан економски раст и развој. Паралелно со тоа се јавува и потреба за научно-стручна и независна анализа и евалуација на спроведените економски политики и реформи, со цел предлагање мерки за поефикасно и поефективно спроведување на истите.

### 4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото кадровско профилирање

Студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии е структурирана на начин што овозможува стекнување знаења и квалификации од пошироката област на економскиот раст и развој, макроекономските и развојните политики, како и меѓународните

финансиски пазари и развојното финансирање. По завршувањето на студиите од втор циклус по Економски развој и меѓународни финансии, студентите ќе се стекнат со знаење, вештини и компетенции кои ќе им овозможат да се ангажираат и унапредуваат во повеќе кариерни дисциплини: моделирање на процесот на економски раст, анализа и оценување на макроекономските и развојни политики, анализа и оценување на интеракцијата на финансискиот систем и економскиот раст.

Целината на знаења која ја нуди студиската програма по економски развој и меѓународни финансии ќе ги подготви студентите за успешна кариера и ќе им овозможи да се ангажираат во јавниот сектор и во приватниот деловен сектор. Во јавниот сектор: министерства (посебно за економските ресори: финансии, економија, социјална политика, екологија); понатаму, централната банка (НБРСМ), различни регулаторни агенции (Комисија за заштита на конкуренцијата, Агенција за електронски комуникации и сл.) и др. Во приватниот сектор: банки и други финансиски институции, приватни трговски друштва од различни сектори; високо-образовни и научно-истражувачки институции, и др.

Според кадровската профилираност, магистрантите од оваа студиска програма ќе стекнат способности и квалификации за анализа и евалуација на: стратегиите и политиките на стимулирање на економскиот раст и развој; монетарната и фискалната политика и нивната координација; политиките на привлекување странски директни инвестиции и други форми на меѓународно финансирање на економскиот развој; политиките на пазарот на трудот и социјалните политики, политиките на заштита на конкуренцијата, економските ефекти на процесите на дигитализација, политиките на заштита на животната средина.

**5. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни/двегодишни студии со 60/120 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации**

| Ниво во Националната рамка на високообразовните квалификации |      | Високо образование                                                        | Ниво во Европската рамка на високообразовни квалификации |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VII                                                          | VIIa |                                                                           | 7                                                        |
|                                                              |      | II циклус на магистерски академски студии<br>Едногодишни студии – 60 ЕКТС |                                                          |

**Квалификации што означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60/120 ЕКТС) му се доделуваат на лице што ги исполнува условите според следните дескриптори на квалификациите:**

**5.1. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, Факултет/Институт „Економски Факултет – Скопје“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации**

| Тип на дескриптор                 | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знаење и разбирање                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот покажува продлабочено знаење и разбирање за процесот на економски раст и развој, знаење за актуелните развојно-економски проблеми, разбирање на поврзаноста на економските, финансиските и социјалните аспекти на процесот на економски развој</li> <li>• Студентот стекнува знаење за примена на методи на теоретска и емпириска анализа за решавање на проблеми поврзани со постигнувањето на развојно-економските цели, со дизајнирањето на економските политики и со користењето на инструментите и механизмите за финансирање на развојот.</li> <li>• Студентот е оспособен за развивање на автономни идеи за истражување на проблемите на економскиот раст и развој и за ефектите и консеквенциите од макроекономските и микроекономските политики.</li> <li>• Студентот покажува соодветно ниво на професионална компетентност за анализа, дискусии и препораки на полето на економскиот раст и развој и развојното финансирање.</li> <li>• Студентот стекнува знаење од предметните области кое се базира на реномирани меѓународни научни истражувања за актуелните проблеми на економскиот раст и развој.</li> </ul>               |
| Примена на знаењето и разбирањето | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот стекнува способност за независно, критичко и креативно размислување при примената на стекнатите знаења за решавање на проблемите на акцелерирањето на економскиот раст и неговото финансирање, но и за проблемите поврзани со економско-социјалните, регулациските и еколошките аспекти на развојот.</li> <li>• Студентот стекнува способност за употреба на проширено и продлабочено знаење со цел предлагање мерки на економските политики и реформи во поделни сегменти на економската, финансиската и општествената регулација.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Способност за проценка            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот стекнува способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето за економскиот развој и меѓународното финансирање.</li> <li>• Студентот стекнува способност за проценка на консеквенците од технолошкиот развој врз економскиот раст и распределбата на доходот и богатството.</li> <li>• Студентот стекнува способност за проценка на импактот на мерките на економските политики врз однесувањето на поединечните економски субјекти и врз динамиката на макроекономските агрегати.</li> <li>• Студентот стекнува способност за справување со сложени прашања, во насока на солидно проценување на однесување на економските субјекти во окружување кое се карактеризира со некомплетни и асиметрични информации, со непотполно-конкурентски пазарни структури, и други инстанци на пазарни неуспеси.</li> <li>• Студентот стекнува способност за оценување и селекција на теоретските модели на економскиот раст и нивните методолошки основи.</li> <li>• Студентот стекнува способност за оценка на практичните импликации од алтернативните сетови на мерки на економските политики и механизмите на финансирање на развојот.</li> </ul> |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комуникациски вештини | <ul style="list-style-type: none"> <li>Способност за аргументирање, про и контра, во однос на алтернативните модели и стратегии на развојните економски политики.</li> <li>Развивање свест за преземање одговорност за направениот избор на развојни стратегии и политики, врз основа на рационални (научни) аргументи.</li> </ul> |
| Вештини за учење      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Препознавање на динамичката природа на процесот на економскиот раст и развој и перманентните промените во макроекономските услови, што бара постојано надоградување на стекнатите знаења и аналитички вештини.</li> </ul>                                                                   |

**5.2. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии на Факултетот „Економски Факултет – Скопје“ согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации**

| Тип на дескриптор                 | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знаење и разбирање                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Знаења за основната структура на теориите и моделите на економскиот раст и развој,</li> <li>Знаења за целите и инструментите на макроекономските политики во контекст на процесот на економски раст и развој,</li> <li>Знаења за меѓународните финансиски текови и пазар и нивната улога во финансирањето на развојот, посебно преку странски директни инвестиции</li> <li>Разбирање на поврзаноста на развојот со акумулацијата на човечки капитал, знаењето и иновациите,</li> <li>Разбирање за значењето на квалитетот на институциите за економска и социјалната регулација, како фактор на економскиот раст и развој,</li> <li>Разбирање на поврзаноста на економскиот развој и проблемите на заштита на животната средина,</li> </ul> |
| Примена на знаењето и разбирањето | <ul style="list-style-type: none"> <li>Дизајнирање сопствени истражувања за различни аспекти на процесот на економски раст и развој,</li> <li>Формулирање сопствени оценки, предлози и препораки за економските политики</li> <li>Анализа и оценка на можностите за финансирање на економскиот раст и развој преку алтернативни финансиски институции, инструменти и механизми</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Способност за проценка            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Способност за проценка на предностите и недостатоците на алтернативни сетови на макроекономски политики насочени кон економскиот раст и развој</li> <li>Способност за одредување приоритети од аспект на постигнување на целите на економскиот развој</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Способност за проценка на потребите од регулациски и институционални реформи во насока на подобро деловно окружување за стимулирање на иновативноста и претприемништвото</li> </ul>                                                              |
| Комуникациски вештини | <ul style="list-style-type: none"> <li>Способности за ефективно комуницирање на анализите на развојните прашања и проблеми преку пишани анализи и презентации за учество во дискусии на дигитални платформи, воркшопови и сл.</li> </ul>                                                |
| Вештини за учење      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Користење на меѓународна научна и стручна литература од препознаена научна релевантност.</li> <li>Комбинирање на економско-теоретските анализи и сознанијата од емпириските студии.</li> <li>Способност за учество во тимски проекти.</li> </ul> |

**6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите.**

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА**

**Табела 6.1. Распоред на предметите по семестри и студиски години за академски студии (АС)/стручни студии (СС)**

| Реден број                                                     | Код на предметот | Назив на наставниот предмет                                           | Семестар | Неделен фонд на часови |   | ЕКТС |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---|------|
|                                                                |                  |                                                                       |          | П                      | В |      |
| ПРВА ГОДИНА                                                    |                  |                                                                       |          |                        |   |      |
| ПРВ СЕМЕСТАР                                                   |                  |                                                                       |          |                        |   |      |
| 1.                                                             | EDIF 510         | Економски раст и развој – теории и развојни политики                  | Прв      | 40                     |   | 6    |
| 2                                                              | EDIF 520         | Современи макроекономски концепции и политики                         | Прв      | 40                     |   | 6    |
| 3                                                              | EDIF 540         | Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање | Прв      | 40                     |   | 6    |
| 4                                                              | EDIF 530         | Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста      | Прв      | 40                     |   | 6    |
|                                                                |                  |                                                                       |          |                        |   |      |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС во прв семестар |                  |                                                                       |          | 160                    |   | 24   |
|                                                                |                  |                                                                       |          |                        |   |      |
| ВТОР СЕМЕСТАР                                                  |                  |                                                                       |          |                        |   |      |
| 5                                                              |                  | Изборен предмет од Економски факултет*                                | Втор     | 40                     |   | 6    |
| 6                                                              |                  | Изборен предмет од Економски факултет*                                | Втор     | 40                     |   | 6    |
| 7                                                              |                  | Изборен предмет од Економски факултет*                                | Втор     | 40                     |   | 6    |
|                                                                |                  | Магистерски труд                                                      |          |                        |   | 18   |
|                                                                |                  |                                                                       |          |                        |   |      |

|                                                                                    |            |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|
| <b>Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС во втор семестар</b>             | <b>120</b> |  | <b>36</b> |
|                                                                                    |            |  |           |
| <b>Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година</b> | <b>280</b> |  | <b>60</b> |

\* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет – Скопје

**Табела 6.2. Изборни наставни предмети на студиската програма**

| Вид на изборен наставен предмет                                          |          |                                                      |          |                        | Број |      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|------|-----------------------------|
| Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата |          |                                                      |          |                        | 2    |      |                             |
| Наставни предмети од Универзитетската листа на изборни предмети          |          |                                                      |          |                        | 1    |      |                             |
| Реден број                                                               | Код      | Назив на предметот                                   | Семестар | Неделен фонд на часови |      | ЕКТС | Единица                     |
|                                                                          |          |                                                      |          | П                      | В    |      |                             |
| 1.                                                                       | EDIF 550 | Економија и политики на дигитализацијата             | Втор     | 40                     |      | 6    | Економски факултет - Скопје |
| 2.                                                                       | EDIF 560 | Економија и политики на пазарот на трудот            | Втор     | 40                     |      | 6    | Економски факултет - Скопје |
| 3.                                                                       | EDIF 570 | Економска благосостојбата и социјални политики       | Втор     | 40                     |      | 6    | Економски факултет – Скопје |
| 4.                                                                       | EDIF 580 | Економија и политика на заштита на конкуренцијата    | Втор     | 40                     |      | 6    | Економски факултет – Скопје |
| 5.                                                                       | EDIF 591 | Економија и политики на заштита на животната средина | Втор     | 40                     |      | 6    | Економски факултет – Скопје |
| 6.                                                                       | EDIF 590 | Методи на научно-истражувачка работа                 | Втор     | 40                     |      | 6    | Економски факултет – Скопје |
| 7.                                                                       |          |                                                      |          |                        |      |      |                             |
| 8.                                                                       |          |                                                      |          |                        |      |      |                             |
| Вкупно:                                                                  |          |                                                      |          |                        |      | 36   |                             |

**Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителните и на изборните предмети на студиската програма**

| Година                   | Број на задолжителни предмети | Број на изборни предмети | Вкупно предмети |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Прва година прв семестар | 4                             | 0                        | 4               |

|                           |       |       |      |
|---------------------------|-------|-------|------|
| Прва година втор семестар | 0     | 3     | 3    |
| Вкупно                    | 4     | 3     | 7    |
| % застапеност             | 57,1% | 42,9% | 100% |

**Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните предмети**

| Трасење на студиите (години)/вкупен број на ЕКТС-кредити на студиската програма | Вкупна оптовареност изразена преку ЕКТС-кредити         |                                                                                              | Оптоварност за задолжителните предмети изразена преку ЕКТС-кредити   |                                                                                                                                                     | Оптоварност за изборните предмети изразена преку ЕКТС-кредити   |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | А<br>Вкупен број на ЕКТС-кредити од наставните предмети | А1<br>Процентуална застапеност на ЕКТС-кредити од наставните предмети на студиската програма | Б<br>Вкупен број на ЕКТС-кредити од задолжителните наставни предмети | Б1<br>Процентуална застапеност на ЕКТС-кредити од задолжителните наставни предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС-кредити на студиската програма | В<br>Вкупен број на ЕКТС-кредити од изборните наставни предмети | В1<br>Процентуална застапеност на ЕКТС-кредити од изборните наставни предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС-кредити на студиската програма |
| 1 година / 60 ЕКТС                                                              | 42 ЕКТС                                                 | 70%                                                                                          | 24 ЕКТС                                                              | 40%                                                                                                                                                 | 18 ЕКТС                                                         | 30%                                                                                                                                            |

**\*Магистерскиот труд е вреднуван со 18 ЕКТС и ставен во соодност со вкупниот број на ЕКТС на студиската програма е во процентуална застапеност од 30%.**

## **7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4**

**Табела 7.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен однос со полно работно време на единицата каде што се реализира студиската програма**

|  | Име и презиме на наставникот | Звање и научна област во кои е избран | Научна област на којашто докторирал | Институција каде што работи во редовен работен однос | Предмети што ги предава | Вкупен број на предмети по семестри |       |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|
|  |                              |                                       |                                     |                                                      |                         | зимски                              | летен |

|    |                               |                                                                         |                    |                                                                            |                                                                                                                |   |   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1. | д-р<br>Владимир<br>Филиповски | Редовен<br>професор,<br>економска<br>теорија,<br>финансии,              | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1. Економски<br>развој;<br>2. Меѓународни<br>финанси<br>пазари и<br>институции и<br>развојното<br>финансирање; | 2 | 0 |
| 2. | д-р Трајко<br>Славески        | Редовен<br>професор,<br>економска<br>теорија,                           | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1. Современи<br>макроекономски<br>концепции и<br>политики;                                                     | 1 | 0 |
| 3. | д-р Ирена<br>Кикеркова        | Редовен<br>професор,<br>меѓународна<br>економија                        | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1.Странски<br>директни<br>инвестиции и<br>глобални<br>синцири на<br>вредност                                   | 1 | 0 |
| 4. | д-р Весна<br>Буцевска         | Редовен<br>професор,<br>применета<br>економија,<br>економетрија         | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1. Методи на<br>научно<br>истражувачка<br>работа                                                               | 1 | 0 |
| 5. | д-р Пеце<br>Недановски        | Редовен<br>професор,<br>применета<br>економија,                         | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1.Економија и<br>политики на<br>заштита на<br>животната<br>средина;                                            | 0 | 1 |
| 6. | д-р Предраг<br>Трпески        | Редовен<br>професор,<br>економска<br>теорија,<br>применета<br>економија | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1.Економија и<br>политики на<br>пазарот на<br>трудот                                                           | 0 | 1 |
| 7. | д-р Борче<br>Треновски        | Вонреден<br>професор,<br>еконмска<br>теорија,<br>применета<br>економија | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1. Економија и<br>политики на<br>дигитализација                                                                | 0 | 1 |
| 8. | д-р Даниела<br>Бојадиева      | Вонреден<br>професор,<br>еконмска<br>теорија,                           | Економски<br>науки | Универзитет<br>Св. Кирил и<br>Методиј,<br>Економски<br>факултет,<br>Скопје | 1.Економија и<br>политика на<br>заштита на<br>конкуренијата                                                    | 0 | 1 |

|    |                      |                                        |                 |                                                             |                                                   |   |   |
|----|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|
| 9. | Д-р Билјана Ташевска | Вонреден професор, применета економија | Економски науки | Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет, Скопје | 1.Економија на благосостојба и социјални политики | 0 | 1 |
|----|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|

**Табела 7.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен однос со полно работно време од други единици на Универзитетот, ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма**

|    | Име и презиме на наставникот | Звање и научна област во која е избран | Научна област на којашто докторирал | Институција каде што работи во редовен работен однос | Предмети што ги предава | Вкупен број на предмети по семестри |       |
|----|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|
|    |                              |                                        |                                     |                                                      |                         | зимски                              | Летен |
| 1. | -                            | -                                      | -                                   | -                                                    | -                       | -                                   | -     |

**Табела 7.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос во друга високообразовна установа или институција, ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма**

|    | Име и презиме на наставникот | Звање и научна област во која е избран | Научна област на којашто докторирал | Институција каде што работи во редовен работен однос | Предмети што ги предава | Вкупен број на предмети по семестри |       | Работен однос |
|----|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|---------------|
|    |                              |                                        |                                     |                                                      |                         | зимски                              | летен |               |
| 1. | -                            | -                                      | -                                   | -                                                    | -                       | -                                   | -     | -             |

## **8. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма Економски развој и меѓународни финансии, организирана на факултетот/институтот „Економски Факултет – Скопје“**

**Табела 8.1. Список и површина на простории во високообразовната установа што ќе се користат за реализација на студиската програма**

|    | Вид и намена на просторот    | Број | Број на места | Површина (m <sup>2</sup> ) |
|----|------------------------------|------|---------------|----------------------------|
| 1. | Амфитеатри                   | 4    |               | 810 m <sup>2</sup>         |
| 2. | Предавални                   | 8    |               | 650 m <sup>2</sup>         |
| 3. | Лаборатории                  | 6    |               | 444 m <sup>2</sup>         |
| 4. | Кабинети за наставниот кадар | 52   |               | 1.112 m <sup>2</sup>       |
| 5. | Студентски прашања           | 1    |               | 290 m <sup>2</sup>         |
| 6. | Читална                      | 1    |               | 863 m <sup>2</sup>         |
| 7. | Библиотеки                   | 1    |               | 131 m <sup>2</sup>         |
| 8. | Депо за библиотека           | 1    |               | 520 m <sup>2</sup>         |
| 9. | Интернет центар              | 1    |               | 80 m <sup>2</sup>          |

|        |                              |   |  |                       |
|--------|------------------------------|---|--|-----------------------|
| 10.    | Простории на центрите        | 1 |  | 95 м <sup>2</sup>     |
| 11.    | Сала за состаноци            | 1 |  | 130 м <sup>2</sup>    |
| 12.    | Деканат                      | 1 |  | 330 м <sup>2</sup>    |
| 13.    | Студентски парламент и АИСЕК | 1 |  | 50 м <sup>2</sup>     |
|        |                              |   |  |                       |
| Вкупно |                              |   |  | 14 840 м <sup>2</sup> |
|        |                              |   |  |                       |

**9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии, факултетот/институтот „Економски Факултет – Скопје”**

**Табела 9.1 Список на опрема и наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење високообразовна дејност**

|     | Опрема и наставни средства                  | Вид | Намена                                                                            | Број  |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Клупи и столчиња во амфитеатри и предавални |     | Непречно реализирање на наставата                                                 | 1.871 |
| 2.  | Клупи во читална                            |     | Можност за учење и истражување                                                    | 58    |
| 3.  | Столчиња во читална                         |     | Можност за учење и истражување                                                    | 350   |
| 4.  | Електронски табли                           |     | Интерактивна настава                                                              | 2     |
| 5.  | Десктоп компјутерски системи                |     | Работа преку компјутерски софтвери, студии на случај и интерактивна настава       | 381   |
| 6.  | ЛЦД проектори                               |     | Споделување на презентации и други аудио-визуелни содржини и интерактивна настава | 32    |
| 7.  | Графоскопи                                  |     | Интерактивна настава                                                              | 16    |
| 8.  | Скенери                                     |     | Скенирање на материјали потребни за студиските програми                           | 18    |
| 9.  | Фоно-аудиториски апарати                    |     | Интерактивна настава                                                              | 35    |
| 10. | Wi-Fi интернет со слободен пристап          |     | Користење на неограничена и силна Интернет врска                                  |       |

За оваа студиска програма е определена посебна просторија на Економскиот факултет Скопје - Фоно лабораторија.

**10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма во периодот од последната акредитација**

**Табела 10.1 Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) на студиската програма во периодот на**

**последната акредитација и бројот на студенти за кои се бара акредитација**

| Академска година                                 |           | Број на студенти запишани во прва година |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 1.                                               | 2016/2017 | 2                                        |
| 2.                                               | 2017/2018 | 5                                        |
| 3.                                               | 2018/2019 | 1                                        |
| 4.                                               | 2019/2020 | 0                                        |
| 5.                                               | 2020/2021 | 3                                        |
| Вкупно запишани студенти                         |           | 11                                       |
| Бројот на студенти за кои е добиена акредитација |           | 150                                      |
| Бројот на студенти за кои се бара реакредитација |           | 150                                      |

\* Земен е во предвид само бројот на запишани студенти во зимски семестар

**11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература**

Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се обезбедени доволно наслови согласно нормативите на министерството од предложената основна и дополнителна литература.

**12. Информација за веб-страница**

<https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/>

**13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата**

Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните механизми:

- секоја година Економскиот факултет спроведува процес на самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација на ниво на целиот факултет;
- секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот процес.
- секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура преку Колегиумот за втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии и Наставно научниот совет на факултетот - квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна евалуација.



#### **14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите донесено од Агенцијата за евалуација на високото образование во Република Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, септември 2002).**

Основна цел на процесот на самоевалуација е да го процени квалитетот на наставно-образовниот и научноистражувачкиот процес на првиот, вториот и третиот циклус студии на Економскиот факултет –Скопје и врз основа на анализа и критична проценка на клучните елементи (студиски програми, наставно-научен и соработнички кадар, наставно-образовна дејност, научноистражувачка работа, студенти, просторни и материјални ресурси, логистика, надворешна соработка и финансирање) како и со помош на анализата на заканиите, можностите, слабостите и предностите (TOWS – Threats Opportunities Weaknesses and Strengths) да се разоткријат силните и слабите страни на процесите со цел да се предложат мерки за нивно подобрување, релативизирање или целосно отстранување.

Процесот на самоевалуацијата на позицијата на Економскиот факултет-Скопје во образовниот систем на Република Северна Македонија, како дел од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, се спроведе во рамките на истражувачка процедура во која јасно се искристализираа следниве фази:

- Утврдување на фактичката состојба, преку користење на примарни и секундарни податоци и информации генерирани од службите и организациските единици на Факултетот;
- Утврдување на причините за моменталните состојби;
- Предлог на конкретни мерки за нивно подобрување.

Спроведената TOWS - анализа е камен-темелникот на кој се надоградуваат предложените мерки за подобрување на квалитативните перформанси на Факултетот. При тоа, компаративните предности на Економскиот факултет се огледаат во континуираниот развој и задржување на неговата лидерска позиција во образовниот систем на Републиката, посебно во сегментите на квалитетот на наставно-образовниот кадар, современите студиски програми, препознатливоста на дејноста на националниот пазар, стабилниот интерес за студирање на Факултетот, добрите просторно-технички и материјални услови, издавачката дејност и др. На тој начин Економскиот факултет ја извршува својата општествена функција т.е. претставува позитивен пример кој може да служи како модел за успешност на високото образование во Р.С. Македонија. Сепак, со цел да се остварат уште подобри резултати во работењето на оваа наставно-научна институција потребно е да се надминат некои ограничувања од објективна и субјективна природа. Во таа насока се предлагаат неколку мерки кои може да помогнат во трасирање на патот за поголема успешност на Факултетот во извршување на наставно-научната дејност.

Предлог мерките кои можат да помогнат во отстранување на некои од недостатоците и подобрување на условите за успешна работа се презентирани во ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ (15.09.2016-14.09.2019) кој е достапен на Веб страната на Економски факултет и за кој е доставен линкот во прилог број 7.

#### **15. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и квалификацијата на наставно-научниот кадар.**

**Табела 15.1. Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување на студиската програма**

| Реден број | Научна област   | Потесна научна, уметничка односно стручна област | Наставник по странски | Предавачи | Виши предавачи | Асистент-докторанд | Доцент | Ванр. роф. | Редов. проф. | Научно звање – истраживач | Емеритус | Други | Вкупно |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|--------|------------|--------------|---------------------------|----------|-------|--------|
| 1.         | Економски науки | Економска теорија, применета економија           |                       |           |                |                    |        | 3          | 4            |                           |          |       | 7      |
| 2.         | Економски науки | Меѓународна економија                            |                       |           |                |                    |        |            | 1            |                           |          |       | 1      |
| 3.         | Економски науки | Економетрија                                     |                       |           |                |                    |        |            | 1            |                           |          |       | 1      |
| 4.         |                 |                                                  |                       |           |                |                    |        |            |              |                           |          |       |        |
| .          |                 |                                                  |                       |           |                |                    |        |            |              |                           |          |       |        |
| .          |                 |                                                  |                       |           |                |                    |        |            |              |                           |          |       |        |
| Вкупно     |                 |                                                  |                       |           |                |                    |        | 3          | 6            |                           |          |       | 9      |

#### 16. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и специфичните дескриптори

| Општи дескриптори     |      |                                                                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специфичен дескриптор | Опис | Предмети преку кои се обезбедува постигнување на особеностите означени со општите дескриптори |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знаење и разбирање                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот покажува продлабочено знаење и разбирање за процесот на економски раст и развој, знаење за актуелните развојно-економски проблеми, разбирање на поврзаноста на економските, финансиските и социјалните аспекти на процесот на економски развој</li> <li>• Студентот стекнува знаење за примена на методи на теоретска и емпириска анализа за решавање на проблеми поврзани со постигнувањето на развојно-економските цели, со дизајнирањето на економските политики и со користењето на инструментите и механизмите за финансирање на развојот.</li> <li>• Студентот е способен за развивање на автономни идеи за истражување на проблемите на економскиот раст и развој и за ефектите и консеквенциите од макроекономските и микроекономските политики.</li> <li>• Студентот покажува соодветно ниво на професионална компетентност за анализа, дискусии и препораки на полето на економскиот раст и развој и развојното финансирање.</li> <li>• Студентот стекнува знаење од предметните области кое се базира на реномирани меѓународни научни истражувања за актуелните проблеми на економскиот раст и развој.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |
| Примена на знаењето и разбирањето | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот стекнува способност за независно, критичко и креативно размислување при примената на стекнатите знаења за решавање на проблемите на акцелерирањето на економскиот раст и неговото финансирање, но и за проблемите поврзани со економско-социјалните, регулациските и еколошките аспекти на развојот.</li> <li>• Студентот стекнува способност за употреба на проширено и продлабочено знаење со цел предлагање мерки на економските политики и реформи во поделни сегменти на економската, финансиската и општествената регулација.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способност за проценка | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот стекнува способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето за економскиот развој и меѓународното финансирање.</li> <li>• Студентот стекнува способност за проценка на консеквенците од технолошкиот развој врз економскиот раст и распределбата на доходот и богатството.</li> <li>• Студентот стекнува способност за проценка на импактот на мерките на економските политики врз однесувањето на поединечните економски субјекти и врз динамиката на макроекономските агрегати.</li> <li>• Студентот стекнува способност за справување со сложени прашања, во насока на солидно проценување на однесување на економските субјекти во окружување кое се карактеризира со некомплетни и асиметрични информации, со непотполно-конкурентски пазарни структури, и други инстанци на пазарни неуспеси.</li> <li>• Студентот стекнува способност за оценување и селекција на теоретските модели на економскиот раст и нивните методолошки основи.</li> <li>• Студентот стекнува способност за оценка на практичните импликации од алтернативните сетови на мерки на економските политики и механизмите на финансирање на развојот.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој – теории и емпириски факти</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> </ul>                                                      |
| Комуникациски вештини  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Способност за аргументирање, про и контра, во однос на алтернативните модели и стратегии на развојните економски политики.</li> <li>• Развивање свест за преземање одговорност за направениот избор на развојни стратегии и политики, врз основа на рационални (научни) аргументи.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија на политиката на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вештини за учење | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Препознавање на динамичката природа на процесот на економскиот раст и развој и перманентните промените во макроекономските услови, што бара постојано надоградување на стекнатите знаења и аналитички вештини.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Специфични дескриптори |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специфичен дескриптор  | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предмети преку кои се обезбедува постигнување на особеностите означени со општите дескриптори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Знаење и разбирање     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Знаења за основната структура на теориите и моделите на економскиот раст и развој,</li> <li>• Знаења за целите и инструментите на макроекономските политики во контекст на процесот на економски раст и развој,</li> <li>• Знаења за меѓународните финансиски текови и пазар и нивната улога во финансирањето на развојот, посебно преку странски директни инвестиции</li> <li>• Разбирање на поврзаноста на развојот со акумулацијата на човечки капитал, знаењето и иновациите,</li> <li>• Разбирање за значењето на квалитетот на институциите за економска и социјалната регулација, како фактор на економскиот раст и развој,</li> <li>• Разбирање на поврзаноста на економскиот развој и проблемите на заштита на животната средина,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> </ul> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Примена на знаењето и разбирањето | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дизајнирање сопствени истражувања за различни аспекти на процесот на економски раст и развој,</li> <li>• Формулирање сопствени оценки, предлози и препораки за економските политики</li> <li>• Анализа и оценка на можностите за финансирање на економскиот раст и развој преку алтернативни финансиски институции, инструменти и механизми</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |
| Способност за проценка            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Способност за проценка на предностите и недостатоците на алтернативни сетови на макроекономски политики насочени кон економскиот раст и развој</li> <li>• Способност за одредување приоритети од аспект на постигнување на целите на економскиот развој</li> <li>• Способност за проценка на потребите од регулациски и институционални реформи во насока на подобро деловно окружување за стимулирање на иновативноста и претприемништвото</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комуникациски вештини | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Способности за ефективно комуницирање на анализите на развојните прашања и проблеми преку пишани анализи и презентации за учество во дискусии на дигитални платформи, воркшопови и сл.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |
| Вештини за учење      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Користење на меѓународна научна и стручна литература од препознаена научна релевантност.</li> <li>• Комбинирање на економско-теоретските анализи и сознанијата од емпириските студии.</li> <li>• Способност за учество во тимски проекти.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Економски раст и развој - теории и развојни политики</li> <li>- Современи макроекономски концепции и политики</li> <li>- Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање</li> <li>- Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста</li> <li>- Економија и политики на дигитализацијата</li> <li>- Економија и политики на пазарот на трудот</li> <li>- Економија на благосостојбата и социјални политики</li> <li>- Економија и политика на заштита на конкуренцијата</li> <li>- Економија и политики на заштита на животната средина</li> <li>- Методи на научно-истражувачка работа</li> </ul> |

## 17. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма

Основната цел на студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии е да понуди знаења и стручни квалификации за теоретските и практичните аспекти на процесот на економски раст и развој. Постигнувањето на ваквата цел бара: (а) стекнување солидни знаења од теоријата и моделите на економскиот раст и развој, но и (б) стекнување стручни квалификации за анализа на развојните проблеми и за формулирање на приоритети на економските политики за решавање на тие проблеми.

Теоретската настава во рамките на оваа студиска програма овозможува фокусирање на клучните фактори на економскиот раст и развој и интеракциите помеѓу развојните фактори и различните димензии/цели на економскиот развој. Со користењето на учебници, статии и други релевантни публикации (на пример, *Извештајот за светскиот развој* на Светската Банка), студентите ќе имаат пристап до клучните научни сознанија за интеракциите на акумулацијата на различните видови капитал: физички, човечки и капитал-како-знаење и процесите на генерирање на иновации и претприемнички иницијативи, кои претставуваат динамичка полуга на економскиот раст и развој во современиот свет. Во овој контекст, литературата кој се користи во студиската програма ги вклучува и обете: (а) врвните научни (теоретски) придонеси, со како и (б) анализи на бројни студии на случаи, кои покажуваат како различни земји и во различни периоди се справувале со предизвиците на економскиот раст и развој. Интензивното користење на студии на случаи се важна димензија на практичната релевантност на наставата во рамките на наставните дисциплини кои ја сочинуваат студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии.

Исто така, потребите од институционални реформи во контекст на целите на забрзан и одржлив економски раст и развој се тема кој е присутна кај сите наставни дисциплини во рамките на студиската програма. Во овој контекст, во наставата како гости спикери ќе се настојува да се вклучат експерти од практиката, претставници од соодветните економски министерства, централната банка, регулаторните институции од различни економски сектори. Исто така, ќе се настојува да се ангажираат и експерти од независни истражувачки институции, од мисиите на меѓународните финансиски институции во РСМ, и друго.

Изработката на стручни трудови од страна на студентите, како задолжителен дел од курикулумот, овозможува фокусирана анализа на конкретни развојни прашања и проблеми, со настојување да се вклучат и предлози и препораки на студентите за тоа со какви економски политик и институционални промени би можело општеството да се справува со тие развојни проблеми.



### **18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции**

Структурата на предложената студиска програма Економски развој и меѓународни финансии на Економски факултет – Скопје има совпаѓање со содржината на студиските програми на европските високообразовни институции, меѓу кои:

Erasmus University Rotterdam

<https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies/majors/economics-development-eed>

<https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies/majors/governance-and-development-policy-gdp>

The University of Manchester, UK

<https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06012/msc-development-economics-and-policy/>

<https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06537/msc-development-finance/course-details/#course-profile>

University of Glasgow, Scotland, UK

<https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/economicdevelopment/>

University of Groningen, The Netherlands

<https://www.rug.nl/ocasys/feb/vak/showpos?opleiding=6485>

Georg-Augustus-Universitat, Goettingen, Germany

<https://www.uni-goettingen.de/en/204890.html>

Heriot-Watt University, Scotland, UK

[https://www.hw.ac.uk/documents/pams/202122/C217-IFE\\_202122.pdf](https://www.hw.ac.uk/documents/pams/202122/C217-IFE_202122.pdf)

## **ДОКУМЕНТИ**

# 1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ Научниот совет



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Економски факултет - Скопје



Бр. 02-373/16  
Дата. 03.03.2021

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Службен весник на РСМ бр.82/18), на член 70 од Статутот на Економскиот факултет – Скопје (Универзитетски гласник бр.444/2019 и 526/2020), Одлуката за именување членови на Комисија за подготвување елаборат за студиска програма на втор циклус на студии по Економски развој и меѓународни финансии (одлука бр.02-1875/2 од 6.11.2020 година), како и врз основа на поднесениот предлог-елaborат за повторна акредитација на студиска програма од втор циклус на академски студии Економски развој и меѓународни финансии од страна на Комисијата за подготвување на елаборатот, Наставно- научниот совет на на Економскиот факултет-Скопје, на седницата од 26.2.2021 година, ја донесе следната:

## ОДЛУКА за усвојување на студиска програма за втор циклус по Економски развој и меѓународни финансии

### Член 1

Се усвојува елаборатот за повторна акредитација на студиската програма **Економски развој и меѓународни финансии** од втор циклус на академски студии во рамките на Економски факултет-Скопје.

### Член 2

Наставата од студиската програма **Економски развој и меѓународни финансии** ќе започне да се изведува по добивањето согласност од Одборот за акредитација на високото образование и по добивањето согласност за исполнување на условите за почеток со работа на студиската програма од страна на Агенцијата за квалитет на високото образование на Република Северна Македонија.

### Член 3

Одлуката да се достави до Ректорската управа и до Универзитетскиот сенат на **Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје“** заради усвојување на студиската програма **Економски развој и меѓународни финансии**.

### Член 4

Составен дел на оваа Одлука е елаборатот на студиската програма **Економски развој и меѓународни финансии**.

### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Скопје, 26.2.2021 година

Доставено до

- Архивата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје“
- Ректорска управа/Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје“



## 2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат



Бр. 02-433/3  
25.3.2021 год.  
Скопје

**Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**  
 St. Cyril and Methodius University in Skopje

Одлука од УС  
 Ознака: **ОБ 5.5/13**  
 Страна: **1 од 1**

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
**ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ**

|             |            |          |  |
|-------------|------------|----------|--|
| Примено:    | 26.03.2021 |          |  |
| Орг. Едини. | Датум:     | Врзност: |  |
| 01          | 5/12/2     |          |  |

Врз основа на член 94, став 1, точка 3 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Северна Македонија бр.82/2018), член 157, став 1, точка 8 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Мислењето на Ректорската управа и по предлог на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 9. седница одржана на 25.3.2021 година, донесе

**ОДЛУКА**

за усвојување на Проектот за повторна акредитација на студиската програма од втор циклус, едногодишни студии по економски развој и меѓународни финансии, на Економскиот факултет во Скопје

**Член 1**

Универзитетскиот сенат го усвојува Проектот за повторна акредитација на студиската програма од втор циклус, едногодишни студии по економски развој и меѓународни финансии на Економскиот факултет во Скопје.

**Член 2**

Наставата, од студиската програма од втор циклус, едногодишни студии по економски развој и меѓународни финансии ќе започне да се изведува по добивањето на решение за акредитација од страна на Одборот за акредитација на високото образование и по добивањето на решение за исполнетост на условите за почеток со работа на студиската програма од страна на Агенцијата за квалитет на високото образование на Република Северна Македонија.

**Член 3**

Универзитетскиот сенат го упатува проектот од член 1 на оваа Одлука до Одборот за акредитација на високото образование на натамошна постапка за акредитација, односно повторна акредитација.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во Универзитетскиот гласник.

**Претседател**



Проф. д-р Анета Баракоска



Доставено до:

- Економскиот факултет
- Одборот за акредитација и евалуација на високото образование

hh

### 3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста



Врз основа на член 122 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/18), Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економски факултет Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по пат на електронско усогласување во периодот од 15-20.02.2021 година го донесе следново:

#### МИСЛЕЊЕ

Се дава позитивно мислење за Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма **Економски развој и меѓународни финансии** на **втор циклус** на академски студии на **Економскиот факултет-Скопје** при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

#### Образложение

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економски факултет-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го разгледа Елаборатот на студиската програма за **Економски развој и меѓународни финансии** и донесе заклучок дека предложената студиска програма ги исполнува условите за **повторна акредитација на втор циклус студии**.

Поради сето тоа Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економски факултет-Скопје го даде своето позитивно мислење.

Скопје, 22.02.2021



Одбор за соработка со јавноста  
Претседател

Прилог:

- Елаборатот за повторна акредитација на студиска програма **Економски развој и меѓународни финансии** за втор циклус на студии

Доставено до:

- Архивата на Економски факултет Скопје
- Ректорска управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“



#### 4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|            |            |       |          |
|------------|------------|-------|----------|
| Примено:   | 25.02.2021 |       |          |
| Орг. Един. | Бр.        | Датум | Вредност |
| 14         | U 62/57    |       |          |

**Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

#### ИЗЈАВА

*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*

Јас, проф. д-р Владимир Филиповски, избран во звање редовен професор и вработен на Економски факултет – Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии на Економски факултет – Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по наставните предмети:

1. Економски раст и развој – теории и развојни политики
2. Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање

Скопје, 24.2.2021

Подносител на изјава,



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|            |            |         |           |
|------------|------------|---------|-----------|
| Примено:   | 25.02.2021 |         |           |
| Орг. Един. | Број:      | Прилог: | Вредност: |
| 14         | 462/4      |         |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии

Јас проф. д-р Трајко Славески, избран во звање редовен професор и вработен во/на Економски факултет - Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Економски развој и меѓународни финансии на Факултетот/Институтот Економски факултет - Скопје, по наставните предмети:

1. Современи макроекономски концепции и политики

Скопје, 24.02.2021

Подносител на изјава

*Т. Славески*

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|               |            |         |           |
|---------------|------------|---------|-----------|
| Примено:      | 25.02-2021 |         |           |
| Орг. Единица: | Број:      | Прилог: | Вредност: |
| 14            | 462/9      |         |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**


*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*

Јас, Кикеркова Ирена, избран во звање редовна работа и вработен во/на Економски факултет-Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма на втор циклус од економски развој и меѓународни финансии на Факултетот/Институтот \_\_\_\_\_, по наставните предмети:

1. Странските директни инвестиции и глобалните синџири на вредноста
2. \_\_\_\_\_
3. ...
4. ...

Скопје, 25.02.2021

Подносител на изјава





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|            |            |         |           |
|------------|------------|---------|-----------|
| Примено:   | 25.02.2021 |         |           |
| Орг. Един. | Број:      | Прилог: | Бројност: |
| 14         | 462/8      |         |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**

*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*

Јас Весна Буцевска, избран во звање Редовен професор и вработен во/на Економскиот факултет на Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма на Факултетот/Институтот Економскиот факултет, по наставните предмети:

1. Методи на научно-истражувачка работа
2. \_\_\_\_\_
3. ...
4. ...

Скопје, 24.02.2021

Подносител на изјава  
Проф. д-р Весна Буцевска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|            |            |         |           |
|------------|------------|---------|-----------|
| Примено:   | 25-02-2021 |         |           |
| Орг. Един. | Број:      | Прилог: | Вредност: |
| 14         | 462/2      |         |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**

*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*

Јас Пеце Недановски, избран во звање редовен професор и вработен во/на Економски факултет - Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Економски развој и меѓународни финансии на Економски факултет, по наставниот предмет:

1. Економија и политики на заштита на животната средина.

Скопје, 24.02.2021 год.,

Подносител на изјава



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|             |            |         |           |
|-------------|------------|---------|-----------|
| Примено:    | 25.02.2021 |         |           |
| Орг. Едини. | Број:      | Прилог: | Вредност: |
| 1М          | 462/1      |         |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии

Јас проф. д-р Предраг Трпески, избран во звање редовен професор и вработен на Економски факултет – Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Економски развој и меѓународни финансии на Факултетот Економски факултет - Скопје, по наставните предмети:

1. Економија и политики на пазарот на труд

Скопје, 24.2.2021

Подносител на изјава

Проф. д-р Предраг Трпески

|                                             |            |       |           |
|---------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                |            |       |           |
| УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ |            |       |           |
| ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ                   |            |       |           |
| Примено:                                    | 25.02-2021 |       |           |
| Орг. Едини.                                 | Еконт.     | Тема: | Вредност: |
| 14                                          | U62/7      |       |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**

*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*


Јас, д-р Борче Треновски, избран во звање вонреден професор и вработен во/на Економски факултет - Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Економски развој и меѓународни финансии на Економски факултет - Скопје, по наставните предмети:

1. Економија и политики на дигитализацијата

Скопје, 23.02.2021

Подносител на изјава,

Проф. д-р Борче Треновски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|            |            |          |           |
|------------|------------|----------|-----------|
| Примено:   | 25.02.2021 |          |           |
| Орг. Един. | Број:      | Платено: | Вредност: |
| 1U         | 462/3      |          |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**


*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*

Јас, Проф. д-р Даниела Бојациева, избрана во звање вонреден професор и вработен во/на Економски Факултет - Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Економски развој и меѓународни финансии на Факултетот/Институтот Економски Факултет - Скопје, по наставните предмети:

1. Економија и политика на заштита на конкуренцијата

Скопје, 24.02.2021

Подносител на изјава





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

|            |            |         |           |
|------------|------------|---------|-----------|
| Примено:   | 25.02.2021 |         |           |
| Орг. Един. | Број:      | Прилог: | Вредност: |
| 14         | 462/6      |         |           |

**4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма**

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) ја давам следната

**ИЗЈАВА**

*за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии*

Јас, д-р Билјана Ташевска, избрана во звање вонреден професор и вработена во/на Економски факултет - Скопје на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Економски развој и меѓународни финансии на Економски факултет - Скопје, по наставните предмети:

1. Економија на благосостојба и социјални политики

Скопје, 23.02.2021

Подносител на изјава,

Проф. д-р Билјана Ташевска

## 5. **Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација на студиска програма во друга високообразовна установа**

Врз основа на член 93 и член 179 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/18), Сенатот на Универзитетот \_\_\_\_\_ на седницата одржана на \_\_\_\_\_ година, ја донесе следната:

### **ОДЛУКА (1)**

**за согласност за учество во реализација на студиската програма \_\_\_\_\_ на Факултетот \_\_\_\_\_ при  
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**

#### **Член 1**

Врз основа на доставеното барање на Факултетот/Институтот \_\_\_\_\_ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје донесе одлука за определување наставен кадар што ќе учествува во изведување на наставата на втор циклус студии на студиската програма \_\_\_\_\_ на Факултетот/Институтот \_\_\_\_\_

#### **Член 2**

Наставен кадар вработен на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје што ќе учествува во и изведување на настава на втор циклус академски/стручни студии на студиската програма \_\_\_\_\_ е:

1. Проф. д-р \_\_\_\_\_
2. Проф. д-р \_\_\_\_\_

#### **Член 3**

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Скопје, ---.---.2020

Претседател на Сенат

Доставено до:

- Архивот на
- Факултетот \_\_\_\_\_

## 6. **Согласност на Наставно-научниот совет, Научниот совет за учество на наставникот во реализација на студиска програма на друга единица на Универзитетот**



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Економски факултет - Скопје



Бр. 02-373/3

Дата 01-03 2021 година

Врз основа на член 110, 112, 113 и 179 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.82/18) и член 70 од Статутот на Економскиот факултет – Скопје (Универзитетски гласник бр.444/2019 и 526/2020), Наставно – научниот совет, на седницата одржана на ден 26.2.2021 година, ја донесе следната

### ОДЛУКА

за согласност за учество на наставно – научен кадар во реализација на студиската програма на втор циклус студии, едногодишни студии – Економски развој и меѓународни финансии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет-Скопје

#### Член 1

Наставно-научниот совет со оваа одлука го определува наставно-научниот кадар што ќе изведува настава на втор циклус на студии на едногодишната студиска програма по **Економски развој и меѓународни финансии** на Економскиот факултет-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

#### Член 2

Наставниот кадар којшто ќе биде ангажиран за изведување настава на втор циклус академски студии на едногодишната студиската програма по **Економски развој и меѓународни финансии** е следен:

| Р.бр. | Наставник                     | Наставно - научно звање |
|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 1     | Проф. д-р Владимир Филиповски | редовен професор        |
| 2     | Проф. д-р Трајко Славески     | редовен професор        |
| 3     | Проф. д-р Ирена Кикеркова     | редовен професор        |
| 4     | Проф. д-р Весна Буцевска      | редовен професор        |
| 5     | Проф. д-р Пеце Недановски     | редовен професор        |
| 6     | Проф. д-р Предраг Трпески     | редовен професор        |
| 7     | Проф. д-р Борче Треновски     | вонреден професор       |
| 8     | Проф. д-р Даниела Бојациоска  | вонреден професор       |
| 9     | Проф. д-р Билјана Ташевска    | вонреден професор       |

#### Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.


 ДЕКАН  
 Проф. д-р Предраг Трпески



**Прилог бр. 3**  
**Содржина на предметните програми**

## Реден број на прилогот: 1

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                 |              |   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Економски раст и развој - теории и развојни политики                       |                                 |              |   |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EDIF510                                                                    |                                 |              |   |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Економски развој и меѓународни финансии                                    |                                 |              |   |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |                                 |              |   |
| 5.                                          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Втор циклус                                                                |                                 |              |   |
| 6.                                          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020-2021<br>/прв/зимски)                                                  | 7.                              | Број на ЕКТС | 6 |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Проф. д-р Владимир Филиповски,                                             |                                 |              |   |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |                                 |              |   |
| 10.                                         | <p>Наставата треба да овозможи оспособување (концептуално и методолошки) за анализа на теоретските и практичните импликации на современите процеси на економски раст и развој во светот и фундаменталните пристапи во економските политики поврзани со економскиот раст и развој.</p> <p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ги разберат теоретските концепти (теориите) и нивната еволуција во објаснувањето на природата и процесите на растот и развојот;</li><li>2. ги разберат доминантните стратегии на економскиот развој во светот.</li><li>3. ја анализираат концептуалната подлога (рамнотежата и растот), поврзаноста на одделните економски политики со економскиот раст и импликациите од нивната примена (монетарна, фискална, надворено-трговска итн.)</li><li>4. вршат истражување на меѓународните искуства во дизајнирање на политиките за стимулирање на економскиот раст и развој;</li><li>5. ги анализираат и дискутираат политиките на „зелениот развој“</li><li>6. да ја согледаат и толкуваат улогата на институциите во процесот на економскиот раст и развојот</li><li>7. да ги истражуваат меѓународните искуства од политиките на поддршка на иновациите и претприемништвото</li><li>8. да ги истражуваат инеракциите на дигитализацијата и економскиот раст</li></ol> |                                                                            |                                 |              |   |
| 11.                                         | <p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Вовед - теоретските одредници на растот и развојот</li><li>2. Целите на развојот</li><li>3. Мерење на нивоата, растот и промените</li><li>4. Извори и фактори на растот</li><li>5. Теории и модели на економскиот раст</li><li>6. Стратегии на економскиот развој</li><li>7. Технолошките промени и развојот</li><li>8. Институциите и економскиот раст</li><li>9. Еколошките аспекти на економскиот развој</li><li>10. Макроекономските политики и економскиот развој</li><li>11. Проблеми на домашната развојна политика</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                 |              |   |
| 12.                                         | Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                 |              |   |
| 13.                                         | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови |              |   |

|     |                                             |                                                         |                                                             |                                                                                    |                               |        |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 14. | Распределба на расположливо време           |                                                         | 40+10+100 = 150 часови                                      |                                                                                    |                               |        |
| 15. | Форми на наставните активности              | 15.1.                                                   | Предавања-теоретска настава                                 | 40 часови                                                                          |                               |        |
|     |                                             | 15.2.                                                   | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часови                                                                          |                               |        |
| 16. | Други форми на активности                   | 16.1.                                                   | Проектни задачи                                             | 25 часови                                                                          |                               |        |
|     |                                             | 16.2.                                                   | Самостојни задачи                                           | 30 часови                                                                          |                               |        |
|     |                                             | 16.3.                                                   | Домашно учење                                               | 45 часови                                                                          |                               |        |
| 17. | Начин на оценување 50+40+10 = 100 бода      |                                                         |                                                             |                                                                                    |                               |        |
|     | 17.1.                                       | Тестови                                                 |                                                             |                                                                                    | 60 бодови                     |        |
|     | 17.2.                                       | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) |                                                             |                                                                                    | 30 бодови                     |        |
|     | 17.3.                                       | Активност и учество                                     |                                                             |                                                                                    | 10 бодови                     |        |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка)     | помалку од 51 бода                                      |                                                             | 5 (пет) (F)                                                                        |                               |        |
|     |                                             | од 51 до 61 бода                                        |                                                             | 6 (шест) (E)                                                                       |                               |        |
|     |                                             | од 62 до 71 бода                                        |                                                             | 7 (седум) (D)                                                                      |                               |        |
|     |                                             | од 72 до 81 бода                                        |                                                             | 8 (осум) (C)                                                                       |                               |        |
|     |                                             | од 82 до 91 бода                                        |                                                             | 9 (девет) (B)                                                                      |                               |        |
|     |                                             | од 92 до 100 бода                                       |                                                             | 10 (десет) (A)                                                                     |                               |        |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит |                                                         | Реализирани активности од точка 15 и 16                     |                                                                                    |                               |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата          |                                                         | Македонски јазик                                            |                                                                                    |                               |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата |                                                         | Интерна евалуација и анкета                                 |                                                                                    |                               |        |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА                                  |                                                         |                                                             |                                                                                    |                               |        |
|     | 22.1.                                       | Задолжителна литература                                 |                                                             |                                                                                    |                               |        |
|     |                                             | Р.Б.                                                    | Автор                                                       | Наслов                                                                             | Издавач                       | Година |
|     |                                             | 1.                                                      | Гоце Петрески                                               | Економски развој (теории, модели меѓународни искуства)                             | Економски факултет, Скопје    | 2002   |
|     |                                             | 2.                                                      | Пјер Ричар Аженор, Питер К. Монтиел                         | Развојна Макроекономија                                                            | АрсЛамина Скопје              | 2012   |
|     |                                             | 3.                                                      | Perkin, D., Radelet, S., Lindauer, D., Block, S.,           | ics of Development, Edition                                                        | W.W.Norton and Co., New York, | 2012   |
|     |                                             | 4.                                                      | Петрески, Г., Лазаров, Д., Костоска, О.,                    | Патеките на транзицијата: емпириска анализа на македонската и бугарската економија | МАНУ, Скопје                  | 2017   |
|     | 5.                                          | World Bank                                              | World Development Report                                    | Различни изданија                                                                  |                               |        |
|     | 22.2.                                       | Дополнителна литература                                 |                                                             |                                                                                    |                               |        |
|     |                                             | Ред. број                                               | Автор                                                       | Наслов                                                                             | Издавач                       | Година |
|     |                                             |                                                         |                                                             |                                                                                    |                               |        |

|  |  |    |                                |                                                       |                   |      |
|--|--|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |  | 1. | Jones, C., I., Vollrath, D.,   | <i>Introduction to Economic Growth, Third edition</i> | W.W. Norton & Co. | 2013 |
|  |  |    | Barro, R.J. and Sala-I-Martin: | <i>Economic Growth</i>                                | MIT               | 2004 |

**Реден број на прилогот: 2**

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                            |    |              |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Современи макроекономски концепции и политики                              |    |              |   |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | EDIF520                                                                    |    |              |   |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Економски развој и меѓународни финансии                                    |    |              |   |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |    |              |   |
| 5.                                          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Втор циклус                                                                |    |              |   |
| 6.                                          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2021-2022 /прв (зимски)                                                    | 7. | Број на ЕКТС | 6 |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Проф. д-р Трајко Славески                                                  |    |              |   |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |    |              |   |
| 10.                                         | Цели на предметната програма (компетенции):<br><br>1. Да се стекнат со продлабочени знаења за главните текови во современата макроекономска наука и да дискутираат за нејзиниот развој и новите теоретски пробиви по Втората светска војна.<br>2. Да се оспособат јасно да ги идентификуваат различните макроекономски концепции од неокеејзијанска и неолиберална провениенција и да го оценат начинот на кој тие го објаснуваат функционирањето на економијата.<br>3. Да го разберат и проценат влијанието на различните макроекономски концепции врз профилирањето на мерките на економската политика и да ја оценат суштината и природата на самите мерки.<br>4. Да се оспособат да ги дикутираат макроекономските политики кои ги применуваат современите национални економии, да ја препознаат нивната провениенција. |  |                                                                            |    |              |   |
| 11.                                         | Содржина на предметната програма:<br><br>1. Вовед<br>2. Микроекономски основи на макроекономските концепции и политики<br>3. Кејнзијанизмот и неокеејнзијанизмот и макроекономските политики<br>4. Монетаризмот и макроекономските политики<br>5. Новата класична макроекономија и макроекономските политики<br>6. Теоријата на реалните деловни циклуси и макроекономските политики<br>7. Економијата на понудата и макроекономските политики<br>8. Теоријата на јавен избор и макроекономските политики<br>9. Новата кејнзијанска економија и макроекономските политики<br>10. Капацитетот на современите држави за дизајнирање и имплементација на економските политики                                                                                                                                                  |  |                                                                            |    |              |   |

|           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|           | 11. Конфронтации по суштинските макроекономски концепти во главната струја на макроекономијата по Големата рецесија 2007-2009<br>12. Макроекономските концепции и економските политики во време на пандемијата со Ковид 19 |                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
| 12.       | Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.                                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
| 13.       | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                           |                                                         | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                                              |                                                                    |                                                |               |
| 14.       | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                          |                                                         | 40+15+120 = 150 часови                                                       |                                                                    |                                                |               |
| 15.       | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                             | 15.1.                                                   | Предавања-теоретска настава                                                  | 40 часови                                                          |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 15.2.                                                   | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа                  | 10 часови                                                          |                                                |               |
| 16.       | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                  | 16.1.                                                   | Проектни задачи                                                              | 25 часови                                                          |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 16.2.                                                   | Самостојни задачи                                                            | 30 часови                                                          |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 16.3.                                                   | Домашно учење                                                                | 45 часови                                                          |                                                |               |
| 17.       | Начин на оценување 50+40+10 = 100 бода                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
|           | 17.1.                                                                                                                                                                                                                      | Тестови                                                 |                                                                              |                                                                    | 60 бодови                                      |               |
|           | 17.2.                                                                                                                                                                                                                      | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) |                                                                              |                                                                    | 30 бодови                                      |               |
|           | 17.3.                                                                                                                                                                                                                      | Активност и учество                                     |                                                                              |                                                                    | 10 бодови                                      |               |
| 18.       | Критериуми за оценување (бодови/оценка)                                                                                                                                                                                    | помалку од 51 бода                                      |                                                                              | 5 (пет) (F)                                                        |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | од 51 до 61 бода                                        |                                                                              | 6 (шест) (E)                                                       |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | од 62 до 71 бода                                        |                                                                              | 7 (седум) (D)                                                      |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | од 72 до 81 бода                                        |                                                                              | 8 (осум) (C)                                                       |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | од 82 до 91 бода                                        |                                                                              | 9 (девет) (B)                                                      |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | од 92 до 100 бода                                       |                                                                              | 10 (десет) (A)                                                     |                                                |               |
| 19.       | Услов за потпис и полагање на завршен испит                                                                                                                                                                                |                                                         | Реализирани активности од точка 15 и 16                                      |                                                                    |                                                |               |
| 20.       | Јазик на кој се изведува наставата                                                                                                                                                                                         |                                                         | Македонски јазик                                                             |                                                                    |                                                |               |
| 21.       | Метод на следење на квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                |                                                         | Интерна евалуација и анкета                                                  |                                                                    |                                                |               |
| 22.       | ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
|           | 22.1.                                                                                                                                                                                                                      | Задолжителна литература                                 |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | Ред. број                                               | Автор                                                                        | Наслов                                                             | Издавач                                        | Година        |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 1.                                                      | Таки Фити                                                                    | Современите макроекономски концепции и економските политики        | Економски факултет – Скопје                    | 2001          |
|           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 2.                                                                           | Kaushik Basu (editor)                                              | The State of Economics, the State of the World | The MIT Press |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                                      | Vijau Kelkar and Ajay Shah                                                   | In Service of the Republic: the Art and Science of Economic Policy | India Allen Lane                               | 2020          |
|           | 22.2.                                                                                                                                                                                                                      | Дополнителна литература                                 |                                                                              |                                                                    |                                                |               |
| Ред. број |                                                                                                                                                                                                                            | Автор                                                   | Наслов                                                                       | Издавач                                                            | Година                                         |               |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                            | Трајко Славески                                         | „Како (да) им предаваме макроекономија на студентите“, во зборникот Каде е и | МАНУ - Скопје                                                      | 2014                                           |               |

|  |  |    |                            |                                                                           |                                             |      |
|--|--|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|  |  |    |                            | каде оди<br>модерната<br>макроекономска<br>наука                          |                                             |      |
|  |  | 2. | Таки Фити                  | Кејнзијанската<br>економска<br>филозофија - од<br>Кејнз до денешни<br>дни | МАНУ и<br>Економски<br>факултет –<br>Скопје | 2011 |
|  |  | 3. | Таки Фити                  | Макроекономија на<br>големите кризи                                       | МАНУ –<br>Скопје                            | 2020 |
|  |  | 4  | Ethan Bueno de<br>Mesquita | Political Economy<br>for Public Policy                                    | Princeton<br>University<br>Press            | 2016 |

**Реден број на прилогот: 3**

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |  |                      |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање      |  |                      |   |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIF 540                                                                   |  |                      |   |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Економски развој и меѓународни финансии                                    |  |                      |   |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Економски факултет – Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |  |                      |   |
| 5.                                          | Степен (прв, втор, трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Втор циклус                                                                |  |                      |   |
| 6.                                          | Академска година / семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020-2021 / прв семестар                                                   |  | Број на ЕКТС кредити | 6 |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | проф. д-р Владимир Филиповски                                              |  |                      |   |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Завршен прв циклус студии (240 кредити)                                    |  |                      |   |
| 10.                                         | Цели на предметната програма (компетенции):<br>Целта на програмата е да ги оспособи студентите да го разберат функционирањето на меѓународните пазари на капитал и нивната улога во финансирањето на економскиот раст и развој на економиите во подем.<br>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:<br><div><div>1.</div><div>Да ги идентификуваат и следат главните финансиски текови на меѓународниот пазар на капитал (заеми, обврзници, акции и нивните подвидови).</div><div>2.</div><div>Да ги проценат идните можности на македонските фирми да ги користат услугите на меѓународниот пазар на капитал и како емитенти и како инвеститори во финансиски инструменти.</div><div>3.</div><div>Да ја анализираат политиката на девизниот курс која во иднина би можела да ја води македонската влада.</div><div>4.</div><div>Да ги оценуваат можностите за интеграција на македонскиот пазар на капитал (македонската берза) во меѓународниот пазар на капитал.</div></div> |                                                                            |  |                      |   |
| 11.                                         | Содржина на предметната програма:<br><div><div>13.</div><div>Институционална структура на меѓународните пазари на пари и капитал</div><div>14.</div><div>Основи на меѓународните финансиски инвестиции</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |  |                      |   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                              |                                                         |                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | 15. Девизниот ризик, ефикасноста на девизните пазари и меѓународните финансиски инвестиции<br>16. Меѓународно банкарство и структурните промени во клучните национални банкарски системи<br>17. Еврообврзници: пазар на меѓународни обврзници<br>18. Глобални депозитарски потврди: пазар на меѓународни акции<br>19. Транзиционите економии и меѓународните пазари на капитал<br>20. Република Македонија и меѓународните пазари на капитал:<br>1. странски портфолио инвестиции и<br>2. можности за меѓународна интеграција на македонската берза |                                                             |                                                              |                                                         |                                 |
| 12. | Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, гости-предавачи, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                              |                                                         |                                 |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                             |                                                              |                                                         |                                 |
| 14. | Распределба на расположивото време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 + 10 + 100 = 150 часови                                  |                                                              |                                                         |                                 |
| 15. | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.1.                                                       | Предавања- теоретска настава.                                | 40 часа                                                 |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.2.                                                       | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. | 10 часа                                                 |                                 |
| 16. | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.1.                                                       | Проектни задачи                                              | 25 часа                                                 |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.2.                                                       | Самостојни задачи                                            | 30 часа                                                 |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.3.                                                       | Домашно учење - задачи                                       | 45 часа                                                 |                                 |
| 17. | Начин на оценување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                              |                                                         |                                 |
|     | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тестови                                                     | 70 бода                                                      |                                                         |                                 |
|     | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 20 бода                                                      |                                                         |                                 |
|     | 17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Активност и учество                                         | 10 бода                                                      |                                                         |                                 |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 50 бода                                                  | 5 (пет) (F)                                                  |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 x до 60 бода                                             | 6 (шест) (E)                                                 |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 x до 70 бода                                             | 7 (седум) (D)                                                |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | од 71 до 80 бода                                            | 8 (осум) (C)                                                 |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | од 81 до 90 бода                                            | 9 (девет) (B)                                                |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | од 91 до 100 бода                                           | 10 (десет) (A)                                               |                                                         |                                 |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | реализирани активности 17.3                                 |                                                              |                                                         |                                 |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Македонски и англиски јазик                                 |                                                              |                                                         |                                 |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | механизми на интерна евалуација и анкети                    |                                                              |                                                         |                                 |
| 22. | Литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                              |                                                         |                                 |
|     | 22.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Задолжителна литература                                     |                                                              |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ред. број                                                   | Автор                                                        | Наслов                                                  | Издавач                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.                                                          | Krugman, Paul, Obstfeld, Maurice and Marc Melitz             | International Finance: Theory and Policy, Ninth Edition | Addison-Wesley, London, Pearson |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.                                                          | Solnik, Bruno, and McLeavey, Dennis                          | Global Investments, Sixth Edition                       | Pearson International Edition   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                          |                                                              |                                                         |                                 |
|     | 22.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дополнителна литература                                     |                                                              |                                                         |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ред. број                                                   | Автор                                                        | Наслов                                                  | Издавач                         |

|  |  |    |                                         |                                                                                                   |                               |      |
|--|--|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|  |  | 1. | Miles, D.,<br>Scott, A.,<br>Breedon, F. | <i>Macroeconomics:<br/>Understanding the<br/>Global Economy</i>                                   | John Wiley &<br>Sons, Ltd     | 2012 |
|  |  | 2. | Mishkin, F                              | <i>The Economics of<br/>Money, banking and<br/>Financial Markets, 12<sup>th</sup><br/>Edition</i> | Pearson                       | 2018 |
|  |  | 3. | Bailey, R. E                            | <i>The Economics of<br/>Financial Markets</i>                                                     | Cambridge<br>University Press | 2005 |

## Реден број на прилогот: 4

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |              |   |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|--|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Странските директни инвестиции и глобалните синцири на вредноста           |    |              |   |  |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDF530                                                                     |    |              |   |  |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Економски развој и меѓународни финансии                                    |    |              |   |  |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |    |              |   |  |
| 5.                                          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Втор циклус                                                                |    |              |   |  |
| 6.                                          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | прв (зимски)                                                               | 7. | Број на ЕКТС | 6 |  |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Проф. д-р Ирена Кикеркова                                                  |    |              |   |  |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |    |              |   |  |
| 10.                                         | <p>Цели на предметната програма (компетенции):<br/>По завршувањето на наставата и положувањето на предметот, студентите треба:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>да владеат со најновите теории од областа на меѓународното движење на капиталот во вид на странски директни инвестиции (СДИ);</li><li>да го разберат теоретскиот концепт и практичните аспекти на делувањето на транснационалните корпорации (ТНК) како доминантни инвеститори на капитал во вид на СДИ во глобалната економија, а со тоа и како носители на глобализациските текови;</li><li>да бидат способни да извлекуваат соодветни аналитички и логични заклучоци во смисла на развојување на поимите <i>транснационални и мултинационални компании</i> не само од термилолошки туку и од суштински аспект;</li><li>да го сфатат концептот, суштината, сличностите и разликите меѓу глобалните синцири на снабдување и глобалните синцири на вредноста;</li><li>да бидат способни да го елаборираат занчењето и важноста на вклучувањето на малите и на средните претпријатија од економиите-увозници на капитал во вид на СДИ во глобалните синцири на вредноста;</li><li>да се оспособат за критичко размислување и носење на релевантни заклучоци за позитивното и негативното влијание на СДИ врз економската структура, билансот на плаќањата и долгорочниот економски раст и развој на економиите – увозници на СДИ;</li><li>да сфатат зошто во современото меѓународно окружување за долгорочно стекнување на поволни позиции во меѓународната економија од посебно значење е не само активното учество во увозот на капиталот туку и во извозот на капиталот во вид на СДИ;</li><li>да се стекнат со најнови информации за улогата и значењето што слободните економски зони ја имаат во меѓународното движење на капиталот во вид на СДИ и во глобалните синцири на вредноста.</li></ul> |                                                                            |    |              |   |  |
| 11.                                         | <p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Дефинирање на поимите: транснационални компании, странски директни инвестиции и глобализација</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |              |   |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                             |                                                                          |             |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Теории за СДИ</li><li>• Мотиви за извоз на капитал во вид на СДИ</li><li>• Мотиви за увоз на капитал во вид на СДИ</li><li>• Противречностите на одобрувањето погодности (incentives) за зголемување на атрактивноста на националната економија за СДИ</li><li>• Анализа на современите текови на СДИ во глобалната економија – најголеми извозници и извозници на капитал по региони, по дејности и најголеми ТНК;</li><li>• Индикатори и начини на мерење на транснационализацијата и на вкупното економско влијание што се остварува со движењето на капиталот во вид на СДИ</li><li>• Глобализацијата и поимот на глобалните синџири за снабдување</li><li>• Глобални синџири на снабдување vs глобални синџири на вредноста</li><li>• Глобализација vs регионализација</li><li>• Најнови сознанија за улогата и влијанието на слободните економски зони врз движењето на капиталот во вид на СДИ</li></ul> |                                                         |                                                                                                             |                                                                          |             |        |
| 12. | Методи на учење: предавања со физичко присуство проследени со пауер поинт презентации, интерактивна настава, проектни задачи и нивни презентации, можности за учење на далечина со помош на електронски платформи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                             |                                                                          |             |        |
| 13. | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                                                                             |                                                                          |             |        |
| 14. | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 40+15+120 = 150 часови                                                                                      |                                                                          |             |        |
| 15. | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.1.                                                   | Предавања-теоретска настава                                                                                 | 40 часови                                                                |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.2.                                                   | Консултации                                                                                                 | 10 часови                                                                |             |        |
|     | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.1.                                                   | Проектни задачи                                                                                             | 25 часови                                                                |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.2.                                                   | Презентации од студенти                                                                                     | 30 часови                                                                |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.3.                                                   | Домашно учење                                                                                               | 45 часови                                                                |             |        |
| 17. | Начин на оценување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 50+40+10 = 100 бода                                                                                         |                                                                          |             |        |
|     | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тестови                                                 |                                                                                                             | 60 бодови                                                                |             |        |
|     | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) |                                                                                                             | 30 бодови                                                                |             |        |
|     | 17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Активност и учество                                     |                                                                                                             | 10 бодови                                                                |             |        |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | помалку од 51 бода                                      |                                                                                                             | 5 (пет) (F)                                                              |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од 51 до 61 бода                                        |                                                                                                             | 6 (шест) (E)                                                             |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од 62 до 71 бода                                        |                                                                                                             | 7 (седум) (D)                                                            |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од 72 до 81 бода                                        |                                                                                                             | 8 (осум) (C)                                                             |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од 82 до 91 бода                                        |                                                                                                             | 9 (девет) (B)                                                            |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од 92 до 100 бода                                       |                                                                                                             | 10 (десет) (A)                                                           |             |        |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Реализирани активности од точка 15 и 16                                                                     |                                                                          |             |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Македонски јазик                                                                                            |                                                                          |             |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Интерна евалуација и анкета                                                                                 |                                                                          |             |        |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                             |                                                                          |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Задолжителна литература                                 |                                                                                                             |                                                                          |             |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ред. број                                               | Автор                                                                                                       | Наслов                                                                   | Издавач     | Година |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Hill, Charles                                                                                               | International Business – Competing in the Global Market Place, XIII ed., | McGrow Hill | 2021   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Хил Чарлс                                               | Чарлс В. Ј. Хил: Меѓународен бизнис , 6-то издание, Поглавје 7 – Директни странски инвестиции стр. 236-252. | МАГОР                                                                    | 2010        |        |

|  |           |                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                        |              |               |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  |           |                                                                                                                                                                                       |                                                                               | (превод од Проектот на Владата на РМ)                                                                  |              |               |
|  |           |                                                                                                                                                                                       | WFZO                                                                          | <i>New World Model – The Future of Industry</i>                                                        | WFZO, Geneva | Sept., 2020   |
|  |           |                                                                                                                                                                                       | WFZO                                                                          | <i>The World of Free Zones – Towards a New Trade Order</i>                                             | WFZO, Geneva | 2015          |
|  |           |                                                                                                                                                                                       | OECD Trade Policy Papers, Marie-Agnes Jouanjean, Julien Gourdon, Jane Korinek | <i>GVC Participation and Economic Transformation: Lessons from three sectors,</i><br><br>Working paper | OECD, Paris  | 27 Nov., 2017 |
|  |           |                                                                                                                                                                                       | OECD                                                                          | <i>Productivity and Jobs in a Globalized World: How can all regions benefit?</i>                       | OECD, Paris  | April, 2018   |
|  | 22.2.     | Дополнителна литература                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                        |              |               |
|  | Ред. број | Автор                                                                                                                                                                                 | Наслов                                                                        | Издавач                                                                                                | Година       |               |
|  | 1.        | UNCTAD: <i>World Investment Report</i> , UNCTAD, Geneva, годишни изданија                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                        |              |               |
|  | 2.        | Службен весник на Македонија, <i>Закон за технолошки индустриски развојни зони</i> , Скопје, февруари, 2019 г.                                                                        |                                                                               |                                                                                                        |              |               |
|  | 3.        | WTO, OECD, The World Bank Group & all.: <i>Global Value Chain Development Report 2019: Technical Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World</i> , Geneva, 2019 |                                                                               |                                                                                                        |              |               |

## Реден број на прилогот: 5

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |    |              |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Економија и политики на дигитализација                                     |    |              |   |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIF 550                                                                   |    |              |   |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Економски развој и меѓународни финансии                                    |    |              |   |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |    |              |   |
| 5.                                          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Втор циклус                                                                |    |              |   |
| 6.                                          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Прва година/втор (летен) семестар                                          | 7. | Број на ЕКТС | 6 |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проф. д-р Борче Треновски                                                  |    |              |   |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |    |              |   |
| 10.                                         | <p>Наставата треба да овозможи концептуално оспособување за анализа на теоретските и практичните импликации на современите процеси на дигитализација и автоматизација во светот и фундаменталните пристапи во економските политики поврзани со дигитализацијата.</p> <p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. ги разберат процесите на автоматизација и дигитализација и како тие процеси радикално ги менуваат нашите животи, начини на работа и односи;</li><li>10. го разберат значењето на четирите индустриски револуции за глобалната економија и нивното влијание врз човековиот развој;</li><li>11. ги анализираат можностите и заканите на Четвртата индустриска револуција во поглед на компјутеризација на преработувачката индустрија и опремувањето на производството со највисока технологија;</li><li>12. го следат унапредувањето на компјутерската моќ и развивањето на информатичката технологија во поглед на капацитетот на компјутерската меморија и количеството дигитални информации што можат да се пренесат преку фибер-оптички кабли;</li><li>13. ги следат извонредните технологии на новата дигитална ера и условите што ги создаваат – од вештачка интелигенција преку биотехнологии, напредни материјали па сè до квантни компјутери</li><li>14. да го разберат значењето на технологиите за општа намена во забрзувањето на економскиот напредок;</li><li>15. ги разберат теоретските концепти (теориите) и нивната еволуција во објаснувањето на природата и процесите на дигитализација;</li><li>16. ги разберат доминантните стратегии на дигитализација во светот.</li><li>17. ја анализираат важноста на одделните политики поврзани со дигитализацијата на општеството и импликациите од нивната примена;</li><li>18. ги истражуваат интеракциите на дигитализацијата и економскиот раст;</li><li>19. ги истражуваат влијанијата на новите технологии врз пазарите на труд, работењето на фирмите и функционирањето на државата;</li><li>20. бидат свесни за слабостите на дигитализацијата и заканите што ги носи врз целокупното општество;</li><li>21. ги истражуваат меѓународните искуства од примената на различни политики на дигитализација, иновации и претприемништво;</li><li>22. ги анализираат импликациите од примената на политиките за дигитализација во Република Северна Македонија.</li></ol> |                                                                            |    |              |   |
| 11.                                         | <p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Вовед – Што претставува дигитализацијата?</li><li>13. Историски контекст – Четирите индустриски револуции и нивниот придонес кон глобалната економија</li><li>14. Моќта на информатичката технологија</li><li>15. Карактеристики на новите дигитални технологии и индустрии</li><li>16. Принципи и концепти на дигитализацијата</li><li>17. Теории и модели на дигитализацијата</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |    |              |   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|       | 18. Стратегии на дигитализацијата<br>19. Политики на дигитализацијата<br>20. Дигитализацијата и економскиот раст<br>21. Слабости и закани на дигитализацијата<br>22. Политики на дигитализација во избрани развиени земји и земји во развој<br>23. Политики на дигитализација во Република Северна Македонија |                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
| 12.   | Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
| 13.   | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
| 14.   | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 40+10+100 = 150 часови                                                                              |                                                                                                      |                                   |        |
| 15.   | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.1.                                                       | Предавања-теоретска настава                                                                         | 40 часови                                                                                            |                                   |        |
| 15.2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часови                                                                                           |                                                                                                      |                                   |        |
| 16.   | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.1.                                                       | Проектни задачи                                                                                     | 25 часови                                                                                            |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.2.                                                       | Самостојни задачи                                                                                   | 30 часови                                                                                            |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.3.                                                       | Домашно учење                                                                                       | 45 часови                                                                                            |                                   |        |
| 17.   | Начин на оценување 50+40+10 = 100 бода                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
|       | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тестови                                                     |                                                                                                     |                                                                                                      | 60 бодови                         |        |
|       | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)     |                                                                                                     |                                                                                                      | 30 бодови                         |        |
|       | 17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Активност и учество                                         |                                                                                                     |                                                                                                      | 10 бодови                         |        |
| 18.   | Критериуми за оценување (бодови/оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                       | помалку од 51 бода                                          |                                                                                                     | 5 (пет) (F)                                                                                          |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 51 до 61 бода                                            |                                                                                                     | 6 (шест) (E)                                                                                         |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 62 до 71 бода                                            |                                                                                                     | 7 (седум) (D)                                                                                        |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 72 до 81 бода                                            |                                                                                                     | 8 (осум) (C)                                                                                         |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 82 до 91 бода                                            |                                                                                                     | 9 (девет) (B)                                                                                        |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 92 до 100 бода                                           |                                                                                                     | 10 (десет) (A)                                                                                       |                                   |        |
| 19.   | Услов за потпис и полагање на завршен испит                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Реализирани активности од точка 15 и 16                                                             |                                                                                                      |                                   |        |
| 20.   | Јазик на кој се изведува наставата                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | Македонски јазик                                                                                    |                                                                                                      |                                   |        |
| 21.   | Метод на следење на квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Интерна евалуација и анкета                                                                         |                                                                                                      |                                   |        |
| 22.   | ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
|       | 22.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Задолжителна литература                                     |                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Р.Б.                                                        | Автор                                                                                               | Наслов                                                                                               | Издавач                           | Година |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                                          | Shane Greenstein (Author, Editor), Avi Goldfarb (Author, Editor), Catherine Tucker (Author, Editor) | <i>The Economics of Digitization</i>                                                                 | Edward Elgar Pub                  | 2013   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.                                                          | Michael Vogelsang                                                                                   | <i>Digitalization in Open Economies: Theory and Policy Implications (Contributions to Economics)</i> | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | 2010   |

|  |       |                         |                                                                                         |                                                                                                                       |                                                          |        |
|--|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|  |       | 3.                      | Jannick Schou,<br>Morten Hjelholt                                                       | <i>ization and Public Transformations</i>                                                                             | Springer International Publishing;<br>Palgrave Macmillan | 2018   |
|  |       | 4.                      | Mirela Mărcuț                                                                           | <i>The Governance of Digital Policies: Towards a New Competence in the European Union</i>                             | Palgrave Pivot                                           | 2020   |
|  |       | 5.                      | Harald Øverby,<br>Jan A. Audestad                                                       | <i>Digital Economics: How Information and Communication Technology is Shaping Markets, Businesses, and Innovation</i> | CreateSpace Independent Publishing Platform              | 2018   |
|  |       | 6.                      | Richard B. McKenzie                                                                     | <i>Digital Economics: How Information Technology Has Transformed Business Thinking</i>                                | Praeger                                                  | 2003   |
|  |       | 7.                      | Eric Brousseau (Editor),<br>Nicolas Curien (Editor)                                     | <i>Internet and Digital Economics: Principles, Methods and Applications</i>                                           | Cambridge University Press                               | 2008   |
|  |       | 8.                      | Avi Goldfarb,<br>Catherine Tucker                                                       | <i>Digital Economics</i>                                                                                              | American Economic Association                            | 2019   |
|  | 22.2. | Дополнителна литература |                                                                                         |                                                                                                                       |                                                          |        |
|  |       | Ред. број               | Автор                                                                                   | Наслов                                                                                                                | Издавач                                                  | Година |
|  |       |                         |                                                                                         |                                                                                                                       |                                                          |        |
|  |       | 1.                      | Avi Goldfarb (Editor),<br>Shane M. Greenstein (Editor),<br>Catherine E. Tucker (Editor) | <i>Economic Analysis of the Digital Economy (NBER Conference Report)</i>                                              | University of Chicago Press                              | 2015   |
|  |       |                         | Erik Brynjolfsson (Editor),<br>Brian Kahin (Editor)                                     | <i>Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research</i>                                                   | The MIT Press                                            | 2002   |

## Реден број на прилогот: 6

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                 |              |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Економија и политики на пазарот на трудот                                  |                                 |              |           |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIF 560                                                                   |                                 |              |           |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Економски развој и меѓународни финансии                                    |                                 |              |           |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |                                 |              |           |
| 5.                                          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Втор циклус                                                                |                                 |              |           |
| 6.                                          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021-2022<br>/втор/лет<br>ен)                                              | 7.                              | Број на ЕКТС | 6         |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Проф. д-р Предраг Трпески                                                  |                                 |              |           |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |                                 |              |           |
| 10.                                         | Наставата треба да овозможи оспособување (концептуално и методолошки) за анализа на актуелните состојби на пазарот на труд на национално, регионално и глобално ниво, како и оспособување за анализирање на постојните и конципирање нови политики на пазарот на труд.<br>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни :<br>1. Да ги објасната сновните карактеристики на пазарот на труд, понудата, побарувачката и детерминантите на платите;<br>2. Да го објаснат влијанието на образованието на пазарт на труд и во тој контекст да ги објасната основните детерминанти на човечкиот капитал;<br>3. Да го објаснат процесот на миграција, феноменот на Brain drain и нивното влијание врз пазарот на труд;<br>4. Критички да ги евалуираат политиките на пазарот на труд и улогата на институциите во функционирањето на овој пазар;<br>5. Да објаснат како Владините политики влијаат на одлуките на фирмите и индивидуите на пазарот на труд;<br>6. Да дискутираат за невработеноста, вработеноста и продуктивноста како едни од главните макроекономските проблеми и<br>7. Да ја интерпретираат статистиката на пазарот на труд и резултатите од статистичките истражувања во академски трудови и пошироко во економски и општествени дискусии. |                                                                            |                                 |              |           |
| 11.                                         | Содржина на предметната програма:<br>1. Вовед во економија на трудот;<br>2. Понуда, почарувачка на труд и пазарна рамнотежа<br>3. Компензирачки разлики во плати<br>4. Структура на пазарот на труд<br>5. Човечкиот капитал, образованието и пазарот на труд<br>6. Мобилност на труд и brain drain<br>7. Институции на пазарот на труд<br>8. Сегментација на пазарот на труд и интерни пазари на труд<br>9. Дигитален пазар на труд<br>10. Дискриминација на пазарот на труд<br>11. Невработеност<br>12. Вработеност и продуктивност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                 |              |           |
| 12.                                         | Методи на учење: предавања, интерактивна настава, стдии на случај, квизови, проекти, аудио-визуелни материјали, подржани со LCD и PowerPoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                 |              |           |
| 13.                                         | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови |              |           |
| 14.                                         | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 40+10+100 = 150 часови          |              |           |
| 15.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.1.                                                                      | Предавања-теоретска настава     |              | 40 часови |

|     |                                             |                                                         |                                                           |                                                                                          |                                    |           |  |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
|     | Форми на наставните активности              |                                                         | 15.2.                                                     | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа                              |                                    | 10 часови |  |
| 16. | Други форми на активности                   |                                                         | 16.1.                                                     | Проектни задачи                                                                          |                                    | 25 часови |  |
|     |                                             |                                                         | 16.2.                                                     | Самостојни задачи                                                                        |                                    | 30 часови |  |
|     |                                             |                                                         | 16.3.                                                     | Домашно учење                                                                            |                                    | 45 часови |  |
| 17. | Начин на оценување 50+40+10 = 100 бода      |                                                         |                                                           |                                                                                          |                                    |           |  |
|     | 17.1.                                       | Тестови                                                 |                                                           |                                                                                          |                                    | 50 бодови |  |
|     | 17.2.                                       | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) |                                                           |                                                                                          |                                    | 40 бодови |  |
|     | 17.3.                                       | Активност и учество                                     |                                                           |                                                                                          |                                    | 10 бодови |  |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка)     | помалку од 51 бода                                      |                                                           |                                                                                          | 5 (пет) (F)                        |           |  |
|     |                                             | од 51 до 61 бода                                        |                                                           |                                                                                          | 6 (шест) (E)                       |           |  |
|     |                                             | од 62 до 71 бода                                        |                                                           |                                                                                          | 7 (седум) (D)                      |           |  |
|     |                                             | од 72 до 81 бода                                        |                                                           |                                                                                          | 8 (осум) (C)                       |           |  |
|     |                                             | од 82 до 91 бода                                        |                                                           |                                                                                          | 9 (девет) (B)                      |           |  |
|     |                                             | од 92 до 100 бода                                       |                                                           |                                                                                          | 10 (десет) (A)                     |           |  |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит |                                                         | Реализирани активности од точка 15 и 16                   |                                                                                          |                                    |           |  |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата          |                                                         | Македонски јазик                                          |                                                                                          |                                    |           |  |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата |                                                         | Интерна евалуација и анкета                               |                                                                                          |                                    |           |  |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА                                  |                                                         |                                                           |                                                                                          |                                    |           |  |
|     | 22.1.                                       | Задолжителна литература                                 |                                                           |                                                                                          |                                    |           |  |
|     |                                             | Р.Б.                                                    | Автор                                                     | Наслов                                                                                   | Издавач                            | Година    |  |
|     |                                             | 1.                                                      | Borjas, George                                            | Labour economics                                                                         | Published by McGraw-Hill Education | 2016      |  |
|     |                                             | 2.                                                      | World Bank Group, Europe and Central Asia Economic Update | Migration and Brain drain                                                                | The world Bank                     | 2019      |  |
|     |                                             | 3.                                                      | Berg, J., Editor International Labour Office              | Markets, Institutions quality – Building Just s in the 21 <sup>st</sup> century          | Edward-Elgar Publishing            | 2015      |  |
|     |                                             | 4.                                                      | Internatinal Labour Organizatio n                         | Education and Labour Markets: Analysing global patterns with the KILM                    |                                    | 2015      |  |
|     |                                             | 5.                                                      | International Labour Organizatio n                        | Global Employment Trends for Youth 2015: Scaling up investments in decent jobs for youth |                                    | 2015      |  |
|     |                                             | 6.                                                      | Holland, D., Liadze, I., Rienzo, C. and Wilkinson, D.     | Relationships between graduates and economic growth across countries                     | BIS Research Paper No. 110         | 2013      |  |

|  |       |                         |                               |                                                                              |                                    |        |
|--|-------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|  |       | 7.                      | Vinod, H.D. and Kaushik, S.K. | <i>Human capital and economic growth: Evidence from developing countries</i> | American Economist, Vol. 15, No.1. | 2007   |
|  |       |                         |                               |                                                                              |                                    |        |
|  | 22.2. | Дополнителна литература |                               |                                                                              |                                    |        |
|  |       | Ред. број               | Автор                         | Наслов                                                                       | Издавач                            | Година |
|  |       | 1.                      | Ехренберг, Р. и Смит, Р.      | Модерна економија на трудот: теорија и јавна политика                        | Магор                              | 2010   |
|  |       |                         |                               |                                                                              |                                    |        |

## Реден број на прилогот: 7

| Предметна програма од втор циклус на студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                            |                        |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| 1.                                          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Економија на благосостојбата и социјални политики                          |                        |   |
| 2.                                          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | EDIF 570                                                                   |                        |   |
| 3.                                          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Економски развој и меѓународни финансии                                    |                        |   |
| 4.                                          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје |                        |   |
| 5.                                          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Втор циклус                                                                |                        |   |
| 6.                                          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2020-2021<br>втор /летен                                                   | 7.<br><br>Број на ЕКТС | 6 |
| 8.                                          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Проф. д-р Билјана Ташевска                                                 |                        |   |
| 9.                                          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |                        |   |
| 10.                                         | <p>Наставата по <i>Економија на благосостојбата и социјални политики</i> треба да овозможи студентите да се стекнат со познавање на основните принципи на економијата на благосостојба и нивната примена во дизајнирање на политики на благосостојба и поконокретно финансирање и спроведување на програми на благосостојба (социјални програми) во областа на здравството, образованието, социјалната заштита и др. Клучен елемент е државата на благосостојба (социјалната држава), а нејзината улога и применетите политики се анализираат низ призмата на ефикасноста и еднаквоста, со цел да се разберат ефектите на државните интервенции врз индивидуалното однесување и општеството.</p> <p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:</p> <p>23. Да користат економски аргументи за државна интервенција на пазарот и обезбедување различни програми на благосостојба;</p> <p>24. Да ги анализираат основните принципи на мерење на благосостојбата, нееднаквоста, сиромаштијата;</p> <p>25. Да ја опишат улогата, големината, опфатот и предизвиците на модерните социјални држави;</p> <p>26. Да ги оценуваат и споредуваат различните начини за финансирање на социјалните програми;</p> <p>27. Да ги разликуваат, евалуираат и споредуваат различните модели на држава на благосостојба / социјална држава;</p> <p>28. Да ги евалуираат политиките на благосостојба и нивните импликации врз индивидуалното однесување и врз општеството;</p> <p>29. Да го применат нивното знаење врз реални социјални и општествени проблеми и програми на социјалната држава и да формулираат соодветни препораки.</p> |  |                                                                            |                        |   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                             |                                                                   |                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 11. | Содржина на предметната програма:<br>24. Економија на благосостојба – теоретски осврт и историски развој;<br>25. Дефинирање и мерење на благосостојбата, нееднаквоста и сиромаштијата;<br>26. Причини за државна интервенција (ефикасност наспроти еднаквост, пазарен неуспех, социјална правда) и мерење на промените во благосостојбата;<br>27. Социјален/општествен избор и јавен избор;<br>28. Дефинирање и развој на државата на благосостојба / социјалната држава;<br>29. Политики на благосостојба во одделни области (здравство, образование, невработеност, социјална заштита итн.);<br>30. Финансирање на политиките на благосостојба;<br>31. Големина и опфат на модерните држави на благосостојба / социјални држави;<br>32. Модели / режими на благосостојба;<br>33. Ефекти од политиките на благосостојба врз индивидуалното однесување и врз општеството;<br>34. Современи предизвици за политиките на благосостојба во услови на стареење на населението и глобализација и нивната улога во услови на кризи. |                                                         |                                                             |                                                                   |                         |        |
| 12. | Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                             |                                                                   |                         |        |
| 13. | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                             |                                                                   |                         |        |
| 14. | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 40+10+100 = 150 часови                                      |                                                                   |                         |        |
| 15. | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.1.                                                   | Предавања-теоретска настава                                 | 40 часови                                                         |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.2.                                                   | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часови                                                         |                         |        |
| 16. | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.1.                                                   | Проектни задачи                                             | 25 часови                                                         |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.2.                                                   | Самостојни задачи                                           | 30 часови                                                         |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.3.                                                   | Домашно учење                                               | 45 часови                                                         |                         |        |
| 17. | Начин на оценување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 50+40+10 = 100 бода                                         |                                                                   |                         |        |
|     | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тестови                                                 |                                                             |                                                                   | 60 бодови               |        |
|     | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) |                                                             |                                                                   | 30 бодови               |        |
|     | 17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Активност и учество                                     |                                                             |                                                                   | 10 бодови               |        |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | помалку од 51 бода                                      |                                                             | 5 (пет) (F)                                                       |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 51 до 61 бода                                        |                                                             | 6 (шест) (E)                                                      |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 62 до 71 бода                                        |                                                             | 7 (седум) (D)                                                     |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 72 до 81 бода                                        |                                                             | 8 (осум) (C)                                                      |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 82 до 91 бода                                        |                                                             | 9 (девет) (B)                                                     |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од 92 до 100 бода                                       |                                                             | 10 (десет) (A)                                                    |                         |        |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Реализирани активности од точка 15 и 16                     |                                                                   |                         |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Македонски јазик                                            |                                                                   |                         |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Интерна евалуација и анкета                                 |                                                                   |                         |        |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                             |                                                                   |                         |        |
|     | 22.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Задолжителна литература                                 |                                                             |                                                                   |                         |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Р.Б.                                                    | Автор                                                       | Наслов                                                            | Издавач                 | Година |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                                      | Barr, N.                                                    | <i>Economics of the welfare state</i> , 5 <sup>th</sup> edition   | Oxford University Press | 2012   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.                                                      | Le Grand, J., Propper, C. and S. Smith                      | <i>The economics of social problems</i> , 4 <sup>th</sup> edition | Palgrave Macmillan      | 2008   |
|     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Луис Каплоу                                             | <i>Теорија за оданочување и</i>                             | Ars Lamina                                                        | 2011                    |        |

|  |       |                         |                                                                           |                                                     |                         |        |
|--|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|  |       |                         |                                                                           | <i>јавна економија</i>                              |                         |        |
|  |       | 4.                      | Castles, F.G, Leibfried, S., Lewis, J., Obinger, H. and Pierson, C. (ed.) | <i>The Oxford Handbook of the Welfare State</i>     | Oxford University Press | 2010   |
|  | 22.2. | Дополнителна литература |                                                                           |                                                     |                         |        |
|  |       | Ред. број               | Автор                                                                     | Наслов                                              | Издавач                 | Година |
|  |       | 1.                      | McCain, R.                                                                | <i>Welfare economics – An interpretive history</i>  | Routledge               | 2019   |
|  |       | 2.                      | Garland, D.                                                               | <i>The Welfare State: A Very Short Introduction</i> | Oxford University Press | 2016   |
|  |       | 3.                      |                                                                           | Различни статии и студии на случај                  |                         |        |

**Реден број на прилогот: 8**

| Предметна програма од втор циклус студии |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |    |              |   |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|--|
| 1.                                       | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Економија и политика на заштита на конкуренцијата                          |    |              |   |  |
| 2.                                       | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIF 580                                                                   |    |              |   |  |
| 3.                                       | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Економски развој и меѓународни финансии                                    |    |              |   |  |
| 4.                                       | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје<br>Економски факултет - Скопје |    |              |   |  |
| 5.                                       | Степен(прв, втор, трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Втор циклус                                                                |    |              |   |  |
| 6.                                       | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-2022<br>втор/летен                                                    | 7. | Број на ЕКТС | 6 |  |
| 8.                                       | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проф. д-р Даниела Бојациева                                                |    |              |   |  |
| 9.                                       | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |    |              |   |  |
| 10.                                      | <b>Цели на предметната програма (компетенции):</b><br>По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба: <ul style="list-style-type: none"><li>• да стекнат знаења за основните принципи на политиката за заштита на конкуренцијата и нејзината институционална поставеност</li><li>• да се запознаат со методологијата на антитрустовската анализа</li><li>• да се стекнат со потребните знаења за разбирање на стратегиското однесување на фирмите на пазарот</li><li>• да ги разберат формите и начинот на ограничување на конкуренцијата на пазарот од страна на фирмите</li><li>• да се запознаат со методите за мерење и евалуација на ефектите од примената на политиката за заштита на конкуренцијата</li></ul> |                                                                            |    |              |   |  |
| 11.                                      | <b>Содржина на предметната програма:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Политика за заштита на конкуренцијата: историски развој, цели и законска рамка</li><li>2. Модели на несовершена конкуренција и теоријата на игри</li><li>3. Дефинирање на пазарот и мерење на пазарната моќ на фирмите</li><li>4. Ефектите на пазарната моќ на фирмите врз општествената благосостојба</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |              |   |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                             |                                                                   |                            |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|                   | 5. Формирање на колузии и хоризонтални (картелски) договори<br>6. Хоризонтални спојувања и аквизиции меѓу фирмите<br>7. Вертикални ограничувања и вертикални спојувања и аквизиции меѓу фирмите<br>8. Предаторски цени и други форми на монополизација на пазарот<br>9. Економските принципи на управување на државната помош<br>10. Ex – post мерење и евалуација на ефектите од примената на политиката за заштита на конкуренцијата |                         |                                                             |                                                                   |                            |        |
| 12.               | <b>Методи на учење:</b> предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                             |                                                                   |                            |        |
| 13.               | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                             |                                                                   |                            |        |
| 14.               | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 40+10+100 = 150 часови                                      |                                                                   |                            |        |
| 15.               | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.1.                   | Предавања-теоретска настава                                 | 40 часови                                                         |                            |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.2.                   | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часови                                                         |                            |        |
| 16.               | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.1.                   | Проектни задачи                                             | 25 часови                                                         |                            |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.2.                   | Самостојни задачи                                           | 30 часови                                                         |                            |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.3.                   | Домашно учење                                               | 45 часови                                                         |                            |        |
| 17.               | Начин на оценување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 50+40+10 = 100 бода                                         |                                                                   |                            |        |
|                   | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тестови                 |                                                             |                                                                   | 80 бодови                  |        |
|                   | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Активност и учество     |                                                             |                                                                   | 20 бодови                  |        |
| 18.               | Критериуми за оценување (бодови/оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | до 50 бода              |                                                             | 5 (пет) (F)                                                       |                            |        |
| од 51 до 60 бода  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 (шест) (E)            |                                                             |                                                                   |                            |        |
| од 61 до 70 бода  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 (седум) (D)           |                                                             |                                                                   |                            |        |
| од 71 до 80 бода  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 (осум) (C)            |                                                             |                                                                   |                            |        |
| од 81 до 90 бода  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 (девет) (B)           |                                                             |                                                                   |                            |        |
| од 91 до 100 бода |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 (десет) (A)          |                                                             |                                                                   |                            |        |
| 19.               | Услов за потпис и полагање на завршен испит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | Реализирани активности од токите 15 и 16                    |                                                                   |                            |        |
| 20.               | Јазик на кој се изведува наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | Македонски                                                  |                                                                   |                            |        |
| 21.               | Метод на следење на квалитетот на наставата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | интерна евалуација и анкета                                 |                                                                   |                            |        |
| 22.               | ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                             |                                                                   |                            |        |
|                   | 22.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Задолжителна литература |                                                             |                                                                   |                            |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ред. број               | Автор                                                       | Наслов                                                            | Издавач                    | Година |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.                      | Massimo Motta                                               | Competition policy, Theory and Practice, 7 <sup>th</sup> Printing | Cambridge University Press | 2007   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.                      | Hüschelrath Kai                                             | Competition Policy Analysis – An Integrated Approach              | A Springer Company         | 2009   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.                      | Jones Alison. Sufrin Brenda and Niamh Dunne                 | EU Competition Law – Text, Cases and Materials, 7 edition         | Oxford University Press    | 2019   |

|  |       |                         |                                                               |                                                                                                                                            |                                  |        |
|--|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|  |       | 4.                      | Carlton W. Dennis and Perloff M. Jeffrey                      | <i>Modern Industrial Organization, 4<sup>th</sup> edition</i>                                                                              | Pearson                          | 2015   |
|  | 22.2. | Дополнителна литература |                                                               |                                                                                                                                            |                                  |        |
|  |       | Ред. број               | Автор                                                         | Наслов                                                                                                                                     | Издавач                          | Година |
|  |       | 1.                      | Fabienne Ilzkovitz, Adriaan Dierx                             | <i>Ex post economic evaluation of Competition Policy</i>                                                                                   | Kluwer Law International         | 2020   |
|  |       | 2.                      | Evans S. David, Allan Fels AO, and Catherine Tucker (editors) | <i>The Evolution of antitrust in the digital era: Essays on Competition policy (Vol. 1)</i>                                                | Competition Policy International | 2020   |
|  |       | 3.                      | Tirole Jean                                                   | <i>The Theory of Industrial Organization</i>                                                                                               | MIT Press                        | 2002   |
|  |       | 4.                      | Andreosso Bernadette and Jacobson David                       | <i>Industrial economics and organization – A European Perspective, 2<sup>nd</sup> edition</i>                                              | MC Graw Hill Education           | 2005   |
|  |       | 5.                      | Даниела Мамучевска                                            | <i>Модели за регулација на монополското однесување на пазарот, Докторска дисертација</i>                                                   | Економски Факултет - Скопје      | 2013   |
|  |       | 6.                      | Таки Фити                                                     | <i>Новата микроекономија и државната регулација (современите текови на микроекономската наука и импликациите врз државната регулација)</i> | МАНУ                             | 2008   |

## Реден број на прилогот: 9

| Прилог бр. 3 |                                                                                | Предметна програма од втор циклус студии                        |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 1.           | Наслов на наставниот предмет                                                   | Економија и политики на заштита на животната средина            |  |
| 2.           | Код                                                                            | EDIF 591                                                        |  |
| 3.           | Студиска програма                                                              | Постдипломски студии по Економски развој и меѓународни финансии |  |
| 4.           | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | УКИМ<br>Економски факултет – Скопје                             |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                             |               |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 5.  | Степен (прв, втор, трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Втор циклус студии                                     |                                                             |               |   |
| 6.  | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021/2022                                              | 7.                                                          | Број на ЕКТС  | 6 |
| 8.  | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Проф. д-р Пеце Недановски                              |                                                             |               |   |
| 9.  | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Завршен прв циклус студии                              |                                                             |               |   |
| 10. | <p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Стекнување теоретски и практични знаење за разбирање на актуелните проблеми со загадувањето на животната средина од економски аспект. Во оваа смисла, интенцијата е поставување основи за стручна анализа на овој вид проблеми, како и за изнаоѓање адекватни решенија. Анализата се фокусира на ниво на националната економија како целина, т.е. се анализира улогата на државата/владата. Притоа, посебен акцент се става врз можностите за примена на одделните економски мерки и инструменти во заштитата на животната средина во Македонија.</p> <p>По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>да ги анализираат одделните проблеми со загадување на животната средина од аспект на нивните консеквенции;</li><li>да извршат евалуација на условите во кои можат да се применат мерките и инструментите на политиката на заштита на животната средина;</li><li>да ги разликуваат предностите и недостатоците на одделните видови политики на заштита на животната средина;</li><li>да ја познаваат системската поставеност и начинот на водење на политиката на заштита на животната средина во одделни земји;</li><li>да ги анализираат глобалните проблеми со квалитетот на животната средина од аспект на можностите за примена на соодветни мерки за нивно решавање;</li><li>да ја познаваат поставеноста на политиката на заштита на животната средина во Македонија.</li></ol> |                                                        |                                                             |               |   |
| 11. | <p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Критериуми за евалуација на политиките на заштита на животната средина;</li><li>Децентрализиран пристап: сопственички права;</li><li>Командно-контролен пристап: административни инструменти;</li><li>Пазарно заснован пристап: економски инструменти;</li><li>Економскиот развој и животната средина;</li><li>Глобални проблеми со квалитетот на животната средина: меѓународни договори;</li><li>Политики на заштита на животната средина на ниво на одделни земји: компаративен пристап;</li><li>Политиката на заштита на животната средина во Македонија.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                             |               |   |
| 12. | Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, изработка на самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и консултативна настава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                             |               |   |
| 13. | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 6 ЕКТС x 25 часа = 150 часа                                 |               |   |
| 14. | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 40+10+100=150 часа                                          |               |   |
| 15. | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.1.                                                  | Предавања-теоретска настава                                 | 40 часа       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.2.                                                  | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часа       |   |
| 16. | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.1.                                                  | Проектни задачи                                             | 25 часа       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.2.                                                  | Самостојни задачи                                           | 30 часа       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.3.                                                  | Домашно учење                                               | 45 часа       |   |
| 17. | Начин на оценување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 50+40+10= 100 бода                                          |               |   |
|     | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тестови                                                | 50 бода                                                     |               |   |
|     | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна) | 40 бода                                                     |               |   |
|     | 17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Активност и учество                                    | 10 бода                                                     |               |   |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | до 60 бода                                             |                                                             | 5 (пет) (F)   |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | од 61 до 68 бода                                       |                                                             | 6 (шест) (E)  |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | од 69 до 76 бода                                       |                                                             | 7 (седум) (D) |   |

|     |                                             |                                 |                                              |                                                                               |                                   |        |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|     |                                             | од 77 до 84 бода                | 8 (осум) (C)                                 |                                                                               |                                   |        |
|     |                                             | од 85 до 92 бода                | 9 (девет) (B)                                |                                                                               |                                   |        |
|     |                                             | од 93 до 100 бода               | 10 (десет) (A)                               |                                                                               |                                   |        |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит |                                 | Успешно одбранет самостоен истражувачки труд |                                                                               |                                   |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата          |                                 | Македонски                                   |                                                                               |                                   |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата |                                 | Интерна евалуација и анкети                  |                                                                               |                                   |        |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА                                  |                                 |                                              |                                                                               |                                   |        |
|     | 22.1.                                       | Задолжителна литература         |                                              |                                                                               |                                   |        |
|     |                                             | Р. бр.                          | Автор                                        | Наслов                                                                        | Издавач                           | Година |
|     |                                             | 1.                              | Barry C. Field and Martha K. Field           | <i>Environmental Economics – An Introduction</i>                              | McGraw-Hill, New York             | 2013   |
|     |                                             | 2.                              | Пеце Недановски                              | <i>Вовед во економија на животната средина</i>                                | УКИМ, Економски факултет – Скопје | 2020   |
|     | 22.2.                                       | Дополнителна литература (книги) |                                              |                                                                               |                                   |        |
|     |                                             | Р. бр.                          | Автор                                        | Наслов                                                                        | Издавач                           | Година |
|     |                                             | 1.                              | Castellucci Laura                            | <i>Government and the Environment</i>                                         | Routledge                         | 2014   |
|     |                                             | 2.                              | Jonathan M. Harris                           | <i>Environmental and Natural Resources Economics: A Contemporary Approach</i> | Cengage Learning                  | 2006   |
|     |                                             | 3.                              | Eban S. Goodstein                            | <i>Economics and the environment</i>                                          | Prentice- Hall                    | 1999   |

## Реден број на прилогот: 10

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |              |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|
| Прилог бр.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Предметна програма од втор циклус на студии                                |    |              |   |
| 1.          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Методи на научно-истражувачка работа                                       |    |              |   |
| 2.          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIF 590                                                                   |    |              |   |
| 3.          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Економски развој и меѓународни финансии                                    |    |              |   |
| 4.          | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Економски факултет - Скопје<br>Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје |    |              |   |
| 5.          | Степен (трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Втор циклус                                                                |    |              |   |
| 6.          | Академска година/семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021-2022 /втор (летен)                                                    | 7. | Број на ЕКТС | 6 |
| 8.          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | проф. д-р Весна Буцевска                                                   |    |              |   |
| 9.          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити                       |    |              |   |
| 10.         | <b>Цели на предметната програма (компетенции)</b><br><br>По завршувањето на наставата и совладувањето на материјата, студентите треба да се стекнат со продлабочени знаења од областа и да се способни да ги објаснат:<br>1. суштинските артибути на науката и на научно - истражувачката работа и значењето на спознаените вистини, т.е. научни законитости; |                                                                            |    |              |   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                             |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|     | <div>2. фазите на истражување во науката, а во тој контекст значењето на концептите: теорија, модел, хипотеза, тестирање на хипотези;</div> <div>3. строгите процедури на научниот метод и спецификите на научната методологија во општествените и посебно во економските науки;</div> <div>4. вообичаените научни методи кои ги користат општествените, а во тој контекст и економските науки: опсервација, дескрипција, анализа и синтеза, индукција и дедукција, , компаративна анализа, историско - логички метод;</div> <div>5. квантитативните методи на економската анализа – математички, статистички и економетриски;</div> <div>6. основните компоненти на статистичката и економетриската анализа на економските појави</div> <div>7. Претпоставките и компонентите на класичниот регресионен модел</div> <div>8. различните степени на стручни и научни дела со посебен осврт на методологијата и техниките на изработка на магистерски и докторски трудови</div>                                                                                                                                      |                                                         |                                                             |           |
| 11. | <div><b>Содржини на наставната програма</b></div> <div>1. Суштински карактеристики на науката и на научно - истражувачката работа</div> <div>2. Особената природа на општествените науки со посебен осврт на економските науки</div> <div>3. Основни модели во современата економска наука (модел на преференции и избор на потрошувачот, модел на максимизација на профит на фирмата при различни пазарни структури) – математичка формулација</div> <div>4. Научни методи и научна методологија:<div><div>-фази на истражување во науката (опсервација, хипотеза, модел, теорија, откривање на закони)</div><div>-општи научни методи - анализа и синтеза, индукција и дедукција, апстракција, историски метод, логички метод, компаративен метод,</div></div></div> <div>5. Статистичка методологија на истражување на економските појави – општи аспекти</div> <div>6. Економетриска методологија на истражување на економските појави – општи аспекти</div> <div>7. Класичен регресионен економетриски модел</div> <div>8. Методологијата и и техниките на изработка на магистерски и докторски трудови</div> |                                                         |                                                             |           |
| 12. | Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                             |           |
| 13. | Вкупен расположлив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 6 ЕКТС x 25 часови = 150 часови                             |           |
| 14. | Распределба на расположливо време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 40+10+100 = 150 часови                                      |           |
| 15. | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.1.                                                   | Предавања-теоретска настава                                 | 40 часови |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.2.                                                   | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 10 часови |
| 16. | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.1.                                                   | Проектни задачи                                             | 25 часови |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.2.                                                   | Самостојни задачи                                           | 30 часови |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.3.                                                   | Домашно учење                                               | 45 часови |
| 17. | Начин на оценување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 60+30+10 = 100 бода                                         |           |
|     | 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тестови                                                 | 60 бодови                                                   |           |
|     | 17.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 30 бодови                                                   |           |

|     |                                             |                          |                                                                              |                                                                                      |                            |        |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|     | 17.3.                                       | Активност и учество      |                                                                              |                                                                                      | 10 бодови                  |        |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка)     | помалку од 51 бода       |                                                                              |                                                                                      | 5 (пет) (F)                |        |
|     |                                             | од 51 до 61 бода         |                                                                              |                                                                                      | 6 (шест) (E)               |        |
|     |                                             | од 62 до 71 бода         |                                                                              |                                                                                      | 7 (седум) (D)              |        |
|     |                                             | од 72 до 81 бода         |                                                                              |                                                                                      | 8 (осум) (C)               |        |
|     |                                             | од 82 до 91 бода         |                                                                              |                                                                                      | 9 (девет) (B)              |        |
|     |                                             | од 92 до 100 бода        |                                                                              |                                                                                      | 10 (десет) (A)             |        |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит |                          | Реализирани активности од точка 15 и 16                                      |                                                                                      |                            |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата          |                          | Македонски јазик                                                             |                                                                                      |                            |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата |                          | Интерна евалуација и анкета                                                  |                                                                                      |                            |        |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА                                  |                          |                                                                              |                                                                                      |                            |        |
|     | 22.1.                                       | Задолжителна литература  |                                                                              |                                                                                      |                            |        |
|     |                                             | Ред. број                | Автор                                                                        | Наслов                                                                               | Издавач                    | Година |
|     |                                             | 1.                       | В. Лоренс Њуман                                                              | Општествено истражувачки методи, Шесто издание (превод од Проектот на Владата на РМ) | Просветно дело Скопје      | 2009   |
|     |                                             | 2.                       | Буцевска, В.                                                                 | Економетрија со примена на Eviews, второ издание                                     | Економски факултет Скопје  | 2016   |
|     |                                             | 3.                       | Ристески, С., Тевдовски, Д.                                                  | Статистика за бизнис и економија, Четврто издание,                                   | Економски факултет Скопје  | 2010   |
|     |                                             |                          |                                                                              |                                                                                      |                            |        |
|     | 22.2.                                       | Дополнителна литература  |                                                                              |                                                                                      |                            |        |
|     |                                             | Ред. број                | Автор                                                                        | Наслов                                                                               | Издавач                    | Година |
|     |                                             | 1.                       | Mark Blaug                                                                   | The Methodology of Economics: Or how economists explain, Second Edition              | Cambridge University Press | 2006   |
| 2.  |                                             | Kothari, C. R.           | Research Methodology Methods and Techniques (Second Revised Edition)         | New Age International Publishers                                                     | 2004                       |        |
| 3.  |                                             | Silberberg, E., Suen, W. | The structure of economics: A mathematical Analysis, 3 <sup>rd</sup> edition | McGraw-Hill/Irwin                                                                    | 2000                       |        |



**Прилог бр. 4**

**Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор, и трет циклус на студии и за ментори на докторски студии**

|              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                      |                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Реден број 1 |                                                                                                  | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |                                                      |                                                                       |
| 1.           | Име и презиме                                                                                    |                                                                                                 | Владимир Филиповски                                  |                                                                       |
| 2.           | Дата на раѓање                                                                                   |                                                                                                 | 21.01.1963                                           |                                                                       |
| 3.           | Степен на образование                                                                            |                                                                                                 | VIII                                                 |                                                                       |
| 4.           | Наслов на научниот степен                                                                        |                                                                                                 | доктор по економски науки                            |                                                                       |
| 5.           | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен                         | Образование                                                                                     | Година                                               | Институција                                                           |
|              |                                                                                                  | дипломиран економист                                                                            | 1986                                                 | Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Економски факултат Скопје          |
|              |                                                                                                  | магистер по економски науки                                                                     | 1991                                                 | Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Економски факултат Скопје          |
|              |                                                                                                  | доктор по економски науки                                                                       | 2002                                                 | Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Економски факултат Скопје          |
| 6.           | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                                              | Подрачје                                                                                        | Поле                                                 | Област                                                                |
|              |                                                                                                  | Општествени науки                                                                               | Економски науки                                      | Економска теорија                                                     |
| 7.           | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                | Подрачје                                                                                        | Поле                                                 | Област                                                                |
|              |                                                                                                  | Општествени науки                                                                               | Економски науки                                      | Економска теорија, Финансии                                           |
| 8.           | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран   | Институција                                                                                     | Звање во кое е избран и област                       |                                                                       |
|              |                                                                                                  | Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Економски факултат Скопје                                    | Редовен професор, Економска теорија, Финансии        |                                                                       |
| 9.           | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии |                                                                                                 |                                                      |                                                                       |
|              | 9.1.                                                                                             | Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии                           |                                                      |                                                                       |
|              |                                                                                                  | Ред.б рој                                                                                       | Наслов на предметот                                  | Студиска програма/институција                                         |
|              |                                                                                                  | 1.                                                                                              | Основи на економијата                                | Сите наставни програми/Економски факултет Скопје                      |
|              |                                                                                                  | 2.                                                                                              | Хартии од вредност и портфолио менаџмент             | Финансии/ Економски факултет Скопје                                   |
|              |                                                                                                  | 3.                                                                                              | Економски раст и развој                              | Економија/ Економски факултет Скопје                                  |
|              | 9.2.                                                                                             | Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии                          |                                                      |                                                                       |
|              |                                                                                                  | Ред.б рој                                                                                       | Наслов на предметот                                  | Студиска програма/институција                                         |
|              |                                                                                                  | 1.                                                                                              | Портфолио менаџмент                                  | Монетарна економија, финансии и банкарство/ Економски факултет Скопје |
|              |                                                                                                  | 2.                                                                                              | Финансиска економетрија                              | Статистички методи за економија и бизнис/ Економски факултет Скопје   |
|              |                                                                                                  | 3.                                                                                              | Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој | Економски развој и меѓународни финансии/ Економски факултет Скопје    |

|     |                                                |                                                                        |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | 4.                                                                     | Методи на научно-истражувачка работа               | Економски развој и меѓународни финансии/ Економски факултет Скопје                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 9.3.                                           | Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                | Ред.б<br>рој                                                           | Наслов на предметот                                | Студиска програма/институција                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                | 1.                                                                     |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                | 2.                                                                     |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Селектирани резултати во последните пет години |                                                                        |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 10.1.                                          | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                            |                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                | Ред.б<br>рој                                                           | Автори                                             | Наслов                                                                                                                       | Издавач/година                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 1.                                                                     | Filipovski, V., Trpeski, P., Bogoev, J.            | “Business cycle synchronization of a small open EU candidate country’s economy with the EU economy”,                         | паноеconomicus, (panoeconomicus), Vol.65, Issue 5, pp. 609-631. (Impact factor: 0.412)/2018 год.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                | 2.                                                                     | Филиповски Владимир                                | „Даночните реформи: импликации врз економскиот раст и распределбата на доходот и богатството“                                | Зборникот од научна конференција на тема: <i>Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија</i> , Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопје, 2019 год.                                                                                                         |
|     |                                                | 3.                                                                     | Filipovski, Vladimir, Arsov, Saso                  | “Portfolio Diversification and Liquidity Spillover Opportunities among the Stock Markets of Macedonia, Bulgaria and Croatia” | <i>Proceedings from International Conference on The Changing Role of Finance in Today’s Global Economy</i> , International Scientific Conference, 55th Anniversary of Postgraduate Program in Monetary Economics, Finance and Banking, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, 2019 г. |
|     |                                                | 4.                                                                     | Filipovski, V., Fiti, T., Trenovski, B., (2016), , | “Efficiency of the fiscal policy and the fiscal multipliers – the case of the Republic of Macedonia”,                        | <i>Economic Studies Journal</i> , Economic Research Institute, Bulgarian Academy                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | of Sciences, Vol. 1, 2016.                                                                 |
|       | 5.                                                                       | Filipovski, Vladimir,                                                                                           | “The Fiscal Theory of Price Level and Monetary-Fiscal Policy Coordination in the Age of Low Interest Rates”,                                                                                                                                                                                | <i>Прилози/Contributions</i> , Том XLIX, Број 1-2, МАНУ, Скопје, ISSN 0350-1698. 2019 год. |
| 10.2. | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|       | Ред.б<br>рој                                                             | Автори                                                                                                          | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Издавач/година                                                                             |
|       | 1.                                                                       | Фити, Т., Филиповски, В.,                                                                                       | <b>Труд:</b> „Концептот за примарното значење на институциите за економскиот раст (Компаративна анализа на квалитетот на институциите во Северна Македонија и Бугарија)“, <b>Меѓународен проект со наслов:</b> <i>Владеење на правото, доброто управување и квалитетот на институциите.</i> | МАНУ, 2019 г.                                                                              |
|       | 2.                                                                       | Филиповски, В., Фити, Т.,                                                                                       | Труд: „Квалитетот на институциите и економскиот раст – посебен осврт врз Република Македонија“, во <b>Меѓународен проект со наслов:</b><br><i>Импликациите од европската должничка криза врз процесите на економската интеграција во Европската Унија,</i>                                  | БАН и МАНУ, 2017                                                                           |
|       | 3.                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|       | 4.                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|       | 5.                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 10.3. | Печатени книги во последните пет години (до пет)                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|       | Ред.б<br>рој                                                             | Автори                                                                                                          | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Издавач/година                                                                             |
|       | 1.                                                                       | Филиповски Владимир, автор на 13 прилози за индивидуални нобеловци по економија                                 | Таки Фити (редактор), <i>Нобеловци по економија 1969-2020.</i>                                                                                                                                                                                                                              | Економски факултет - Скопје. 2020 г.                                                       |
|       | 2.                                                                       | Фити, Т., Петревски, Г., Филиповски, В., Треновски, Б., Ташевска, Б., Трпески, П., Цветкоска, В., Антовска, М., | <i>Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија,</i>                                                                                                                                                                                                              | МАНУ, Скопје, стр. 159., 2017.                                                             |
|       | 3.                                                                       | Сузана Макрешанска Младеновска, (уред.),                                                                        | <i>Економско-финансиски ефекти на локалните финансии:</i>                                                                                                                                                                                                                                   | Економски факултет-Скопје, 2019 г.                                                         |

|      |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Сузана Макрешанска<br>Младеновска, Горан<br>Петревски, Ѓорѓи Гоцков,<br>Владимир Филиповски,<br>Елена Наумовска, Кирил<br>Јовановски                                                        | Компаративна анализа<br>на Македонија и земјите<br>од Југоисточна Европа             |  |
|      |                                                                                       | 4.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      |                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
| 10.4 | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | Ред.б<br>рој                                                                          | Автори                                                                                                                                                             | Наслов                                                                                                                                                                                      | Издавач/година                                                                       |  |
|      | 1.                                                                                    | Filipovski, V.,                                                                                                                                                    | “Fiscal (Self) Discipline:<br>Can Fiscal Rules and<br>Independent Fiscal<br>Institutions Help”,                                                                                             | Годишник на<br>Економски<br>факултет - Скопје,<br>Том 52, стр. 525 –<br>535, 2017 г. |  |
|      | 2.                                                                                    | Филиповски Владимир                                                                                                                                                | Економија и бизнис,                                                                                                                                                                         | „Вреднувањето на<br>македонските<br>акции“, јуни 2017 г.                             |  |
|      | 3.                                                                                    | Ивановски, Игор,<br>Филиповски Владимир                                                                                                                            | „Проблеми и<br>перспективи на<br>пензиските реформи во<br>Република Македонија“,<br>во пулфикацијата:<br>Нови перспективи за<br>економски и социјален<br>развој на Република<br>Македонија, | (2016), , во<br>Фондација<br>„Фридрих Еберт“,<br>Канцеларија Скопје.                 |  |
|      | 4.                                                                                    | Узунов Ванчо, Филиповски,<br>Владимир                                                                                                                              | „Индустриска политика<br>на Република<br>Македонија“, во Нови<br>перспективи за<br>економски и социјален<br>развој на Република<br>Македонија,                                              | Фондација<br>„Фридрих Еберт“,<br>Канцеларија Скопје,<br>2016 г.                      |  |
|      | 5.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
| 11.  | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 11.1.                                                                                 | Дипломски работи                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |  |
|      | 11.2.                                                                                 | Магистерски работи                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |  |
|      | 11.3.                                                                                 | Докторски дисертации                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
| 12.  | За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 12.1.                                                                                 | Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | Ред.б<br>рој                                                                          | Автори                                                                                                                                                             | Наслов                                                                                                                                                                                      | Издавач/година                                                                       |  |
|      | 1.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 2.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 3.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 4.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 5.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 6.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | 12.2.                                                                                 | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |

|  |  |                                                                                       |        |                     |                                    |                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|  |  | Ред.б<br>рој                                                                          | Автори | Наслов              |                                    | Издавач/година |
|  |  | 1.                                                                                    |        |                     |                                    |                |
|  |  | 2.                                                                                    |        |                     |                                    |                |
|  |  | 12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години |        |                     |                                    |                |
|  |  | Ред.б<br>рој                                                                          | Автори | Наслов на<br>трудот | Меѓународен собир/<br>конференција | Година         |
|  |  | 1.                                                                                    |        |                     |                                    |                |
|  |  | 2.                                                                                    |        |                     |                                    |                |
|  |  | 3.                                                                                    |        |                     |                                    |                |
|  |  |                                                                                       |        |                     |                                    |                |

|               |                                                                                                              |                                                                                                 |                                               |                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Реден број: 2 |                                                                                                              | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |                                               |                                                             |
| 1.            | Име и презиме                                                                                                | Трајко Славески                                                                                 |                                               |                                                             |
| 2.            | Дата на раѓање                                                                                               | 22.09.1960                                                                                      |                                               |                                                             |
| 3.            | Степен на образование                                                                                        | Доктор по економски науки                                                                       |                                               |                                                             |
| 4.            | Наслов на научниот степен                                                                                    |                                                                                                 |                                               |                                                             |
| 5.            | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен                                     | Образование                                                                                     | Година                                        | Институција                                                 |
|               |                                                                                                              | Високо образование                                                                              | 1983                                          | Екон. Факултет – Скопје, УКИМ – Скопје                      |
|               |                                                                                                              | Магистериум                                                                                     | 1988                                          | Екон. Факултет – Скопје, УКИМ – Скопје                      |
|               |                                                                                                              | Докторат                                                                                        | 1997                                          | Екон. Факултет – Скопје, УКИМ – Скопје                      |
| 6.            | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                                                          | Подрачје                                                                                        | Поле                                          | Област                                                      |
|               |                                                                                                              | Општествени науки                                                                               | Економски науки                               | Економска теорија                                           |
| 7.            | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                            | Подрачје                                                                                        | Поле                                          | Област                                                      |
|               |                                                                                                              | Општествени науки                                                                               | Економски науки                               | Економска теорија                                           |
| 8.            | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран и во која област | Институција                                                                                     |                                               | Звање во кое е избран и област                              |
|               |                                                                                                              | Економски Факултет – Скопје, УКИМ - Скопје                                                      |                                               | Редовен професор<br>Економска теорија                       |
| 9.            | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии             |                                                                                                 |                                               |                                                             |
|               | 9.1.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии                           |                                               |                                                             |
|               |                                                                                                              | Ред. број                                                                                       | Наслов на предметот                           | Студиска програма / институција                             |
|               |                                                                                                              | 1.                                                                                              | Макроекономија                                | Економија – ЕФ-Скопје, УКУМ                                 |
|               |                                                                                                              | 2.                                                                                              | Државна регулација                            | Економија – ЕФ-Скопје, УКУМ                                 |
|               |                                                                                                              | 3.                                                                                              | Глобалната економија и економските системи    | Економија – ЕФ-Скопје, УКУМ                                 |
|               | 9.2.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии                          |                                               |                                                             |
|               |                                                                                                              | Ред. број                                                                                       | Наслов на предметот                           | Студиска програма / институција                             |
|               |                                                                                                              | 1.                                                                                              | Современи монетарни концепции                 | Монетарна економија, финансии и банкарство, ЕФ-Скопје, УКИМ |
|               |                                                                                                              | 2.                                                                                              | Современи макроекономски концепции и политики | Економски развој и меѓународни финансии, ЕФ-Скопје, УКИМ    |
|               |                                                                                                              | 3.                                                                                              | Инструменти на државната регулација           | Управување во јавниот сектор, ЕФ-Скопје, УКИМ               |
|               | 9.3.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии                          |                                               |                                                             |
| Ред. број     |                                                                                                              | Наслов на предметот                                                                             | Студиска програма / институција               |                                                             |

|       |                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                          | 1.                                       | Инструменти на државната регулација                                                                                                                                | Економски науки, ЕФ-Скопје, УКИМ                 |
| 10.   | Селектирани резултати во последните пет години                           |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 10.1. | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                              |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                   | Наслов                                                                                                                                                             | Издавач / година                                 |
|       | 1.                                                                       | Gavrovska Milosheska, M. and T. Slaveski | “Long-term and Short-term Endogeneity of the Money Supply in the Republic of Macedonia: An Empirical Analysis”, in <i>Eurasian Economies</i>                       | Cambridge Scholars Publishing, 2020              |
|       | 2.                                                                       | Славески, Т. и М. Николов                | „Јавните инвестиции и економскиот раст – проблеми и перспективи“, во <i>Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија</i>   | МАНУ, 2019                                       |
|       | 3.                                                                       | Гавровска-Милошеска, М. и Т. Славески    | „Дигитална валута на централната банка“, во Годишник на Економски факултет - Скопје                                                                                | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 2019 |
|       | 4.                                                                       |                                          | “The Impact of Institutions in the Central and Eastern European Countries Before and During the Global Economic Crisis” in <i>Eurasian Economies in Transition</i> | Cambridge Scholars Publishing, 2017              |
| 10.2. | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                   | Наслов                                                                                                                                                             | Издавач / година                                 |
|       | 1.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 2.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 3.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 4.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 5.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 10.3. | Печатени книги во последните пет години (до пет)                         |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                   | Наслов                                                                                                                                                             | Издавач / година                                 |
|       | 1.                                                                       | Трајко Славески                          | <i>Имуни на реалноста</i>                                                                                                                                          | Матица, 2020                                     |
|       | 2.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 3.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 4.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 5.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 10.4. | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)               |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                   | Наслов                                                                                                                                                             | Издавач / година                                 |
|       | 1.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 2.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 3.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 4.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 5.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
|       | 6.                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 11.   | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии                |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 11.1. | Дипломски работи                                                         |                                          | 20                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 11.2. | Магистерски работи                                                       |                                          | 5                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 11.3. | Докторски дисертации                                                     |                                          | 2                                                                                                                                                                  |                                                  |

|       |                                                                                                                                                      |        |                  |                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------|
| 12.   | Селектирани резултати во последните пет години                                                                                                       |        |                  |                                |
| 12.1. | За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО)                     |        |                  |                                |
|       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов           | Издавач / година               |
|       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 3.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 4.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 5.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 6.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
| 12.2. | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години |        |                  |                                |
|       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов           | Издавач / година               |
|       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
| 12.3. | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години                                                                      |        |                  |                                |
|       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов на трудот | Меѓународен собир/конференција |
|       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |
|       | 3.                                                                                                                                                   |        |                  |                                |

|               |                                                                                                              |                                                                                                 |                       |                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Реден број: 3 |                                                                                                              | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |                       |                                                      |
| 1.            | Име и презиме                                                                                                | Ирена Кикеркова                                                                                 |                       |                                                      |
| 2.            | Дата на раѓање                                                                                               | 11.09.1964                                                                                      |                       |                                                      |
| 3.            | Степен на образование                                                                                        | VII степен                                                                                      |                       |                                                      |
| 4.            | Наслов на научниот степен                                                                                    | Доктор на науки                                                                                 |                       |                                                      |
| 5.            | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен                                     | Образование                                                                                     | Година                | Институција                                          |
|               |                                                                                                              | Високо образование                                                                              | 1982/86               | УКИМ, Економски факултет-Скопје                      |
|               |                                                                                                              | Магистериум                                                                                     | 1991                  | УКИМ, Економски факултет-Скопје                      |
|               |                                                                                                              | Докторат                                                                                        | 1997                  | УКИМ, Економски факултет-Скопје                      |
| 6.            | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                                                          | Подрачје                                                                                        | Поле                  | Област                                               |
|               |                                                                                                              | Општествени науки                                                                               | Економски науки       | Меѓународна економија                                |
| 7.            | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                            | Подрачје                                                                                        | Поле                  | Област                                               |
|               |                                                                                                              | Општествени науки                                                                               | Економски науки       | Меѓународна економија                                |
| 8.            | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран и во која област | Институција                                                                                     |                       | Звање во кое е избран и област                       |
|               |                                                                                                              | УКИМ, Економски факултет-Скопје                                                                 |                       | Редовен професор, меѓународна економија              |
| 9.            | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии             |                                                                                                 |                       |                                                      |
|               | 9.1.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии                           |                       |                                                      |
|               |                                                                                                              | Ред. број                                                                                       | Наслов на предметот   | Студиска програма / институција                      |
|               |                                                                                                              | 1.                                                                                              | Меѓународна економија | Надворешна трговија, УКИМ, Економски факултет-Скопје |
|               |                                                                                                              | 2.                                                                                              | Надворешна трговија   | Надворешна трговија, УКИМ, Економски факултет-Скопје |
|               |                                                                                                              | 3.                                                                                              |                       |                                                      |
| 4.            |                                                                                                              |                                                                                                 |                       |                                                      |



|       |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | 5.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 6.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 9.2.                                                                     | Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии                                                           |                                                                          |                  |
|       | Ред. број                                                                | Наслов на предметот                                                                                                              | Студиска програма / институција                                          |                  |
|       | 1.                                                                       | Европски економски интеграции                                                                                                    | Европски студии, УКИМ, Економски факултет-Скопје                         |                  |
|       | 2.                                                                       | Меѓународна економија                                                                                                            | Економски развој и меѓународни финансии, УКИМ, Економски факултет-Скопје |                  |
|       | 3.                                                                       | СДИ и економскиот развој                                                                                                         | Економски развој и меѓународни финансии, УКИМ, Економски факултет-Скопје |                  |
|       | 9.3.                                                                     | Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии                                                           |                                                                          |                  |
|       | Ред. број                                                                | Наслов на предметот                                                                                                              | Студиска програма / институција                                          |                  |
|       | 1.                                                                       | Меѓунаордна економија                                                                                                            | Економија, УКИМ, Економски факултет-Скопје                               |                  |
| 2.    |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
| 10.   | Селектирани резултати во последните пет години                           |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
| 10.1. | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                              |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                           | Наслов                                                                   | Издавач / година |
|       | 1.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 2.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 3.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 4.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 5.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
| 10.2. | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                           | Наслов                                                                   | Издавач / година |
|       | 1.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 2.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 3.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 4.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 5.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
| 10.3. | Печатени книги во последните пет години (до пет)                         |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                           | Наслов                                                                   | Издавач / година |
|       | 1.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 2.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 3.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 4.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 5.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
| 10.4. | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)               |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                           | Наслов                                                                   | Издавач / година |
|       | 1.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 2.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 3.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 4.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 5.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 6.                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
| 11.   | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии                |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 11.1.                                                                    | Дипломски работи                                                                                                                 |                                                                          |                  |
|       | 11.2.                                                                    | Магистерски работи                                                                                                               |                                                                          |                  |
|       | 11.3.                                                                    | Докторски дисертации                                                                                                             |                                                                          |                  |
| 12.   | Селектирани резултати во последните пет години                           |                                                                                                                                  |                                                                          |                  |
|       | 12.1.                                                                    | За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) |                                                                          |                  |
|       | Ред. број                                                                | Автори                                                                                                                           | Наслов                                                                   | Издавач / година |

|  |       |                                                                                                                                                      |        |                  |                                 |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------|
|  |       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 3.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 4.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 5.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 6.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  | 12.2. | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години |        |                  |                                 |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов           | Издавач / година                |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       |                                                                                                                                                      |        |                  |                                 |
|  | 12.3. | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години                                                                      |        |                  |                                 |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов на трудот | Меѓународен собир/ конференција |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       | 3.                                                                                                                                                   |        |                  |                                 |
|  |       |                                                                                                                                                      |        |                  |                                 |

|                  |                                                                                                                 |                                                                                                 |                                         |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Реден број:<br>4 |                                                                                                                 | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |                                         |                                                  |
| 1.               | Име и презиме                                                                                                   | Пеце Недановски                                                                                 |                                         |                                                  |
| 2.               | Дата на раѓање                                                                                                  | 12.07.1963                                                                                      |                                         |                                                  |
| 3.               | Степен на образование                                                                                           | VIII                                                                                            |                                         |                                                  |
| 4.               | Наслов на научниот степен                                                                                       | Доктор на економски науки                                                                       |                                         |                                                  |
| 5.               | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен                                        | Образование                                                                                     | Година                                  | Институција                                      |
|                  |                                                                                                                 | Докторат на науки                                                                               | 2003                                    | УКИМ, Економски факултет                         |
|                  |                                                                                                                 | Втор циклус студии                                                                              | 1997                                    | Institute for advanced studies, Vienna, Austria  |
|                  |                                                                                                                 | Втор циклус студии                                                                              | 1996                                    | УКИМ, Економски факултет                         |
|                  |                                                                                                                 | Прв циклус студии                                                                               | 1989                                    | УКИМ, Економски факултет                         |
| 6.               | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                                                             | Подрачје                                                                                        | Поле                                    | Област                                           |
|                  |                                                                                                                 | Општествени науки                                                                               | Економски науки                         | Применета економија                              |
| 7.               | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                               | Подрачје                                                                                        | Поле                                    | Област                                           |
|                  |                                                                                                                 | Општествени науки                                                                               | Економски науки                         | Применета економија                              |
| 8.               | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран и во која област | Институција                                                                                     | Звање во кое е избран и област          |                                                  |
|                  |                                                                                                                 | УКИМ, Економски факултет                                                                        | Редовен професор, Применета економија   |                                                  |
| 9.               | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии                |                                                                                                 |                                         |                                                  |
|                  | 9.1.                                                                                                            | Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии                           |                                         |                                                  |
|                  |                                                                                                                 | Р. бр.                                                                                          | Наслов на предметот                     | Студиска програма/институција                    |
|                  |                                                                                                                 | 1.                                                                                              | Економика на Македонија                 | Економија, УКИМ, Економски факултет              |
|                  |                                                                                                                 | 2.                                                                                              | Вовед во економија на животната средина | Сите наставни програми, УКИМ, Економски факултет |
|                  |                                                                                                                 | 3.                                                                                              | Регионална и урбана економија           | Економија, УКИМ, Економски факултет              |
|                  | 9.2.                                                                                                            | Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии                          |                                         |                                                  |
| Р. бр.           |                                                                                                                 | Наслов на предметот                                                                             | Студиска програма/институција           |                                                  |

|     |                                                |                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | 1.                                                                     | Локален економски развој                                                 | Управување во јавниот сектор, УКИМ, Економски факултет                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                | 2.                                                                     | Јавно-приватно партнерство                                               | Управување во јавниот сектор, УКИМ, Економски факултет                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                | 3.                                                                     | Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор                  | Управување во јавниот сектор, УКИМ, Економски факултет                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                | 4.                                                                     | Рурална економија и развој                                               | Менаџмент со недвижности, УКИМ, Градежен факултет                                                                                                                                                                                                  |
|     | 9.3.                                           | Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                | Р. бр.                                                                 | Наслов на предметот                                                      | Студиска програма/институција                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                | 1.                                                                     | Применета економија                                                      | Економски науки, Економски факултет, УКИМ                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                | 2.                                                                     | Регионална економија                                                     | Економски науки, Економски факултет, УКИМ                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                | 3.                                                                     | Одржлив развој                                                           | Меѓународни односи и разрешување конфликти, Филозофски факултет, УКИМ                                                                                                                                                                              |
| 10. | Селектирани резултати во последните пет години |                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 10.1.                                          | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                | Р.бр.                                                                  | Автори                                                                   | Наслов                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                | 1.                                                                     | Sapkova K., Nedanovski P.                                                | International Scientific Conference on Economics and Management – Globalization challenges, EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017, <i>Conference Proceedings</i> , p. 272-283;                                                            |
|     |                                                | 2.                                                                     | Bajrami S., Nedanovski P., Nikoloski A.                                  | 1 <sup>st</sup> International Scientific Conference on Law and Social Sciences 2017 (ISCLSS' 17) – Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices – Challenges, Prospects and Transfer of Experiences, Tetovo, <i>Proceedings</i> , 2018, p. 4-12; |
|     |                                                | 3.                                                                     | Nikoloski A., Nedanovski P.                                              | <i>Economic Development</i> , Journal of the Institute of Economics, Skopje, Year 20, No. 1-2/2018, pp. 171-185                                                                                                                                    |
|     |                                                | 4.                                                                     | Jolevski Lj., Nedanovski P.                                              | 45 <sup>th</sup> International Conference on Economic and Social Development, Moscow, October 2019, <i>Book of Proceedings</i> , pp. 323-333.                                                                                                      |
|     |                                                | 5.                                                                     | Tasevska I., Nedanovski P.                                               | 11 <sup>th</sup> international conference <i>Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future - Proceedings</i> , Faculty of Economics, Prilep, December 2019, pp. 78-88.                                                     |
|     |                                                | 10.2.                                                                  | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Р. бр. | Автори                                                     | Наслов                                                                                                                                               | Издавач/година                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Раководител за тимот од УКИМ.                              | <i>University Educators for Sustainable Development, 2013-2016,</i>                                                                                  | Проект финансиран од: European Commission – Education, Audiovisual and Culture Agency, координатор: The University of Gloucestershire, The Park, Cheltenham, GL50 2RH, UK, |
| 2.     | Раководител                                                | <i>Изработка на Прирачник за процена на вредноста на доброта и влијанијата врз животната средина</i>                                                 | Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, 2016                                                                                                        |
| 3.     | Истражувач                                                 | <i>Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во РМ кон стандардите и конкурентноста на економиите во ЕУ,</i> | Економски факултет, 2014-2020, Скопје, национален проект                                                                                                                   |
| 4.     | Истражувач                                                 | <i>A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP), INTERREG Balkan-Mediterranean,</i>               | European Union and National Funds of the participating countries, 2019-2020                                                                                                |
| 5.     |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| 10.3.  | Печатени книги во последните пет години (до пет)           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Р. бр. | Автори                                                     | Наслов                                                                                                                                               | Издавач/година                                                                                                                                                             |
| 1.     | Недановски П.                                              | <i>Вовед во економија на животната средина</i>                                                                                                       | Економски факултет, Скопје, 2020                                                                                                                                           |
| 2.     | Фити, Т. и др.                                             | <i>Нобеловци по економија 1969-2020</i>                                                                                                              | Економски факултет, Скопје, 2020                                                                                                                                           |
| 3.     |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| 4.     |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| 5.     |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| 10.4   | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Р. бр. | Автори                                                     | Наслов                                                                                                                                               | Издавач/година                                                                                                                                                             |
| 1.     | Недановски П.                                              | „Методолошки предизвици за финансирањето на јавните универзитети во Република Македонија низ                                                         | <i>Годишник на Економски факултет – Скопје, Том 50, С. 1 – 704, Скопје, 2015, стр. 329-349.</i>                                                                            |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                 | призмата на УКИМ“                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|     | 2.                                                                                    | Недановски П.                                                                                                                                                      |                                 | „Едукација за одржлив развој на високо-образовните институции во Македонија – можности и предизвици“                                | <i>Годишник на Економски факултет – Скопје</i> , Том 51, С. 1-604, Скопје, 2016, стр. 267-282                                                                 |
|     | 3.                                                                                    | Недановски П.                                                                                                                                                      |                                 | „Креирање поволна деловна клима како сегмент на локалниот економски развој – сертифицирање на општините во Југоисточна Европа“      | <i>Годишник на Економски факултет – Скопје</i> , Том 52, С. 1-584, Скопје, 2017, стр. 271-290                                                                 |
|     | 4.                                                                                    | Недановски П.                                                                                                                                                      |                                 | „Унапредување на деловната клима како сегмент на локалниот економски развој – компаративна анализа на локални заедници од Балканот“ | <i>Годишник на Економски факултет – Скопје</i> , Том 53, С. 1-654, Скопје, 2018, стр. 317-335                                                                 |
| 11. | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии                             |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     | 11.1.                                                                                 | Дипломски работи                                                                                                                                                   | 16                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     | 11.2.                                                                                 | Магистерски работи                                                                                                                                                 | 19                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     | 11.3.                                                                                 | Докторски дисертации                                                                                                                                               | 10                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| 12. | За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     | 12.1.                                                                                 | Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                       | Р. бр.                                                                                                                                                             | Автори                          | Наслов                                                                                                                              | Издавач/година                                                                                                                                                |
|     |                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                 | Nikoloski A. ,<br>Nedanovski P. | “Influence of budget deficit on economic growth - the case of the Republic of Macedonia“                                            | <i>Journal of Accounting and Finance - Special Issue - July 2017</i> , Association of Accounting and Finance Academicians (AAFA), ISSN 2146-3042, pp. 116-126 |
|     |                                                                                       | 2.                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                       | 4.                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     | 12.2.                                                                                 | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години               |                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                       | Р. бр.                                                                                                                                                             | Автори                          | Наслов                                                                                                                              | Издавач/година                                                                                                                                                |
|     |                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                 | Bajrami S.,<br>Nedanovski P.    | “Impact of small and medium enterprises on the economic development of the Republic of Macedonia”                                   | <i>Anglisticum</i> , Vol. 4; No. 9-10; IF 6,88; 2015; p. 288-293.                                                                                             |

|        |       |                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |       | 2.                                                                              | Nikolić V.,<br>Milutinović S.,<br>Nedanovski P.,<br>Mrnjaus K.,                                                                              | “ESD Professional Development of University Educators in Serbia, Croatia and Macedonia – A Comparative Analysis”      | <i>International Journal of Sustainability in Higher Education</i> , Emerald, ISSN: 1467-6370, 5-year Impact Factor 1,809; Volume 18; Issue 6; 2017; pp. 923-938 |      |
|        | 12.3. | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |
| P. бр. |       | Автори                                                                          | Наслов на трудот                                                                                                                             | Меѓународен собир / конференција                                                                                      | Година                                                                                                                                                           |      |
| 1.     |       | Nikoloski A.,<br>Nedanovski P.                                                  | “Public debt dynamics and possibilities for its projection – The case of the Republic of Macedonia “                                         | DIEM 2017 – 3 <sup>rd</sup> Dubrovnik International Economic Meeting                                                  | 2017                                                                                                                                                             |      |
| 2.     |       | Nedanovski P.                                                                   | “Contemporary Challenges for the Knowledge-Based Economies in the Light of Current Global Trends – Reflections on the Republic of Macedonia” | ITEMA 2017 – International scientific conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture                | 2017                                                                                                                                                             |      |
|        |       | 3.                                                                              | Runcevska B.,<br>Nedanovski P.                                                                                                               | “Problems and Challenges in Application Cost-Benefit Analysis – Case Study of Resen Municipality”                     | 6 <sup>th</sup> UBT Annual Internaional Conference on Management, Business and Economics                                                                         | 2017 |
|        |       | 4.                                                                              | Jolevski Lj.,<br>Nedanovski P.                                                                                                               | “The impact of non-performing loans to the corporate sector on the performances of banking sector in North Macedonia” | 45 <sup>th</sup> International Conference on Economic and Social Development, Moscow                                                                             | 2019 |
|        |       | 5.                                                                              | Tasevska I.,<br>Nedanovski P.                                                                                                                | “Digital transformation in financial services – The case of the North Macedonia”                                      | 11 <sup>th</sup> international conference Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, Prilep                                          | 2019 |

|               |                                                                          |                                                                                                 |        |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Реден број: 5 |                                                                          | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |        |                             |
| 1.            | Име и презиме                                                            | <b>Предраг Трпески</b>                                                                          |        |                             |
| 2.            | Дата на раѓање                                                           | 11.7.1976                                                                                       |        |                             |
| 3.            | Степен на образование                                                    | Доктор по економски науки                                                                       |        |                             |
| 4.            | Наслов на научниот степен                                                | Редовен професор                                                                                |        |                             |
| 5.            | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен | Образование                                                                                     | Година | Институција                 |
|               |                                                                          | Високо образование                                                                              | 1999   | Економски факултет – Скопје |
|               |                                                                          | Магистериум                                                                                     | 2004   | Економски факултет – Скопје |

|       |                                                                                                              |                                                                          |                                          |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                              | Докторат                                                                 | 2010                                     | Економски факултет – Скопје                                                                                                                |
| 6.    | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                                                          | Подрачје                                                                 | Поле                                     | Област                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                              | Општествени науки                                                        | Економски науки                          | Применета економија и Економска теорија                                                                                                    |
| 7.    | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                            | Подрачје                                                                 | Поле                                     | Област                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                              | Општествени науки                                                        | Економски науки                          | Применета економија и економска теорија                                                                                                    |
| 8.    | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран и во која област | Институција                                                              |                                          | Звање во кое е избран и област                                                                                                             |
|       |                                                                                                              | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје |                                          | Редовен професор, Економски науки (економска теорија и применета економија)                                                                |
| 9.    | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии             |                                                                          |                                          |                                                                                                                                            |
|       | 9.1.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии    |                                          |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | Ред. број                                                                | Наслов на предметот                      | Студиска програма / институција                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | 1.                                                                       | Основи на економијата                    | Е-бизнис, Економија, Маркетинг, Менаџмент, Сметководство и ревизија, Финансиски менаџмент, Надворешна трговија/Економски факултет – Скопје |
|       |                                                                                                              | 2.                                                                       | Економија на труд                        | Економија/ Економски факултет – Скопје                                                                                                     |
|       |                                                                                                              | 3.                                                                       | Управување со системи                    | Економија/Економски факултет – Скопје                                                                                                      |
|       |                                                                                                              | 4.                                                                       |                                          |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | 5.                                                                       |                                          |                                                                                                                                            |
|       | 9.2.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии   |                                          |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | Ред. број                                                                | Наслов на предметот                      | Студиска програма / институција                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | 1.                                                                       | Економска анализа за бизнис лидери       | Корпоративен финансиски менаџмент/Економски факултет – Скопје                                                                              |
|       |                                                                                                              | 2.                                                                       | Технолошки развој и глобализација        | Економски развој и меѓународни финансии/Економски факултет – Скопје                                                                        |
|       |                                                                                                              | 3.                                                                       | Управување со промени                    | Управување војавниот сектор/Економски факултет – Скопје                                                                                    |
|       | 9.3.                                                                                                         | Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии   |                                          |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | Ред. број                                                                | Наслов на предметот                      | Студиска програма / институција                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | 1.                                                                       | Микроекономија                           | Економски науки/Економски факултет – Скопје                                                                                                |
|       |                                                                                                              | 2.                                                                       | Макроекономија                           | Економски науки/Економски факултет – Скопје                                                                                                |
|       |                                                                                                              | 3.                                                                       | Економија на човечки ресурси             | Економски науки/Економски факултет – Скопје                                                                                                |
|       |                                                                                                              | 4.                                                                       | Флексибилизации на пазарот на труд       | Организациски науки (Менаџмент)/ Економски факултет – Скопје                                                                               |
|       |                                                                                                              | 5.                                                                       | Стратегиски менаџмент на човечки ресурси | Организациски науки (Менаџмент)/ Економски факултет – Скопје                                                                               |
|       |                                                                                                              |                                                                          |                                          |                                                                                                                                            |
|       | 10.                                                                                                          | Селектирани резултати во последните пет години                           |                                          |                                                                                                                                            |
| 10.1. |                                                                                                              | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                              |                                          |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                              | Ред.број                                                                 | Автори                                   | Наслов                                                                                                                                     |

|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1.                                                        | Filipovski, V., Trpeski, P. and Bogoev, J.                               | “Business Cycle Synchronization of a Small Open EU-Candidate Country’s Economy with the EU Economy”                                                           | Panoeconomicus, 65(5), 609-631. 2018                                                                              |
|     |                                                           | Trpeski, P., Janevska, V., Lozanovska, A. and Cvetanoska, M.             | “Unemployment and a Stock – Flow Model on the Labour Market in the Republic of Macedonia” -                                                                   | Economic Studies Journal, Bulgarian Academy of Science, Volume XXVI, number 2, 2017                               |
|     |                                                           | Trpeski, P. and Cvetanoska, M.                                           | “Gross fixed capital formation and productivity in Southeastern Europe”.                                                                                      | Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business. Opatija, Croatia, 2019 |
|     |                                                           | Trpeski, P.                                                              | “Employment and productivity in the Republic of Macedonia. Future Challenges of the Economic Development and Economic Policies of the Republic of Macedonia”. | Proceedings of the Scientific Conference held in Ohrid on 4-5 October 2018. MASA, 2019                            |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     | 10.2.                                                     | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                                                        | Наслов                                                                                                            |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               | Издавач / година                                                                                                  |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     | 10.3.                                                     | Печатени книги во последните пет години (до пет)                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                                                        | Наслов                                                                                                            |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               | Издавач / година                                                                                                  |
|     |                                                           | 1.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 2.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 3.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 4.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 5.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     | 10.4.                                                     | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | Ред.број                                                                 | Автори                                                                                                                                                        | Наслов                                                                                                            |
|     |                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                               | Издавач / година                                                                                                  |
|     |                                                           | 1.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 2.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 3.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 4.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 5.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     |                                                           | 6.                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 11. | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии |                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|     | 11.1.                                                     | Дипломски работи                                                         | 20                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|     | 11.2.                                                     | Магистерски работи                                                       | 2                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|     | 11.3.                                                     | Докторски дисертации                                                     | 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |



|       |                                                                                                                                                      |        |                  |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 12.   | Селектирани резултати во последните пет години                                                                                                       |        |                  |                                    |
| 12.1. | За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО)                     |        |                  |                                    |
|       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов           | Издавач / година                   |
|       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 3.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 4.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 5.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 6.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
| 12.2. | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години |        |                  |                                    |
|       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов           | Издавач / година                   |
|       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
| 12.3. | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години                                                                      |        |                  |                                    |
|       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори | Наслов на трудот | Меѓународен собир/<br>конференција |
|       | 1.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 2.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |
|       | 3.                                                                                                                                                   |        |                  |                                    |

|               |                                                                          |                                                                                                 |            |                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Реден број: 6 |                                                                          | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |            |                                                                  |
| 1.            | Име и презиме                                                            | Весна Буцевска                                                                                  |            |                                                                  |
| 2.            | Дата на раѓање                                                           | 18.02.1971                                                                                      |            |                                                                  |
| 3.            | Степен на образование                                                    | VIII                                                                                            |            |                                                                  |
| 4.            | Наслов на научниот степен                                                | Доктор на економски науки                                                                       |            |                                                                  |
| 5.            | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен | Образование                                                                                     | Година     | Институција                                                      |
|               |                                                                          | Високо образование                                                                              | 1993       | Економски факултет на УКИМ во Скопје                             |
|               |                                                                          | Магистериум                                                                                     | 1999       | Економски факултет на Универзитетот во Белград, Република Србија |
|               |                                                                          | Докторат                                                                                        | 2002       | Економски факултет на УКИМ во Скопје                             |
| 6.            | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                      | Подрачје                                                                                        | Поле       | Област                                                           |
|               |                                                                          | Општествени науки                                                                               | Статистика | Теорија и методи на општествената статистика                     |

|       |                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.    | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                |                                            | Подрачје<br>Економска статистика                                                                                                                                             | Поле<br>Општествени науки                                                                    | Област<br>Статистика |
| 8.    | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран   |                                            | Институција<br>Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет-Скопје                                                                                                  | Звање во кое е избран и област<br>Редовен професор по Економетрија и Финансиска економетрија |                      |
| 9.    | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
| 9.1.  | Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии                            |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
|       | Ред. број                                                                                        | Наслов на предметот                        |                                                                                                                                                                              | Студиска програма/институција                                                                |                      |
|       | 1.                                                                                               | Економетрија                               |                                                                                                                                                                              | Економија                                                                                    |                      |
|       | 2.                                                                                               | Финансиска економетрија                    |                                                                                                                                                                              | Изборен предмет на сите студиски програми                                                    |                      |
|       | 3.                                                                                               | Статистичка контрола на квалитет           |                                                                                                                                                                              | Изборен предмет на сите студиски програми                                                    |                      |
| 9.2.  | Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии                           |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
|       | Ред. број                                                                                        | Наслов на предметот                        |                                                                                                                                                                              | Студиска програма/институција                                                                |                      |
|       | 1.                                                                                               | Теоретска економетрија                     |                                                                                                                                                                              | Статистички методи за бизнис и економија                                                     |                      |
|       | 2.                                                                                               | Напредна економетрија                      |                                                                                                                                                                              | Статистички методи за бизнис и економија                                                     |                      |
|       | 3.                                                                                               | Статистичка контрола на квалитетот         |                                                                                                                                                                              | Статистички методи за бизнис и економија                                                     |                      |
| 9.3.  | Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии                           |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
|       | Ред.број                                                                                         | Наслов на предметот                        |                                                                                                                                                                              | Студиска програма/институција                                                                |                      |
|       | 1.                                                                                               | Економетрија                               |                                                                                                                                                                              | Статистика                                                                                   |                      |
|       | 2.                                                                                               | Напредна економетрија                      |                                                                                                                                                                              | Статистика                                                                                   |                      |
|       | 3.                                                                                               | Статистички методи во контрола на квалитет |                                                                                                                                                                              | Статистика                                                                                   |                      |
|       | 4.                                                                                               | Демографски проекции                       |                                                                                                                                                                              | Демографија                                                                                  |                      |
| 10.   | Селектирани резултати во последните пет години                                                   |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
| 10.1. | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                                                      |                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                      |
|       | Ред. број                                                                                        | Автори                                     | Наслов                                                                                                                                                                       | Издавач/година                                                                               |                      |
|       | 1.                                                                                               | Bucevska, V. and Hadzi Misheva, B.         | “The Determinants of Profitability in Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries”, <i>Eastern European Economics</i> , Vol. 55, Issue 2, pp.146-167.  | Taylor and Francis, Ltd., 2017                                                               |                      |
|       | 2.                                                                                               | Arsov S. and Bucevska, V.                  | "Determinants of Transparency and Disclosure – Evidence from Post-Transition Economies", <i>Economic Research - Ekonomska Istraživanja</i> , Vol. 30, Number 1, pp. 745-760. | Taylor and Francis, Ltd., 2017                                                               |                      |

|       |                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            | 3.                                                                       | Bucevska, V. and Mojanoski, G.                                                                                                                                                                                                 | “Identifying the determinants that cause the value movements of currencies Denar, Kuna and Dinar”, <i>Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS)</i> , Special issue, Volume 4, No.2, pp. 78-85 | Croatian Statistical Association, 2018                                           |
|       |                                                            | 4.                                                                       | Bucevska, V.                                                                                                                                                                                                                   | “Determinants of income inequality in EU candidate countries: A panel analysis”, <i>Economic Themes-Ekonomske teme</i> , Vol. 57, No. 4, pp. 397-413.                                                                     | Faculty of Economics, University of Nis, 2020                                    |
|       |                                                            | 5.                                                                       | Bucevska Vesna                                                                                                                                                                                                                 | “Testing the Twin Deficit Hypothesis: Evidence from the Republic of North Macedonia” <i>Business Systems Research</i> , Vol. 11, No. 3, pp. 45-63.                                                                        | IRENET, Udruga za promicanje istrazivanja i inovacija u ekonomiji, Zagreb, 2020. |
|       | 10.2.                                                      | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|       | Ред. број                                                  | Автори                                                                   | Наслов                                                                                                                                                                                                                         | Издавач/година                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|       | 1.                                                         | Horizon 2020-the Framework Programme for Research and Innovation         | “Europe in a changing world-Inclusive, innovative and reflective societies”                                                                                                                                                    | European Union, 2014-2020                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|       | 2.                                                         | Project of the Croatian Science Foundation (HRZZ)                        | Project HRZZ “Statistical Modeling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Coutries (STRENGHTS)”, IP-2013-11-9402                                                                                         | Croatian Science Foundation HRZZ, 1.9.2014-31.12.2019                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 10.3. | Печатени книги во последните пет години (до пет)           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|       | Ред. број                                                  | Автори                                                                   | Наслов                                                                                                                                                                                                                         | Издавач/година                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|       | 1.                                                         | Бучевска Весна                                                           | <i>Економетрија со примена на EViews</i> , Второ издание                                                                                                                                                                       | Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Економски факултет, Скопје, 2016 година                                                                                                                                                |                                                                                  |
| 10.4  | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|       | Ред. број                                                  | Автори                                                                   | Наслов                                                                                                                                                                                                                         | Издавач/година                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|       | 1.                                                         | Bucevska, V.                                                             | “Application of six sigma in higher education quality assurance”, in <i>Proceedings of the 9th International Conference “An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development”</i> , Faculty of Economics and | University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb, Croatia                                                                                                                                                  |                                                                                  |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                    | Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, May 23-26, 2018, pp.1-14.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|     |                                                                                       | 2.                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     |                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     |                                                                                       | 4.                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     |                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 11. | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии                             |                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     | 11.1.                                                                                 | Дипломски работи                                                                                                                                                   | 24                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     | 11.2.                                                                                 | Магистерски работи                                                                                                                                                 | 5                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     | 11.3.                                                                                 | Докторски дисертации                                                                                                                                               | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 12. | За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години |                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     | 12.1.                                                                                 | Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|     |                                                                                       | Ред. број                                                                                                                                                          | Автори                             | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Издавач/година                                                                                                                     |
|     |                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                 | Bucevska, V.                       | “Modeling Migration from the EU Candidate and Potential Candidate Countries to the EU member states, Economic and Social Development”, in <i>Proceedings of the 19th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings)</i> , Barcelona, 14-16 April 2016 | Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North; Editors: Ilko Vrankic, Daniel Tomic , 2016. |
|     |                                                                                       | 2.                                                                                                                                                                 | Bucevska, V. and Hadzi-Misheva, B. | “The Determinants of Profitability in Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries”, <i>Eastern European Economics</i> , Vol. 55, Issue 2, pp.146-167.                                                                                                                         | Taylor and Francis, Ltd., 2017                                                                                                     |
|     |                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                 | Arsov S. and Bucevska, V.          | "Determinants of Transparency and Disclosure – Evidence from Post-Transition Economies", <i>Economic Research - Ekonomska Istraživanja</i> , Vol. 30, Number 1, pp. 745-760.                                                                                                                        | Taylor and Francis, Ltd., 2017                                                                                                     |
|     |                                                                                       | 4.                                                                                                                                                                 | Bucevska, V. and Mojanoski, G.     | “Identifying the determinants that cause the value movements of currencies Denar, Kuna and Dinar”, <i>Croatian Review of</i>                                                                                                                                                                        | Croatian Statistical Association, 2018                                                                                             |

|  |       |                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |                                                                                                                                                      |                                    | <i>Economic, Business and Social Statistics (CREBSS,)</i><br>Special issue, Volume 4,<br>No.2, pp. 78-85                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|  |       | 5.                                                                                                                                                   | Bucevska, V.                       | “Determinants of income inequality in EU candidate countries: A panel analysis”, <i>Economic Themes-Ekonomske teme</i> , Vol. 57, No. 4, pp. 397-413.                                                                                                 | Faculty of Economics, University of Nis, 2020                                                                                      |
|  |       | 6.                                                                                                                                                   | Bucevska, V.                       | “Testing the Twin Deficit Hypothesis: Evidence from the Republic of North Macedonia” <i>Business Systems Research</i> , Vol. 11, No. 3, pp. 45-63.                                                                                                    | IRENET, Udruga za promicanje istraživanja i inovacija u ekonomiji, Zagreb, 2020.                                                   |
|  | 12.2. | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори                             | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                | Издавач/година                                                                                                                     |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   | Bucevska, V. and Hadzi Misheva, B. | “The Determinants of Profitability in Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries”, <i>Eastern European Economics</i> , Vol. 55, Issue 2, pp.146-167.                                                                           | Taylor and Francis, Ltd., 2017                                                                                                     |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   | Arsov S. and Bucevska, V.          | "Determinants of Transparency and Disclosure – Evidence from Post-Transition Economies", <i>Economic Research - Ekonomska Istraživanja</i> , Vol. 30, Number 1, pp. 745-760.                                                                          | Taylor and Francis, Ltd., 2017                                                                                                     |
|  | 12.3. | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори                             | Наслов на трудот                                                                                                                                                                                                                                      | Меѓународен собир/конференција                                                                                                     |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   | Bucevska, V.                       | “Modeling Migration from the EU Candidate and Potential Candidate Countries to the EU member states, Economic and Social Development”, in <i>Proceedings of the 19th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book</i> | The 19th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings), Barcelona, 14-16 April 2016 |
|  |       |                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                                                                                                                               |

|  |  |    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|--|--|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |    |                                     | <i>of Proceedings</i> ),<br>Barcelona, 14-16 April<br>2016                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|  |  | 2. | Bucevska, V. and<br>Dumicic, K.     | “Macroeconomic Effects<br>of Workers’ Remittances:<br>Evidence from the<br>Western Balkan<br>Countries”, in <i>Proceedings<br/>of the 20th International<br/>Scientific Conference on<br/>Economic and Social<br/>Development (Book of<br/>Proceedings)</i> , Prague, 27-<br>28 April 2017, pp. 94-103.                                             | The 20th International<br>Scientific Conference<br>on Economic and<br>Social Development,<br>Prague, 27-28 April<br>2017                                                                                                             | 2017 |
|  |  | 3. | Bucevska, V.                        | “Application of six sigma<br>in higher education quality<br>assurance”, in <i>Proceedings<br/>of the 9th International<br/>Conference “An<br/>Enterprise Odyssey:<br/>Managing Change to<br/>Achieve Quality<br/>Development”</i> , Faculty of<br>Economics and<br>Business, University of<br>Zagreb, Zagreb, Croatia,<br>May 23-26, 2018, pp.1-14. | The 9th International<br>Conference “An<br>Enterprise Odyssey:<br>Managing Change to<br>Achieve Quality<br>Development”,<br>Faculty of Economics<br>and<br>Business, University<br>of Zagreb, Zagreb,<br>Croatia, May 23-26,<br>2018 | 2018 |
|  |  | 4. | Bucevska, V.                        | “Current account<br>imbalances in the context<br>of European<br>integration”, in<br><i>Proceedings of the 35th<br/>International Association<br/>for Research in<br/>Income and Wealth<br/>(IARIW) General<br/>Conference</i> , Copenhagen,<br>Denmark, August 20-25,<br>2018, pp. 1-16                                                             | The 35th International<br>Association for<br>Research in<br>Income and Wealth<br>(IARIW) General<br>Conference,<br>Copenhagen,<br>Denmark, August 20-<br>25, 2018                                                                    | 2018 |
|  |  | 5. | Bucevska V. and<br>Drakulevski, Lj. | “Do Foreign Investments<br>Affect Export<br>Performance: Evidence<br>from Macedonia and<br>Turkey”, in <i>Proceedings<br/>of the 1st International<br/>Conference “Development<br/>of Foreign Trade in<br/>Modern World:<br/>Innovations and</i>                                                                                                    | The 1st International<br>Conference<br>“Development of<br>Foreign Trade in<br>Modern World:<br>Innovations and<br>Challenges”, 27-28<br>September, 2018,<br>Saint Petersburg,<br>Russia                                              | 2018 |

|  |  |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|--|--|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |    |                            | <i>Challenges</i> ”, 27-28 September, 2018, Saint Petersburg, Russia, pp. 58-68.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|  |  | 6. | Bucevska, V. and Ademi, K. | “Economic Convergence and Growth Analysis in the Balkan Countries”, <i>Proceedings of the 14<sup>th</sup> Annual International Scientific Conference of Young Scientists “the Economy of Bulgaria and the European Union in the Digital World”</i> , University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria, 23 <sup>rd</sup> November 2018. | The 14 <sup>th</sup> Annual International Scientific Conference of Young Scientists “the Economy of Bulgaria and the European Union in the Digital World”, University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria, 23 <sup>rd</sup> November 2018 | 2018 |
|  |  | 7. | Bucevska, V.               | “Factors affecting the adoption of Internet banking: The case of Macedonian individual customers”, <i>Proceedings of the 5<sup>th</sup> Enterprise Research Innovation (ENTRENOVA) Conference</i> , Rovinj, Croatia, September 2019.                                                                                                                   | The 5 <sup>th</sup> Enterprise Research Innovation (ENTRENOVA) Conference, Rovinj, Croatia, September 2019                                                                                                                                                  | 2019 |

|               |                                                                          |                                                                                                 |                 |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Реден број: 7 |                                                                          | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |                 |                             |
| 1.            | Име и презиме                                                            | <b>Борче Треновски</b>                                                                          |                 |                             |
| 2.            | Дата на раѓање                                                           | 23.07.1981                                                                                      |                 |                             |
| 3.            | Степен на образование                                                    | Трет циклус на студии                                                                           |                 |                             |
| 4.            | Наслов на научниот степен                                                | Доктор по економски науки                                                                       |                 |                             |
| 5.            | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен | Образование                                                                                     | Година          | Институција                 |
|               |                                                                          | Високо образование                                                                              | 2004            | Економски факултет - Скопје |
|               |                                                                          | Магистериум                                                                                     | 2009            | Економски факултет - Скопје |
|               |                                                                          | Докторат                                                                                        | 2013            | Економски факултет - Скопје |
| 6.            | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                      | Подрачје                                                                                        | Поле            | Област                      |
|               |                                                                          | Општествени науки                                                                               | Економски науки | Финансии                    |
| 7.            |                                                                          | Подрачје                                                                                        | Поле            | Област                      |

|       |                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                            | Општествени науки                                                             | Економски науки                                                                                              | Применета економија                                                                                                                   |
| 8.    | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран и во која област | Институција                                                                   | Звање во кое е избран и област                                                                               | Вонреден професор<br>Економска теорија,<br>Применета економија                                                                        |
| 9.    | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии             |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| 9.1.  | Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии                                        |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | Ред. број                                                                                                    | Наслов на предметот                                                           | Студиска програма / институција                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 1.                                                                                                           | Развој на економската мисла                                                   | Економија / Економски факултет - Скопје                                                                      |                                                                                                                                       |
|       | 2.                                                                                                           | Вовед во економија на животната средина                                       | Изборен предмет / Економски факултет - Скопје                                                                |                                                                                                                                       |
|       | 3.                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 4.                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 5.                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 6.                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| 9.2.  | Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии                                       |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | Ред. број                                                                                                    | Наслов на предметот                                                           | Студиска програма / институција                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 1.                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 2.                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| 9.3.  | Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии                                       |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | Ред. број                                                                                                    | Наслов на предметот                                                           | Студиска програма / институција                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | 1.                                                                                                           | Макроекономија                                                                | Изборен предмет / Економски факултет - Скопје                                                                |                                                                                                                                       |
|       | 2.                                                                                                           | Макроекономско моделирање                                                     | Изборен предмет / Економски факултет - Скопје                                                                |                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| 10.   | Селектирани резултати во последните пет години                                                               |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| 10.1. | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                                                                  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|       | Ред.број                                                                                                     | Автори                                                                        | Наслов                                                                                                       | Издавач / година                                                                                                                      |
|       | 1.                                                                                                           | Борче Треновски; Марија Трпкова-Несторовска; Ѓунтер Мерџан; Кристијан Кожески | Labour Productivity in Terms of the Fourth Industrial Revolution                                             | Southeast European Review of Business and Economics (SERBE) Journal, Vol. 1, No. 2, 2020                                              |
|       | 2.                                                                                                           | Борче Треновски; Марија Трпкова-Несторовска; Ѓунтер Мерџан; Кристијан Кожески | Labour Market in Terms of the Fourth Industrial Revolution                                                   | Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future – Proceedings / 11 <sup>th</sup> International Conference, 2019 |
|       | 3.                                                                                                           | Калина Треневска Благоева; Марина Мијоска; Борче Треновски                    | Determinants of the Citizens' Usage of Electronic Public Services in the Republic of Macedonia               | Electronic Government, an International Journal, Electronic Government, Vol. 16, No. 4, Scopus (Elsevier), 2020                       |
|       | 4.                                                                                                           | Билјана Ташевска; Борче Треновски; Марија Трпкова-Несторовска                 | The Government Revenue – Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach | Eastern European Economics, Taylor & Francis Thomson Reuters (Web of Science) Journal, 2020                                           |
|       | 5.                                                                                                           | Горан Петревски; Борче Треновски; Билјана Ташевска                            | The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a Small Open Economy – The Case of Macedonia            | Post-Communist Economies, (Impact Factor: 0.541), 2017                                                                                |
|       | 10.2.                                                                                                        | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)      |                                                                                                              |                                                                                                                                       |



| Ред.број | Автори                                                     | Наслов                                                                                                                                                                            | Издавач / година                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Борче Треновски и др.<br>(Team Leader)                     | <i>Analysis of the Costs and Benefits from the Organization of Practical Training of Students from Secondary Vocational Education in the Republic of North Macedonia</i>          | HELVETAS Swiss Inter-Cooperation, 2020                                                                                                          |
| 2.       | Борче Треновски и др.<br>(Key Expert)                      | Covid-19 Budgetary Impact Analysis for Municipalities                                                                                                                             | Specialized Project of European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 2020                                                            |
| 3.       | Борче Треновски и др.<br>(Key Expert)                      | <i>Response to the Socio-Economic Effects of Covid-19 by Supporting Vulnerable Groups of Low-Paid Workers, Workers Who Are Part of the Informal Economy and Temporary Workers</i> | Regional Project for the Countries of the Western Balkans, Supported by Foundation Open Society, 2020/2021                                      |
| 4.       | Борче Треновски и др.<br>(Team Member)                     | <i>Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income Countries</i>                                                                                 | International Scientific Project Funded by the University of Illinois at Chicago, 2019/2020                                                     |
| 5.       | Борче Треновски и др.<br>(Team Leader – Project Manager)   | <i>Comparative and Feasibility Study on Local Government Borrowing and Issuing Municipal Bonds</i>                                                                                | UNDP, RFP 29/2018                                                                                                                               |
| 10.3.    | Печатени книги во последните пет години (до пет)           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| Ред.број | Автори                                                     | Наслов                                                                                                                                                                            | Издавач / година                                                                                                                                |
| 1.       | Борче Треновски и др.                                      | <i>Макроекономски ефекти на фискалната политика во Република Македонија</i>                                                                                                       | Центар за стратески истражувања, Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)                                                         |
| 2.       |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 3.       |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 4.       |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 5.       |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 10.4.    | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| Ред.број | Автори                                                     | Наслов                                                                                                                                                                            | Издавач / година                                                                                                                                |
| 1.       | Борче Треновски и др.                                      | <i>Tobacco Consumption in North Macedonia</i>                                                                                                                                     | Analytica (Research Monography), финансиран од Институтот за здравствени истражувања и политика на Универзитетот Илиноис при Чикаго (UIC), 2020 |

|     |                                                           |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | 2.                                                                                                                               | Борче Треновски                                                   | <i>Analysis of the Possibilities for Improvement of the Existing and Development of New Models of Subsidies for Reduction of Air Pollution – How to Get Available Subsidies for the Economically Vulnerable Categories of Citizens</i> | УНДП – Северна Македонија, 2020                                                                                                                                                       |
|     |                                                           | 3.                                                                                                                               | Борче Треновски и Катерина Шапкова                                | <i>Costs and Benefits Resulting from Practical Training of Students in Secondary Vocational Education in the Republic of North Macedonia</i>                                                                                           | HELVETAS Swiss Inter-Cooperation and Macedonian Center for Vocational Education, 2020                                                                                                 |
|     |                                                           | 4.                                                                                                                               | Борче Треновски и Марина Серафимовска                             | <i>Research on the Financial and Non-Financial Support of Civil Society Organizations by the Local Authorities</i>                                                                                                                     | European Association of Local Democracy (ALDA) – Skopje, the Association of Financial Officers of Local Governments and Public Enterprises (ZFR) and the European Movement (EM), 2018 |
|     |                                                           | 5.                                                                                                                               | Борче Треновски                                                   | <i>Analysis of the Labour Market – Demand for Labour in the Northeast Region of Macedonia</i>                                                                                                                                          | ЦЕА / Национална федерација на фармери (НФФ), финансиран од Европската Унија, 2016                                                                                                    |
|     |                                                           | 6.                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| 11. | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|     | 11.1.                                                     | Дипломски работи                                                                                                                 | 20                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|     | 11.2.                                                     | Магистерски работи                                                                                                               | 7                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|     | 11.3.                                                     | Докторски дисертации                                                                                                             | /                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Селектирани резултати во последните пет години            |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|     | 12.1.                                                     | За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                           | Ред. број                                                                                                                        | Автори                                                            | Наслов                                                                                                                                                                                                                                 | Издавач / година                                                                                                                                                                      |
|     |                                                           | 1.                                                                                                                               | Горан Петревски; <b>Борче Треновски</b> ; Билјана Ташевска        | <i>The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a Small Open Economy – The Case of Macedonia</i>                                                                                                                               | Post-Communist Economies, ( <b>Impact Factor: 0.541</b> ), 2017                                                                                                                       |
|     |                                                           | 2.                                                                                                                               | Борче Треновски; Билјана Ташевска                                 | Fiscal or Monetary Dominance in a Small, Open Economy with Fixed Exchange Rate – The Case of the Republic of Macedonia                                                                                                                 | Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 33, No. 1, pp. 125-145, ( <b>Impact Factor: 0,4</b> ), 2015                                       |
|     |                                                           | 3.                                                                                                                               | Калина Треневска Благоева; Марина Мијоска; <b>Борче Треновски</b> | <i>Determinants of the Citizens’ Usage of Electronic Public Services in the Republic of Macedonia</i>                                                                                                                                  | Electronic Government, an International Journal, Electronic Government, Vol. 16, No. 4, <b>Scopus (Elsevier)</b> , 2020                                                               |

|  |       |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 4.                                                                                                                                                   | Билјана Ташевска; <b>Борче Треновски</b> ; Марија Трпкова-Несторовска | <i>The Government Revenue – Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach</i>    | Eastern European Economics, <b>Taylor &amp; Francis Thomson Reuters (Web of Science) Journal</b> , 2020                                                                                                                      |
|  |       | 5.                                                                                                                                                   | Борче Треновски; Билјана Ташевска                                     | <i>Lessons Learned from the Global Recession – Redesigned Framework of Key Macroeconomic Policies</i>                  | International Journal of Business and Globalization, Vol. 22, No. 4, <b>Scopus (Elsevier)</b> , 2019                                                                                                                         |
|  |       | 6.                                                                                                                                                   | Билјана Ташевска; Борче Треновски                                     | <i>Testing Fiscal Sustainability in the Republic of Macedonia – A VAR Approach</i>                                     | Economic and Social Development (Book of Proceedings), 26 <sup>th</sup> International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, <b>Indexed in CPCI (WoS by Thomson Reuters)</b> |
|  | 12.2. | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години |                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори                                                                | Наслов                                                                                                                 | Издавач / година                                                                                                                                                                                                             |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   | Горан Петревски; <b>Борче Треновски</b> ; Билјана Ташевска            | <i>The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a Small Open Economy – The Case of Macedonia</i>               | Post-Communist Economies, ( <b>Impact Factor: 0.541</b> ), 2017                                                                                                                                                              |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   | Борче Треновски; Билјана Ташевска                                     | Fiscal or Monetary Dominance in a Small, Open Economy with Fixed Exchange Rate – The Case of the Republic of Macedonia | Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 33, No. 1, pp. 125-145, ( <b>Impact Factor: 0,4</b> ), 2015                                                                              |
|  | 12.3. | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години                                                                      |                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори                                                                | Наслов на трудот                                                                                                       | Меѓународен собир/ конференција                                                                                                                                                                                              |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   | Борче Треновски                                                       |                                                                                                                        | 26 <sup>th</sup> International Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society – Загреб, Хрватска                                                                                                 |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   | Борче Треновски                                                       |                                                                                                                        | International Conference – The Changing Role of Finance in Today's Global Economy – Organized by Faculty of Economics - Skopje                                                                                               |

|  |  |    |                 |  |                                                                                                                                                        |      |
|--|--|----|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | 3. | Борче Треновски |  | Scientific Conference – The Republic of Macedonia on its Path Towards the European Union – Experiences, Challenges and Perspectives, Organized by MANU | 2016 |
|--|--|----|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Реден број: 8 |                                                                                                  | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |                                                       |                                                                                 |
| 1.            | Име и презиме                                                                                    |                                                                                                 | Даниела Бојациева                                     |                                                                                 |
| 2.            | Дата на раѓање                                                                                   |                                                                                                 | 24.07.1977                                            |                                                                                 |
| 3.            | Степен на образование                                                                            |                                                                                                 | VIII доктор на науки                                  |                                                                                 |
| 4.            | Наслов на научниот степен                                                                        |                                                                                                 | Доктор на економски науки                             |                                                                                 |
| 5.            | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен                         | Образование                                                                                     | Година                                                | Институција                                                                     |
|               |                                                                                                  | Дипломиран економист                                                                            | 2000                                                  | Економски факултет - Скопје<br>УКИМ во Скопје                                   |
|               |                                                                                                  | Магистер на економски науки                                                                     | 2007                                                  | Економски факултет - Скопје<br>УКИМ во Скопје                                   |
|               |                                                                                                  | Магистер на економски науки                                                                     | 2008                                                  | Faculty of Economics and Business<br>RUG University, Groningen, The Netherlands |
|               |                                                                                                  | Доктор на економски науки                                                                       | 2013                                                  | Економски факултет - Скопје<br>УКИМ во Скопје                                   |
| 6.1           | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер (1)                                          | Подрачје                                                                                        | Поле                                                  | Област                                                                          |
|               |                                                                                                  | Општествени науки                                                                               | Економски науки                                       | Финансии                                                                        |
| 6.2           | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер (2)                                          | Општествени науки                                                                               | Економски науки                                       | Применета економија                                                             |
| 7.            | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                | Подрачје                                                                                        | Поле                                                  | Област                                                                          |
|               |                                                                                                  | Општествени науки                                                                               | Економски науки                                       | Економска теорија,                                                              |
| 8.            | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран   | Институција                                                                                     | Звање во кое е избран и област                        |                                                                                 |
|               |                                                                                                  | Економски факултет - Скопје, УКИМ во Скопје                                                     | Вонреден професор,<br>Економска теорија,<br>Маркетинг |                                                                                 |
| 9.            | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии |                                                                                                 |                                                       |                                                                                 |
|               | 9.1.                                                                                             | Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии                           |                                                       |                                                                                 |

|     |                                                |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | Ред.број                                                               | Наслов на предметот                        | Студиска програма/институција                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 1.                                                                     | Микроекономија                             | Економија<br>Економски факултет - Скопје, УКИМ<br>во Скопје                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 2.                                                                     | Политика на цени                           | Маркетинг<br>Економски факултет - Скопје, УКИМ<br>во Скопје                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|     | 9.2.                                           | Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | Ред.број                                                               | Наслов на предметот                        | Студиска програма/институција                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 1.                                                                     | Политика на цени во маркетингот            | Маркетинг<br>Економски факултет - Скопје, УКИМ<br>во Скопје                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 2.                                                                     | Спојување и аквизиции помеѓу<br>компаниите | Корпоративен финансиски менаџмент<br>Економски факултет - Скопје, УКИМ<br>во Скопје                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|     | 9.3.                                           | Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | Ред.број                                                               | Наслов на предметот                        | Студиска програма/институција                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 1.                                                                     | Микроекономија                             | Економски науки/ Економски<br>факултет - Скопје, УКИМ во Скопје                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 2.                                                                     | Индустриска политика                       | Економски науки/ Економски<br>факултет - Скопје, УКИМ во Скопје                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 3.                                                                     | Државата и бизнисот                        | Економски науки/ Економски<br>факултет - Скопје, УКИМ во Скопје                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | 4.                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| 10. | Селектирани резултати во последните пет години |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     | 10.1.                                          | Релевантни печатени научни трудови (до пет)                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|     |                                                | Ред.број                                                               | Автори                                     | Наслов                                                                                                                                                                                                                         | Издавач/година                                                                                                                                    |
|     |                                                | 1.                                                                     | Мамучевска<br>Д.                           | Креирање и примена на политиката за<br>заштита на конкуренцијата во<br>македонската економија: Формално<br>исполнување на задачата во процесот на<br>интеграција кон ЕУ или реална потреба<br>од поголема пазарна конкуренција | Прилози МАНУ,<br>Одделение за<br>општествени<br>науки, 2019                                                                                       |
|     |                                                | 2.                                                                     | Velickovski I.<br>and<br>Mamucevska<br>D.  | Interest Rate Pass-Through in Three EU<br>Candidate Countries: The Case of Albania,<br>North Macedonia and Serbia,                                                                                                             | International<br>Economics and<br>Business, Vol.5<br>No.2, Macrcothink<br>Institute, 2019                                                         |
|     |                                                | 3.                                                                     | Бојациева Д.                               | Значењето на регулаторните институции<br>за изградба на функционална пазарна<br>економија во Република Северна<br>Македонија                                                                                                   | Зборник на<br>трудови, МАНУ,<br>Одделение за<br>општествени<br>науки, 2020 (во<br>печат)                                                          |
|     |                                                | 4.                                                                     | Nikolovska N.<br>and<br>Mamucevska<br>D.   | Current crisis in the light of the<br>contradictions of the core-periphery<br>development model                                                                                                                                | University of Pula,<br>Review of<br>innovations and<br>competitiveness - A<br>Journal of Economic<br>and Social Research,<br>Vol.1, Issue 1, 2015 |
|     |                                                | 5.                                                                     | Nikolovska N.<br>and<br>Mamucevska<br>D.   | Post crisis global shifts: determinants,<br>policies and exit scenarios                                                                                                                                                        | University “Ss. Cyril<br>and Methodius” -<br>Faculty of<br>Economics,<br>Proceedings from                                                         |

|  |       |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | International scientific conference: Economic recovery in the post crisis period, 2015 |
|  |       | Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|  |       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                        | Наслов                                                                                                                                                                                           | Издавач/година                                                                         |
|  | 10.2. | 1.                                                                       | Mamuchevska D. and group of domestic and international researchers            | COST-CA16228 - European Network for Game Theory, Researcher and Member of the project committee as national representative                                                                       | EU funded project/ September 2017 – September 2021                                     |
|  |       | 2.                                                                       | Mamuchevska D. and group of domestic and international researchers            | CA18213 - Rural NEET Youth Network: Modelling the risks underlying rural NEETs social exclusion, Researcher and Member of the project committee as national representative EU funded project     | EU funded project/ September 2019 – September 2023                                     |
|  |       | 3.                                                                       | Mamuchevska D. and group of domestic and international researchers            | Organizing acceleration for high- potential innovative SMEs – The Gazelle project” – Funded from the INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020 programme                                         | October 2019 – October 2021                                                            |
|  |       | 4.                                                                       | Mamuchevska D. and Vasileva D.                                                | Monitoring for efficiency, efficacy and transparency of regulatory institutions: Agency for audio and audiovisual media services and Agency for Electronic Communications – Proformance watch II | Eurothink/2019                                                                         |
|  |       | 5.                                                                       | Mamuchevska D. and group of domestic and researchers                          | Study about market structure and performances in the telecommunication sector in the Republic of Macedonia, domestic project financed by the private companies                                   | 2015                                                                                   |
|  |       | Печатени книги во последните пет години (до пет)                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|  |       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                        | Наслов                                                                                                                                                                                           | Издавач/година                                                                         |
|  | 10.3. | 1.                                                                       | Мамучевска Д. и Василева В.                                                   | Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК (стручна монографија)                                                                                                 | Eurothink/2019                                                                         |
|  |       | 1.                                                                       | Мамучевска Даниела, автор на 2 прилози за индивидуални нобеловци по економија | Таки Фити (редактор), <i>Нобеловци по економија 1969-2020.</i>                                                                                                                                   | Економски факултет - Скопје. 2020 г.                                                   |
|  |       | 3.                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|  |       | 4.                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|  |       | 5.                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|  | 10.4. | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|  |       | Ред.број                                                                 | Автори                                                                        | Наслов                                                                                                                                                                                           | Издавач/година                                                                         |
|  |       | 1.                                                                       | Мамучевска Даниела                                                            | Дали спојувањето меѓу операторите значи затворање на пазарот и                                                                                                                                   | Економски факултет:                                                                    |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                    |        | намалување на конкуренцијата на пазарот на телекомуникации?                                                          | Годишник на Економскиот факултет - Скопје, том 50, Скопје, 2015                     |
|     | 2.                                                                                    | Мамучевска Даниела                                                                                                                                                 |        | Заштедата во потрошувачкиот вишок како индикатор за проценка на ефектите од политиката за заштита на конкуренцијата, | Економски факултет: Годишник на Економскиот факултет - Скопје, том 52, Скопје, 2017 |
|     | 3.                                                                                    | Мамучевска Даниела                                                                                                                                                 |        | Еластичноста на побарувачката во функција на профитабилно управување со продажните цени                              | In Store Б2Б магазин за трговскиот сектор, броеви во март и април 2019              |
|     | 4.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 5.                                                                                    |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
| 11. | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии                             |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 11.1.                                                                                 | Дипломски работи                                                                                                                                                   | 4      |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 11.2.                                                                                 | Магистерски работи                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 11.3.                                                                                 | Докторски дисертации                                                                                                                                               |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
| 12. | За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 12.1.                                                                                 | Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | Ред.број                                                                                                                                                           | Автори | Наслов                                                                                                               | Издавач/година                                                                      |
|     |                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 2.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 4.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 6.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 12.2.                                                                                 | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години               |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | Ред.број                                                                                                                                                           | Автори | Наслов                                                                                                               | Издавач/година                                                                      |
|     |                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 2.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     | 12.3.                                                                                 | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години                                                                                    |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | Ред.број                                                                                                                                                           | Автори | Наслов на трудот                                                                                                     | Меѓународен собир/конференција                                                      |
|     |                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 2.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |
|     |                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                                                                     |

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реден број: 9 | Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Име и презиме                                                                                                | Билјана Ташевска                                                         |                                                                                                                     |                                                                          |
| 2.   | Дата на раѓање                                                                                               | 12.09.1983                                                               |                                                                                                                     |                                                                          |
| 3.   | Степен на образование                                                                                        | VIII                                                                     |                                                                                                                     |                                                                          |
| 4.   | Наслов на научниот степен                                                                                    | Доктор на економски науки                                                |                                                                                                                     |                                                                          |
| 5.   | Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен                                     | Образование                                                              | Година                                                                                                              | Институција                                                              |
|      |                                                                                                              | Високо образование                                                       | 2005                                                                                                                | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,Економски факултет - Скопје  |
|      |                                                                                                              | Магистериум                                                              | 2011                                                                                                                | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,Економски факултет - Скопје  |
|      |                                                                                                              | Докторат                                                                 | 2015                                                                                                                | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје |
| 6.   | Подрачје, поле и област на научниот степен магистер                                                          | Подрачје                                                                 | Поле                                                                                                                | Област                                                                   |
|      |                                                                                                              | Општествени науки                                                        | Економски науки                                                                                                     | Применета економија                                                      |
| 7.   | Подрачје, поле и област на научниот степен доктор                                                            | Подрачје                                                                 | Поле                                                                                                                | Област                                                                   |
|      |                                                                                                              | Општествени науки                                                        | Економски науки                                                                                                     | Применета економија                                                      |
| 8.   | Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран и во која област | Институција                                                              |                                                                                                                     | Звање во кое е избран и област                                           |
|      |                                                                                                              | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје |                                                                                                                     | Вонреден професор; Економска теорија, Применета економија                |
| 9.   | Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии             |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                          |
| 9.1. | Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии                                        |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                          |
|      | Ред. број                                                                                                    | Наслов на предметот                                                      | Студиска програма / институција                                                                                     |                                                                          |
|      | 1.                                                                                                           | Национални сметки                                                        | Економија / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје                                |                                                                          |
|      | 2.                                                                                                           | Економија на социјалната држава                                          | Економија / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје                                |                                                                          |
|      | 3.                                                                                                           | Економија и социјален систем                                             | Социјална работа и социјална политика / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет            |                                                                          |
| 9.2. | Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии                                       |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                          |
|      | Ред. број                                                                                                    | Наслов на предметот                                                      | Студиска програма / институција                                                                                     |                                                                          |
|      | 1.                                                                                                           | Избрани проблеми од микро и макроекономија                               | Статистички методи за бизнис и економија / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје |                                                                          |
| 9.3. | Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии                                       |                                                                          |                                                                                                                     |                                                                          |
|      | Ред. број                                                                                                    | Наслов на предметот                                                      | Студиска програма / институција                                                                                     |                                                                          |
|      | 1.                                                                                                           | Јавни финансии                                                           | Економски науки / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје                          |                                                                          |



10.

Селектирани резултати во последните пет години

10.1.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)

| Ред.број | Автори                                                            | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Издавач / година                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Tashevska, B.,<br>Trenovski, B. and<br>Trpkova-Nestorovska,<br>M. | “The Government<br>Revenue–Expenditure<br>Nexus in Southeast Europe:<br>A Bootstrap Panel Granger-<br>Causality Approach”,<br><i>Eastern European<br/>Economics</i> , 58:4, 309-326                                                                                                                                   | Taylor & Francis /<br>2020                                                        |
| 2.       | Tashevska, B.,<br>Trpkova-Nestorovska,<br>M. and Trenovski,       | "Socio-economic<br>determinants of social<br>spending in the EU", <i>CEA<br/>Journal of Economics</i> ,<br>Volume 14, Issue 4, pp. 35<br>– 48                                                                                                                                                                         | Center for<br>Economic Analysis<br>/ 2019                                         |
| 3.       | Petrevski, G.,<br>Trenovski, B. and<br>Tashevska, B.              | “The Effectiveness of Fiscal<br>and Monetary Policies in a<br>Small Open Economy - The<br>Case of Macedonia”, <i>Post-<br/>Communist Economies</i> ,<br>31:6, 805-821                                                                                                                                                 | Taylor & Francis /<br>2019                                                        |
| 4.       | Tashevska, B.                                                     | “Social expenditure in the<br>European countries”,<br>Contributions. Section of<br>Social Sciences, XLIX 1-2,<br>pp. 151-160                                                                                                                                                                                          | Македонска<br>академија на<br>науките и<br>уметностите / 2018                     |
| 5.       | Билјана Ташевска и<br>Борче Треновски                             | „Фискалната одржливост<br>на Република Македонија<br>на патот кон ЕУ“, во<br>Република Македонија на<br>патот кон Европската<br>Унија (2020) - искуства,<br>предизвици, перспективи:<br>Прилози од<br>Меѓународната<br>конференција, одржана на<br>6 мај, 2016 година /<br>[Уредувачки одбор Таки<br>Фити ... и др.]. | Македонска<br>академија на<br>науките и<br>уметностите и<br>Влада на РМ /<br>2016 |

10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

| Ред.број | Автори                                          | Наслов                                                                                                                                                                                                                                          | Издавач / година                                                         |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Аналитичар                                      | Одговор на социо-<br>економските ефекти од<br>ковид-19 преку поддршка<br>на ранливите групи на<br>ниско-платени<br>работници, работници<br>кои се дел од<br>неформалната економија<br>и привремено вработени<br>работници, Регионален<br>проект | Фондација<br>Отворено<br>Општество<br>Македонија / Јули<br>2020 – во тек |
| 2.       | Таки Фити и др.<br>(соработник –<br>истражувач) | Фискални<br>мултипликатори –<br>случајот на Република<br>Македонија                                                                                                                                                                             | МАНУ / 2014 –<br>2016                                                    |

|       |                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 3.                                                         | Билјана Ташевска и Борче Треновски | „Фискална политика, фискална одржливост во мала и отворена економија во услови на глобалните економски нарушувања – случајот на Р. Македонија“, во <i>Импликациите од Европската должничка криза врз процесите на економската интеграција во Европската Унија</i> , во рамки на проект на МАНУ и БАН (Бугарската Академија на Науките) | Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките и Македонска академија на науките и уметностите / 2017 |
| 10.3. | Печатени книги во последните пет години (до пет)           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|       | Ред.број                                                   | Автори                             | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Издавач / година                                                                                                              |
|       | 1.                                                         | Фити, Т. и др.                     | <i>Нобеловци по економија 1969-2020</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Економски факултет – Скопје / 2020                                                                                            |
|       | 2.                                                         | Фити, Т. и др.                     | <i>Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија</i> (уредник А. Беџети),                                                                                                                                                                                                                                     | МАНУ, Центар за стратегиски истражувања, Скопје / 2017                                                                        |
|       | 3.                                                         | Билјана Ташевска и Борче Треновски | „Фискална политика, фискална одржливост во мала и отворена економија во услови на глобалните економски нарушувања – случајот на Република Македонија“, во Фити, Т. и др. (ур.) <i>Импликациите од Европската должничка криза врз процесите на економската интеграција во Европската Унија</i>                                          | МАНУ и БАН (Бугарската Академија на Науките) / 2017                                                                           |
| 10.4. | Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|       | Ред.број                                                   | Автори                             | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Издавач / година                                                                                                              |
|       | 1.                                                         | Ташевска, Б.                       | „Естер Дифло“ во <i>Нобеловци по економија 1969-2020</i> (ур. Таки Фити), стр. 557-563                                                                                                                                                                                                                                                 | Економски факултет – Скопје / 2020                                                                                            |
|       | 2.                                                         | Ташевска, Б. и Фити, Т.            | „Ангус Дитон“ во <i>Нобеловци по економија 1969-2020</i> (ур. Таки Фити), стр. 503-510                                                                                                                                                                                                                                                 | Економски факултет – Скопје / 2020                                                                                            |
|       | 3.                                                         | Tashevska, B.                      | “The tax-spend debate - review of the empirical literature”, <i>Annual of the Faculty of Economics – Skopje</i> , Vol. 53, pp. 467-484                                                                                                                                                                                                 | Економски факултет – Скопје / 2018                                                                                            |

|     |                                                           |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                           | 4.                                                                                                                               | Ташевска, Б.                                                      | „Преглед на методите за оценување на фискалната одржливост“, <i>Годишник на Економски факултет – Скопје, Том 52, стр. 411-424</i>                                                                                                                                                                           | Економски факултет – Скопје / 2017                    |
| 11. | Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|     | 11.1.                                                     | Дипломски работи                                                                                                                 |                                                                   | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|     | 11.2.                                                     | Магистерски работи                                                                                                               |                                                                   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|     | 11.3.                                                     | Докторски дисертации                                                                                                             |                                                                   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 12. | Селектирани резултати во последните пет години            |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|     | 12.1.                                                     | За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|     |                                                           | Ред. број                                                                                                                        | Автори                                                            | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Издавач / година                                      |
|     |                                                           | 1.                                                                                                                               | Trenovski, B.,<br>Tashevskа, B.,<br>Kozeski, K. and<br>Merdzan, G | “The Link Between Productivity and Labor Compensation in Selected Central and Southeast European Countries” in <i>Conference Proceedings of the 7th REDETE Conference on Economic development and entrepreneurship in transition economies, held on 24-25 October 2019 in Banja Luka, BIH, pp. 125-138.</i> | Faculty of Economics, University of Banja Luka / 2020 |
|     |                                                           | 2.                                                                                                                               | Tashevskа, B.,<br>Trpkova-Nestorovskа, M. and Trenovski,          | "Socio-economic determinants of social spending in the EU", <i>CEA Journal of Economics</i> , Volume 14, Issue 4, pp. 35 – 48                                                                                                                                                                               | Center for Economic Analysis / 2019                   |
|     |                                                           | 3.                                                                                                                               | Trpkova-Nestorovskа, M., Trenovski, B. and Tashevskа, B.          | "Migration and its impact on the demographic transition in the countries of the European Union", <i>CEA Journal of Economics</i> , Vol. 13, No. 2, Skopje, pp.35 – 52                                                                                                                                       | Центар за економски анализи (ЦЕА) / 2018              |

|  |       |                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |       | 4.                                                                                                                                                   | Tashevska, B. and Trenovski, B.                                                 | “Testing Fiscal Sustainability in the Republic Of Macedonia - A VAR Approach” in Potocan, V., Kalinic, P. and Vuletic, A. (eds.) <i>Economic and Social Development (Book of Proceedings)</i> , 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", , pp. 479-489. | Varazdin Development and Entrepreneurship Agency / 2017 |
|  |       | 5.                                                                                                                                                   | Fiti, T., Filipovski, V., Antovska, M. and Tashevska, B.                        | “Innovations and Entrepreneurship in the Macedonian Business Sector”, <i>World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development</i> , Vol. 13, Nos. 2/3, 2017, pp.194-210                                                                                                                                | Inderscience Publishers / 2017                          |
|  |       | 6.                                                                                                                                                   | Trenovski, B. and Tashevska, B.                                                 | “Lessons Learned from the Global Recession - Redesigned Framework of Key Macroeconomic Policies”, <i>International Journal of Business and Globalisation</i> , Vol.22 No.4, pp. 468-489                                                                                                                                    | Inderscience Publishers / 2019                          |
|  | 12.2. | Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори                                                                          | Наслов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Издавач / година                                        |
|  |       | 1.                                                                                                                                                   | Tashevska, B., Trenovski, B. and Trpkova-Nestorovska, M.                        | “The Government Revenue–Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach”, <i>Eastern European Economics</i> , 58:4, 309-326                                                                                                                                                            | Taylor & Francis / 2020                                 |
|  |       | 2.                                                                                                                                                   | Petrevski, G., Trenovski, B. and Tashevska, B.                                  | “The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a Small Open Economy - The Case of Macedonia”, <i>Post-Communist Economies</i> , 31:6, 805-821                                                                                                                                                                       | Taylor & Francis / 2019                                 |
|  |       | 12.3.                                                                                                                                                | Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|  |       | Ред. број                                                                                                                                            | Автори                                                                          | Наслов на трудот                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Меѓународен собир/ конференција                         |
|  |       |                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Година                                                  |

|  |  |    |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | 1. | Tashevska, B.,<br>Trpkova-<br>Nestorovska,<br>M. and<br>Makreshanska-<br>Mladenovska,<br>S. | “Is there a<br>dominance of social<br>protection<br>expenditure in the<br>European Union?” | <i>Economic and<br/>Business Trends<br/>Shaping the Future<br/>2020</i> ,<br>Меѓународна<br>конференција<br>организирана од<br>Економски<br>факултет - Скопје                                                                                                                                      | 2020 |
|  |  | 3. | Makreshanska<br>Mladenovska,<br>S. and<br>Tashevska, B.                                     | "The impact of fiscal<br>decentralization on<br>economic growth in<br>the CEE countries"   | <i>49th International<br/>Scientific<br/>Conference on<br/>Economic and<br/>Social Development<br/>Development –<br/>"Building Resilient<br/>Society", Varazdin<br/>Development and<br/>Entrepreneurship<br/>Agency</i> , одржана<br>во Загреб,<br>Хрватска                                        | 2019 |
|  |  | 4. | Tashevska, B.,<br>Trpkova-<br>Nestorovska,<br>M. and<br>Trenovski, B.                       | “Estimating a fiscal<br>reaction function for<br>the South East<br>European countries”     | <i>ISCCRO '18: The<br/>Second<br/>International<br/>Statistical<br/>Conference in<br/>Croatia (Book of<br/>Proceedings) -<br/>“New Advances in<br/>Statistical Methods<br/>Applications for a<br/>Better World”,<br/>Croatian Statistical<br/>Association</i> ,<br>одржана во<br>Опатија, Хрватска | 2018 |

**Прилог бр. 5**

**Податоци за наставниците што можат да бидат ментори на магистерски труд на втор циклус на студии на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии**

**Табела 1. Преглед на наставници кои можат да бидат ментори на магистерски труд на втор циклус на студии**

| Реден Бр. | Име и презиме на наставникот | Наставно-научно, наставно или научно звање во кое е избран наставникот | Научна област во која наставникот може да биде ментор на магистерски труд |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | д-р Владимир Филиповски      | Редовен професор                                                       | Економска теорија, Применета економија, Финансии                          |
| 2.        | д-р Трајко Славески          | Редовен професор                                                       | Економска теорија, Применета економија                                    |
| 3.        | д-р Ирена Кикеркова          | Редовен професор                                                       | Меѓународна економја, Надворешна трговија                                 |
| 4.        | д-р Пеце Недановски          | Редовен професор                                                       | Економска теорија, Применета економија                                    |
| 5.        | д-р Предраг Трпески          | Редовен професор                                                       | Економска теорија, Применета економија                                    |
| 6.        | д-р Борче Треновски          | Вонреден професор                                                      | Економска теорија, Применета економија                                    |
| 7.        | д-р Даниела Бојациева        | Вонреден професор                                                      | Економска теорија, Применета економија                                    |
| 8.        | д-р Билјана Ташевска         | Вонреден професор                                                      | Економска теорија, Применета економија                                    |
| 9.        | д-р Весна Буцевска           | Редовен професор                                                       | Применета економија, Економетрија                                         |
| 10.       |                              |                                                                        |                                                                           |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 11. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

## **ПРИЛОЗИ**



## Прилог бр. 6

## Додаток на диплома



## Економски факултет

Бр.диплома:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Податоци за носителот на дипломата</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. Име                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. Презиме                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. Датум на раѓање, место и држава на раѓање                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4. Матичен број                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Податоци за стекнатата квалификација</b>                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1. Датум на издавање                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2. Назив на квалификацијата                                                                | Магистер на економски науки од областа на економскиот развој и меѓународните финансии                                                                                                                       |
| 2.3. Име на студиската програма, односно главно студиско подрачје, поле и област на студиите | Економски развој и меѓународни финансии – Економски науки – Општествени науки                                                                                                                               |
| 2.4. Име и статус на високообразовната/научната установа која ја издава дипломата            | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет, Скопје, Решение за акредитација од Одборот за акредитација бр. 12-144/2 од 25.02.2016 и Решение за почеток со работа од МОН Бр. 14-612 од 21.04.2016 |
| 2.5. Име и статус на високообразовната / научната установа (доколку е различна) која         |                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6. Јазик на наставата                                                                      | Македонски јазик                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата</b>                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1. Вид на квалификацијата (академски/стручни студии)                                       | Академски студии                                                                                                                                                                                            |
| 3.2. Степен (циклус) на квалификацијата                                                      | Втор циклус                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3. Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити                                    | Една година / два семестри, 60 ектс                                                                                                                                                                         |
| 3.4. Услови за запишување на студиската програма                                             | Завршен прв циклус на студии на соодветни или сродни студии и други услови предвидени со студиските програми за организирање на втор циклус на студии на соодветниот факултет, односно научен институт      |
| <b>4. Податоци за содржините и постигнатите резултати</b>                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1. Начин на студирање (редовни, вонредни)                                                  | Редовен                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                       |                                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 4.2. Барања и резултати на студиската програма                                 | Знаења: теоретски и апликативни знаења за клучните фактори кои го движат процесот на економски раст и развој; знаења за меѓународните пазари, институции и инструменти за финансирање на економскиот развој;<br>Вештини: Анализа и евалуација на макроекономските и микроекономските политики насочени кон постигнување на целите на економскиот раст и развој; изработка на студии со предлози за политиките за поттикнување на економскиот раст и развој; студии за функционирањето на меѓународните финансиски пазари и можностите за финансирање на развојните цели и проекти. |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул, оценки, ЕКТС кредити)[1]  | Видете го приложеното Уверение за положени испити и целосно реализирана студиска програма<br>Студентот изработил и одбрал магистерски труд на тема:<br><br>Ментор: д-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 4.4. Систем на оценување (шема на оценки и критериуми за добивање на оценките) | NULL<br>Критериуми:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Постигнати резултати на прв и втор колоквиум / испит</li> <li>Присуство и активност на предавања и вежби</li> <li>Учество на проект или изработка на стручен труд</li> </ul> Оцената 5 (пет) е негативна оценка                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 50 бода<br>од 51-60 бодови<br>од 61-70 бодови<br>од 71-80 бодови<br>од 81-90 бодови | 5<br>6<br>7<br>8<br>9 | пет<br>шест<br>седум<br>осум<br>девет | F<br>E<br>D<br>C<br>B |
| 4.5. Просечна оценка во текот на студиите                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| <b>5. Податоци за користење на квалификацијата</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 5.1. Пристап до понатамошни студии                                             | Студентот може да продолжи со студии на трет циклус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 5.2. Професионален статус (ако е применливо)                                   | Со завршувањето на оваа студиска програма, студентите не добиваат професионален статус.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| <b>6. Дополнителни информации</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 6.1. Дополнителни информации за студентот                                      | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 6.2. Дополнителни информации за високообразовната установа                     | Економски факултет - Скопје Улица: бул. Гоце Делчев бр.9В, 1000 Скопје Телефон: (02)3286-800 Електронска адреса: contact@eccf.ukim.edu.mk Веб страна: www.eccf.ukim.edu.mk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| <b>7. Заверка на додатокот на дипломата</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 7.1. Датум и место                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 7.2. Име и потпис                                                              | Проф. д-р Предраг Трпески      Проф. д-р Никола Јанкуловски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 7.3. Функција на потписникот                                                   | декан/директор      ректор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 7.4. Печат                                                                     | печат на единицата      печат на УКИМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                       |                                       |                       |

## **Прилог бр. 7**

**Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страниците**

<https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/>

**Извештај од последна самоевалуација (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страниците**

<https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0/>

**Прилог бр. 8**

**Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија**

**Прилог бр. 9**  
**Договори за закуп**

**Прилог бр. 10**

**Копија од Решението за исполнување на услови за почеток со работа на студиската програма,  
издадено од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија**